



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 26 март 1946

БЕОГРАД

БРОЈ 25

ГОД. II

Цена на овој број е 24.— дин. — Претплата за првото полугодие на 1946 год. дин. 350.— а цела 1946 година 650.— дин. — Редакција: Бранкова №. 20. — Телефон 28-838.

159.

На основа чл. 70 Законот за непосредните даноци пропишувам следен

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА НЕПОСРЕДНИТЕ ДАНОЦИ

Уз членот 1

Даночни форми

На подручјето на Федеративна Народна Република Југославија постоат следните непосредни даноци:

данок на доходок (доходарина) и данок на наследства и подароци.

1) Зборот „доходок“ во Законот означува собирање на сите приходи на еден даночен обвезник. Зборот „приход“ е употребен како назив на примањето од еден определен извор. На пример, ако еден даночен обвезник има една куќа и еден дукјан, он има две врсти приходи: приход од куќата и приход од дукјанот. Собирот на овие два прихода го сочинува неговиот доходок, кој ќе преставува основица по која ќе се извршуе разрезот на данокот на доходок. Ако даночниот обвезник има само еден извор на приход (земјоделец има само приход од земјоделството, работник има само приход од работата во однос на службата и тн.), тогаш тој приход уедно е и доходок на тој обвезник.

2) Под наследството и подарокот се разбираат сите бесплатни преноси на имотот меѓу живите или на случај смрт. Ке се смета да преносот на имотот е бесплатен само тогаш кога он е извршен без никаква накнада во пари или во натура односно без никаква противчинидба.

Уз членот 2

Даночни групи

Според начинот на разрезот и наплатата, доходарината се дели на четири групи:

I група е данокот по одбиток кој се наплатува при исплатата односно при одобрувањето на приходот;

II група е данокот по проценка без пријава кој се разрезува на земјоделците на приходот од пољоделството;

III група е данокот по фиксниот став кој се плаќа во утврдените износи без оглед на висината на приходите, и

IV група е данокот по пријава кој се разрезува на сите даночни обвезници кои не спаѓаат во предходните три групи.

Уз членот 3

Општост на даночната обвеза

Општоста на даночната обвеза значи да се за плаќањето на данокот обвезни сите физички и правни лица, доколку со овој или со друг закон не се ослободени. И самата држава подлежува на пла-

ќање данок на доходците кои прилегуваат од нејната привредно-тековинска дејност, односно на подароците и на оние наследства кои и припаѓаат по тестамент.

Овде се напоменува да привредно-тековинските претпријатија на народните републики, на обласните, окружните и околицките народни одбори се сметат за државни. Државните претпријатија во поглед на оданочување ќе се сметат секое за себе како посебен даночен обвезник. Но, ако неколку овакви претпријатија се соединени под една непосредна управа, која за сите овие претпријатија има едно општо работно книговодство, тогаш ќе се разреже еден данок на вкупниот доходок од сите тие претпријатија, а не за секое посебно.

Уз членот 4

Почеток и престанок на даночната обвеза

I. — 1) Кај данокот на доходок даночната обвеза почнува со денот на отпочнувањето привредната дејност, односно со денот на отпочнување вршењето на занимавањето, односно со денот на стекнување имовинскиот предмет или правото.

(1) Привредната дејност, односно вршење на занимавањето се сметаат започнати со оној ден кога работата стварно започнала.

(2) Стекнување имовинските предмети и имовинските права повлече почеток на данокот на обвеза само тогаш кога тие права и тие предмети се самостојни извори на макар каков приход, односно кога се способни самостојно да му донесат на власникот макар каков приход. На пример: изградба на зграда или купувањето зграда повлече почеток на даночна обвеза со денот на изградбата, односно со денот на преминување зградата во своина на едно лице, макар оваа зграда во тој момент и не донесуела никаков приход. Со оглед да зградата тој приход може да го донесе (на пример со уселувањето на власникот), власникот постанува даночен обвезник. Обратно, ако се работи за стекнување таков имотен предмет, односно такво имотно право, кои сами по себе си не донесуваат никаков приход, нивните стекнувања не повлечуваат почеток на даночната обвеза. На пример: една машина сама по себе си не донесува никаков приход, па нејзината набавка не повлече даночна обвеза. Но ако машината се ставува во погон во врска со отпочнување привредната дејност (производство и преработувањето на сировини), односно ако се издаде во закуп, тогаш ќе настане даночна обвеза со денот на отпочнување привредната дејност, односно со денот на издавање машината во закуп.

2) Почетокот на даночната обвеза повлече со себе обвеза за нејзиното пријавување на надлежната власт и на плаќање аконтација на данокот (чл. 47 на Законот).

Обвеза за пријава постои и кога се појавува нов извор на приходи кај лицето кое е векче даночен обвезник, па било да е тој извор привредна дејност, вршење занимавањето, имотен предмет или имотно

право, а обвезата на плаќање аконтација на данокот на приходите од новите извори постои под условите од чл. 47 на Законот и Правилникот.

3) Даночната обвеза на данокот на доходок престанува со денот на смртта на даночниот обвезник, со денот на престанокот на обавување привредната дејност, со денот на престанување вршењето на занимавањето, односно со отугјуењето или губитокот на имовинскиот предмет или правото. Со смртта на даночниот обвезник неговата даночна обвеза прејдуе на оставинската маса односно на наследникот, кој се смета за нов даночен обвезник. Со смртта на физичкото лице е изедначена ликвидацијата на правното лице односно престануењето на неговото постоење. Законот смета да правното лице не престанува со денот на стапуењето во ликвидација, туку дури со денот на довршување ликвидацијата, и има да се земе да е правното лице даночен обвезник и за време на траењето ликвидацијата. Стапуењето во ликвидација ја има само таа последица да ликвидацијата се смета за еден даночен период, кој мора да биде обванат со ликвидациониот биланс (чл. 37 на Законот).

Привредната дејност и вршењето на занимавањето се сметаат да престанале тогај кога тие стварно постојано престанале. Ке се смета да привредната дејност стварно и постојано престанала ако не се настави во текот на истата или следната година. Привременото обуставување на привредната дејност и привременото обуставување вршењето на занимавањето не повлекуваат престанок на обвезата, без оглед на причините кои ова обуставување го изазвале. Ако обвезникот за време на тоа привремено обуставување нема приход, нема да му се разрезуе данок, но неговата даночна обвеза заради тоа не се гаси, туку мора да поднесе даночна пријава и да ги истакне во неја причините и времето на траењето на привременото обуставување.

Отугјуењето односно губитокот на имотниот предмет или правото (со материјално уништување на предметот или гасењето на правото поради реализирањето, губитокот заради неплатливоста и сл.) повлекува престанок на даночната обвеза. Привременото престанување на притечување приходот од имотните предмети или права не повлекува престанување на даночната обвеза, туку само влијае на висината на даночната основница за таа година.

4) Гасењето на даночната обвеза има двоструко дејство: повлекува обвеза за пријава и престанок обвезата на плаќање данок.

Обвеза за пријава постои и кога се работи за гасење на еден извор на приходот кај даночниот обвезник кој и натаму останува даночен обвезник во другите извори на приходи.

Престануењето на обвезата за плаќање данокот не настапува секој пат по престануењето на даночната обвеза. Во случај да даночната обвеза престанува со престануењето на притечување сите приходи (на пример: смртта на даночниот обвезник, ликвидација на правното лице, обуставување на секое работење поради неспособноста, уништување на сите извори на приходите и на тоа слично), начелно има да се смета да престанува и обвезата на плаќање данок. Но, како приходот за годината во која обвезата престанала не е оданочен, има да се смета да обвезата на плаќање се продолжува додека не се изврши разрезот на данокот и на тој приход и додека разрезаниот данок не се плати. Ако даночната обвеза престанува поради смртта на даночниот обвезник, тогај обвезата за плаќање должниот данок и данокот кој има да се разрезува на приходот кој притечува до денот на смртта, прејдуе на оставинската маса односно на наследникот на кого ќе се изврши и разрезот на неразрезаниот данок. Исто така ќе се постапи и во случај ликвидација на правното лице. Имотот на умрениот даночен обвезник, како и имо-

тот на ликвидираниот правно лице не можат да се разделат се додека не се разреже и наплати данокот на сите приходи, кои тече до смртта, односно до денот на ликвидацијата.

Стецишната маса се смета за нов даночен обвезник и одговара за ситот неплатен данок до денот на расправата на масата.

5) Даночните обвезници на кои даночната обвеза почнала или престанала, се должни за тоа да поднесат пријава на надлежниот даночен орган во рок од петнаесет дена сметајќи од денот на почетокот, односно од денот на престануењето на даночната обвеза. Исклучително од предното, обвезниците на данокот по фиксниот став се должни да ја пријават својата обвеза пред почетокот на вршење занимавањето, со оглед на тоа што се должни да го уплатат данокот пред отпочнување вршењето на занимавањето (чл. 20 на Законот).

6) Пријавата за почетокот и престануењето на даночната обвеза не ја поднесуваат обвезниците од I група, од кои данокот се наплатува по одбиток, а пријавата за престанување на даночната обвеза не ја поднесуваат ни даночните обвезници од III група.

Освен тоа, пријавата за почетокот и престануењето на даночната обвеза не ја поднесуваат ни примателите на случајни приходи кои не протечеат од постојан извор (на пример: примателите на случајни провизии и хонорари, примателите на случајни коњукуртни добивки; печалба од продавање зграда, земјишта и т. сл.). Овие случајни приходи примателите се должни да ги пријават само со годишната пријава со останалите приходи, односно само овие приходи ако други приходи немаат.

II. — Даночната обвеза за данок на наследства настанува:

1) при стекнуењето на случај смртта, на оној ден кога ќе умре оставителот, односно на оној ден кој во судската одлука е утврден како ден на смртта во случаевите на прогласување за мртво;

2) при стекнуењето наследство оптеретено со право на плодуюживање, со денот на престануењето на оптеретуењето, односно кога наследникот во целост или делимично ќе го прими имотот на потполно располагање. Даночната обвеза пак за самото право на плодуюживањето настанува со денот на оставителовата смрт;

3) при стекнуењето наследство под раскинат услов — со денот на оставителовата смрт;

4) при стекнуењето наследство под одложниот услов или кога е оно зависно од макар каков рок, со оној ден кога ќе настапи одложниот услов односно кога ќе пристигне почетниот рок;

5) при преносот на имотот на установи или задужбини, со оној ден кога ќе се изврши преносот.

III. — Даночната обвеза на данокот на подароците настанува:

1) во моментот на примање подарокот односно кога подарокопрималецот ќе изјави да го прима подарокот. Ова важи и за подароците кои довогјаат од иностранство;

2) при оснивањето задужбини (заклади, фондови, заводи) или при поголемието на имотот на векје постоејќите задужбини (заклади, фондови, заводи), во моментот на примање подарокот;

3) при одречуењето на повиканиот наследник од правото на наследство или на легатот во полза на одреденото лице без накнада, со денот на примањето на така направениот подарок;

4) при подарокот под одложните услови, со оној ден кога настапува одложниот услов;

5) при подаруењето на предмети оптеретени со право на плодуюживање, со оној ден кога подарокопрималецот во целост или делимично ќе го прими имотот на потполно располагање. Даночната обвеза за самото право на плодуюживање настанува во моментот на примање подарокот.

Уз членот 5

Територијално ограничување на доходокот како на даночна основица

1) Основицата за разрез данокот на доходок по II и IV група кај физичките лица ја чинат сите приходи кои овие лица ги имаат на територијата на една народна република, извемајќи ги приходите по улогите на штедња при кредитните установи и приходите од занимавањето на кои се плаќа данок по фиксниот став. На приходите, пак од згради, земјишта, претпријатија, филијали, продавачници, складишта, агентури (заступништва) и други такви слични работи, кои едно физичко лице ги има на територијата на некоја друга народна република, се плаќа данок на територијата на секоја народна република, каде овие работни урегјаи се навогјаат. Под работниот урегјај, освен напред наброените случаи, треба да се разбере и секоја друга слична привредна организација и устачова која се води во име и за сметка на даночниот обвезник. Нема да се смета како работни урегјај продавачка и купујачка на стока преку лица кои со тие работи се бават самостојно за своја сметка како самостојни даночни обвезници.

(За даночната основица на данокот по I група види го чл. 10 на Законот и Правилникот, а за данокот по фиксниот став чл. 20 и 50 на Законот и Правилникот).

2) На правните лица данокот се разрезуе во местото на седиштето на сите нивни приходи од територија на целата држава. Заради тоа правните лица се должни да составуваат завршни сметки (биланс со сметка на губиток и добивка) кои ќе ги обвршат приходите од територијата на целата држава.

Овие завршни сметки правните лица ги поднесуваат на окружните народни одбори уз годишна даночна пријава. Правните лица кои имаат извори на приходи од територија на повеќе околински народни одбори, па и во случаи кога тие народни одбори се навогјаат во разни народни републики, не се должни на овие одбори да поднесуваат одделни пријави за тие извори на приходите. На околинските народни одбори нема да доставуваат извештаи на окружните народни одбори за висината на приходите од овакви извори, освен во случај таков извештај од нив да се бара.

За приходите од државните згради и земјишта кои не се во состав на државните привредни претпријатија пријавата се поднесува на околинскиот народен одбор на чија територија се навогјаа дотичната зграда односно земјиште. Во тој случај како даночна основица служи приходот од сите овие згради односно земјишта на територијата на еден местен народен одбор.

Уз членот 6

Оданоучење приходите кои потечуваат од иностранство и приходите кои иностраните лица ги имаат од територијата на нашата држава

1) Ако домашниот даночен обвезник има приходи и од иностранство, плаќа данок на доходок и на тие приходи, до колку не ќе докаже на нив да е платен соодветниот непосреден данок во иностранство, и тоа само под услов на реципроцитет.

На приходите од иностранство ќе се разрезуе данок на територијата на оваа народна република каде дотичниот даночен обвезник има свој домицил односно седиште.

2) Ако лицето од иностранство има приходи од територијата на нашата држава, плаќа данок на тие приходи, не обзирајќи се на тоа што може и во иностранство на нив да плаќа данок.

Приходите кои иностраните правни или физички лица ги имаат од подручјето на нашата држава најчесто се јавуваат во вид на плати, пензии, хонорари и награди, камати по улогите на штедња и текујќите

сметки, накнада за употреба на патенти и лиценци и сл., по тоа приходи од нивните дукјани и претпријатија, која ја прошируваат својата работа и на територијата на нашата држава.

Оданоучење иностраното правно или физичко лице кое своето работење го обавува на територија на нашата држава, ќе се изврши на негово име. Домашниот застапник е должен да поднесе пријава во име на иностранецот и е одговорен за разрезаниот данок до висината на приходите и нивотот кои припаѓаат на иностранецот.

Приходот на домашниот претставник ќе се оданочува одвоено од приходот на иностраното лице.

Заради правилното оданочување на каматите, накнадите за употреба на лиценци и патенти и слични приходи, на кои не се плаќа данок по одбиток, а кои иностраните правни или физички лица ги имаат на подручјето на нашата држава ќе се смета платец на онке приходи (должник на каматите, претпријатието кое исплатува накнада за употреба на лиценци или патенти и т. н.) работниот урегјај на иностраното правно или физичко лице. Како работен урегјај на иностранецот прималец на приходите, платецот на овие е обврзан да во негово име поднесе даночна пријава за исплатените односно одобрените приходи и за негова сметка да плаќа соодветен данок по пријавата. Тој е гарант за разрезаниот данок до висина на приходот кој ќе исплати или одобри на иностранецот. Платецот на приходите вака ќе постапи и во случај кога иностранецот прималец на приходите има и други такви работни урегјаи на подручје на нашата држава. Доколку, пак, иностранецот прималец на приходите има на подручјето на нашата држава работен урегјај на своето име (филијала, агентура, откупна станица и т. н.), на кој плаќа непосреден данок, а приход се одобрува односно исплатува на тој работник урегјај, тогаш платецот на споменатите приходи не поднесува за нив даночна пријава и не плаќа соодветен данок. Работниот урегјај на иностранецот е обврзан да во својата даночна пријава ги обврши и ваквите свои приходи, а домашниот платец е обврзан да давање податоци по чл. 41 на Законот.

3) Во поглед на данокот на наследството види ја точ. 1/13 чл. 24 Правилникот, а во поглед на данокот на подароците — точ. П/5 на истиот член.

Уз членот 7

Рокови и доставувања на одлуките

1) Постоат две врсти рокови: рокови кои се одредени со самиот Закон и рокови кои, на основа законското овластување, можат, во постапката по овој Закон, да ги одредуваат финансиските органи на народната власт во сите случаи каде роковите не се одредени со самиот Закон.

(1) Роковите, одредени по овој Закон се обврзни за секого и не можат ни во кој случај да се продолжуваат. Но, ако со Закон одредениот рок се пречекори највеќе до 15 дена, ова пречекорување нема да повлече законски последици ако се оправда со особито важни разлози. Пречекорувањето има да се оправда едновременно со поднесениот предмет на кој пречекорениот рок се однесува.

Роковите одредени во членовите 14, ст. 2 чл. 48, чл. 53 и чл. 65 во опште не можат да се пречекорат без законски последици.

(2) Роковите одредени од страна на финансиските органи на државната управа можат да се продолжуваат по образложените молби на даночните обвезници. Одлуката за продолжување ја донесува оној орган кој го одредил рокот. Поднесената молба за продолжување го прекинува текот на рокот додека не се предаде решението. Надлежните финансиски органи се должни по овакви молби да донесат решение во рок од 24 саати. Евентуалната жалба не го прекинува текот на рокот.

2) Сите поднесци по овој Закон можат да се поднесуваат непосредно или преку пошта. Едино исклучение во овој поглед е направено за даночните пријави кои мораат непосредно да се предадат на надлежниот народен одбор или преку месниот народен одбор (ст. 1 чл. 39 на Законот).

(1) Во рокот не се бројат деновите на преносот во поштата. Според тоа, денот кога писменото е предадено на поштата ќе се смета како на тој ден да стигнато векје на надлежната власт.

(2) Ако последниот ден на рокот падне во недела или на празничен ден кога надлештвата не работат, рокот се продолжуе до првиот нареден работен ден. Како празничен ден се смета и секој ден кога надлештвото не работело.

(3) Почетокот на рокот е врзан за моментот на соопштењето на односниот акт (решење, одлука, пресуда, обавестуење, позив и наредуења на финансиските органи на државната управа и сл.), било да е соопштењето извршено со достава, со јавна објава или излагање на јавен увид, односно за извесен конкретен догаѓај (почеток на привредна дејност, стекнуење имотни предмети, смрт и сл.). При сметањето на рокот не сме смета во рок оној ден кога соопштењето е извршено односно кога конкретниот догаѓај настанал, ама се смета денот кога писменото е поднесено. На овој начин имаат да се сметаат роковите со закон предвидени, како и оние кои ги одредуваат финансиските органи на државната управа.

(4) Соопштењето се врши со достава на односниот акт, до колку Законот не предвидуе соопштење со јавна објава или излагање на јавен увид. На присатното лице актот може, кој има карактер на наредуење да се соопшти и устено со потврда на соопштењето на самиот акт. Но ако присатното лице бара да му се издаде писмено соопштење, она ќе му се писмено и соопшти.

(5) До колку нарочно важни причини сакаат доставата да се изврши лично на заинтересованото лице, власта може да одреди писменото нему лично да се предаде. Вака ќе се постапуе секој пат при отворањето на кривичната постапка.

(6) Кога доставата не може да се изврши ни на лицето кому доставата треба да се изврши ни на членовите на неговата фамилија, доставачот ќе го остави писменото на лице на местото (евентуално со лепење на вратата) со сила на доставуење, или, ако тоа не е возможно, тогаш писменото ќе го остави кај надлежниот местен (рејонски) народен одбор. Ваков начин на достава доставачот ќе потврди на доставницата уз сведочанството од два граѓанина, односно на месниот (рејонски) народен одбор.

(7) Доставувањето на јавните органи, кои ја застапуваат државата и другите народни власти, како и на хонорациите, заводите и другите правни лица може потвочно да се учини на службеникот кој е одреден за примање писмата. Ако доставачот таквиот службеник не го најде, може да изврши достава на секој службеник кого ќе затече во канцеларијата на односната установа или претпријатие.

(8) Ако е местото за живеење на адресатот непознато, или ако на адресатот, поради други причини (а не заради ускратуење на приемот) доставата не може да се изврши, доставата може да се изврши со јавна објава на огласната табла на онаа народна власт која ја одредила доставата. Освен тоа, оваа објава може да биде огласена по потреба и во службениот лист на дотичаната народна република евентуално и во другите весници.

(9) Доставувањето на лицата во иностранство се врши преку Министерството на надворешните работи.

Уз членот 8

Заокружуење на данокот

При пресметањето на данокот по овој Закон, разломците до 50 пари не се зимаат пред вид и

данокот се заокружуе на понискиот динар, а разломците преку 50 пари се зимаат како динар и данокот се заокружуе на наредниот динар. Заокружуењето се врши по секоја даночна форма (на данокот на доход и данокот на наследства и подароци) посебно. Исто така заокружуењето се врши и кај данокот по одбиток при секое нивно пресметање и наплата.

Уз членот 9

Даночни обвезници на данокот по одбиток

1) За данокот по одбиток не се поднесуе даночна пријава, туку истиот се наплатуе при исплатата или пресметањето на приходот. Овој данок го плаќаат:

а) работниците и намештениците — на приходите од односот на службата;

б) лицата кои примаат хонорари, награди и слични приходи за уметнички, научни, стручни и други работи надвор од односот на службата — на хонорари, награди и слично; и

в) сопствениците на улози на штедња кај кредитните установи (по книшките, текуќите сметки и сл.), на хартии од вредности и удели на приходите од улози, на хартии од вредности и удели.

2) — (1) Како приход од односот на служба се смета секој приход на работниците, намештениците и службениците, кои они го примаат за работа во државна или приватна служба. Овде спаѓаат приходите во пари, во натура или во вид на полза со парична вредност.

Под приходите на оваа врста се сметаат и приходите на членовите на народните одбори кои тие ги имаат како членови на тие одбори.

(2) На данокот е подложен и приходот од односот на служба кој потекнуе од иностранство, а се однесуе на работа или занимавање кое се врши на територијата на нашата држава за сметка на лицето кое е наш даночен обвезник, па и во случај да на таков приход е платен непосреден данок во иностранство.

(3) Не подлежат на овој данок примањата од односот на службата на инострните дипломатски претставници на странските држави и примањата на другите лица на кои по меѓународното право им припаѓа право на екстериторијалност нити примањата на нивните чиновници и намештеници, во кои спаѓа и куќната послуга — до колку се сите овие странски државјани (види го членот 11 на Законот).

(4) На данокот по овој Закон се подложни приходите од односот на службата на нашите дипломатски претставници во иностранство и на нивните чиновници и намештеници на кои по меѓународното право им припаѓа право на екстериторијалност.

Посадите на нашите бродови, возови и авиони плаќаат данок по одбитокот на своите приходи од односот на службата, без оглед на тоа каде се навојуваат.

Исто така подлежат на овој данок и сите лица, кои живеат во иностранство, а кои од нашата држава примаат пензии и потпори по односот на преглашната јавна или приватна служба.

3) Под хонорарите, наградите, и сл. од точ. б) чл. 9 на Законот се разбираат само хонорари, награди и слични приходи кои потекнуваат надвор од односот на службата.

Овдека се обванати како даночни обвезници сателите и уметниците кои за своите умотворени односно за својата вештина примаат одредена награда, додека режиските трошкови ги снесуе издавачот, приредувајќи односно порачувајќи. Данокот по одбиток го плаќаат и лицата кои примаат хонорари, награди и слични приходи по правото кое потекнува од друго лице (оставач). Овде спаѓаат на пример: наградите за разноврсни публикации во листовите, списанијата и книгите, приходите од авторските права, било да се примаат одеднаш (за продавачка рачкописите, правото на издавање или прикажуење).

било да се примаат периодично, по ова приходи од сите врсти уметнички приредби и разноврсни приредби на вештаците, при кои на изводуачите се плаќа унапред договорена награда. Како приредба на ваква врста се смета и постојано држење музика по јавните локали.

На данокот по одбиток подлежат понатаму хонорарите и наградите за стручни и други работи. Овде се имаат пред вид сите лица кои примаат хонорари или награди за работи кои не потекнуат од односот на службата спроти лицето или установата која овие хонорари односно награди ги исплатуе, како и слични примања кои не подлежат на данок по IV група. Ако, на пример лекар напише стручна статија и ја објави во некое списание или весници, ако напише некоја книга или одржи предавање од областа на медицината или од некоја друга област надвор од медицината и за такви работи прими хонорар, тогај тој хонорар подлежуе на данок по одбиток.

Оваму треба да се сврстат и оданочат по I група и примањата на членовите на управниот и надзорниот одбор во вид на тантјем, дежурски и седнички дневници и сл. и това без оглед што овакви примања не се признаваат како режича на претпријатието кое ги исплатуе.

Исто така, оваму довогјаат конкурсните награди од сите врсти (за изработуење идејни скици, за книжевни и други уметнички дела), хонорарите на соработниците на дневните и повремените листови и списанија, наградите на радио-свирачите и радиопевачите, провизиите на агентите на осигурителните друштва, доколку сите овие лица не се во однос на службата спроти лицето односно установата која овие приходи ги исплатуе, како и сличните примања.

Доколку работа, за која следуе хонорар или награда, влегуе во појам на редовната привредна дејност, односно редовното самостојно занимавање кое повлекуе даночна обвеза по IV група, тогај таков хонорар и награда не подлежат на данок по одбиток, туку на данок по IV група. На пример: ако лекарот има своја лекарска ординација, тогај неговото вршење на лекарскиот позив слагја во самостојно занимавање кое повлекуе обвеза на плаќање данок по IV група и хонорарот за таква работа (надвор од односот на службата) не подлежуе на данок по одбиток туку на данок по IV група. Или, ако правозастапникот прима хонорари за правни мислења и заступуења надвор од односот на службата, тогај тие хонорари подлежат на данок по IV група, оти паѓаат во рамката на неговото редовно занимавање.

4) Под улогот на штедња, било на уложна книшка било на текуќа сметка, се разбира секоја онаа сметка, која прималецот на улогот ја отвора на улагачот, и кој, според споразумот помеѓу нив, не може никогаш да биде пасивен за улагачот, т. е. улагачот секогаш е поверител на прималецот на неговиот улог. Спроти това, приходите по правите текуќи сметки, т. е. на оние сметки преку кои се евидентира целата низа на работи помеѓу две странки, а на кои по споразум едната странка може да биде и должник и поверилец, не подлежат на данок по одбиток, ами на данок по IV група.

5) Под хартиите од вредност се разбираат акции и облигации. Акциите се исправи за учествуењето во капиталот на акционарските друштва и командитните друштва на акции. Облигациите се исправи за заемот.

Под уделите се разбира правото на сопственост на идеалниот дел на имотот при задругите, друштвата со ограничена гаранција, друштвата на куќии, до колку се во прашање правни лица. Според това, овде не довогјат во оглед уделите кај обичните ортачки работи, на кои не им е призната правна личност. Сите приходи од хартиите од вредност и уделите во вид на камати, дванадесди и слично под-

лежуат на данок. Како приходи од оваа врста се сметаат и добивките поделени на членовите на друштвата со ограничена гаранција, добивките поделени на задругарите сразмерно на задругарските удели, вишковите изнад номинираната вредност на акциите односно уделите, кои на нивните иматели се исплатуат при ликвидацијата, згодитците по лотариските обвезници, поделбата резервите на акционарите, како и секакви други приходи по акциите, облигациите и уделите.

Уз членот 10

Даночна основица на данокот по одбиток

I. — 1) Како приходи на работниците и намештениците, кои подлежат на данок по одбиток, се сметат како накнади за сегашната служба, така и сите примања за пораната служба лична или на трето лице. Овде спаѓаат на пример:

а) платите, додатоците на платите од секоја врста, хонорарите, наградите, ремунарациите, гратификациите, тантјемите, седничките и дежурските дневници, испитните такси, чинодејствијата (лукно, редовина) и другите слични награди или примања под ма какво име, ползуења со парична вредност и накнадите на лицата кои се на работа во државна или приватна служба;

б) пензиите, потпорите, обскрбите и сите други примања и ползи со парична вредност за пораната служба лична или на трето лице (лични и фамилијарни пензии и др.). Приходите на оваа врста, кои потекнуат од инвстранство, подлежат на данок под условите од ст. 1 чл. 6 Законот, т. е. доколку не се докаже да на нив данокот е платен во инвстранство и доколку не постои реципроцитет;

в) приходите од свештеничките чинодејства се сметат како приходи од односот на службата, и како такви подлежат на данок по одбиток. Но, како износот на овој приход унапред не е утврден, неговото оданочуење ќе се споведе на особен начин за кој подробно ќе биде збор во чл. 14 на Правилникот;

г) освен това, подлежат на данок на приходите од односот на службата и оние приходи на намештениците кои на работодаделот не се признаваат како режича при разрезот на данокот по IV група.

2) Како приходи подлежат на данок по одбиток се сметаат сите врсти примања во готови пари или во натура, кои како примери напред се поброени, а кои се од повратен карактер или се јавуат од случај до случај.

3) Под повратните приходи се сметаат сите примања во пари и натура или ползи со парична вредност кои унапред се утврдени со постојана сума и се поновуат дневно, неделно, месечно или во други размаци во текот на една година.

Наградите за прекувремена работа се сметаат за повратен приход и се оданочуат заедно со редовното повратно примање во дотичниот временски период. Примањата, пак, кои само еднаш во годината се реализираат, не можат да се сметат за повратни приходи, макар да е нивниот износ унапред утврден.

Ако е времето на службениот однос унапред ограничено и за сето време унапред утврдена една скупна плата, приходот ќе се смета за повратен.

Исто така, како повратни приходи ќе се сметат и акордните плати по парче или време, по това провизиите од обавениот промет, кои се исплатуат на службениците, и ако унапред не е утврдена сумата на приходот.

4) Како најчести приходи на повратен карактер се сметаат:

а) во пари: плата: месечна, неделна, дневна, на саат; плата акордна: по парче, по време; хранарина; разни додатоци на платите: месечни, неделни, дневни, на саат; пензии и пензиски додатоци, потпори и обскрби унапред утврдени со постојана месечна сума, периодични провизии; приходи за вршење црквените обреди (бир, лукно, редовина, штоларина);

б) во натура: храна, огрев, осветлување, тутун, цигарети, разни намирници, до колку овакви примања се поновуат дневно, неделно, или месечно;

в) ползи со парична вредност: стан во натура, исползување земјиште и сл.

Поради изнајдување даночната стопа по која треба да се пресмета данокот, приходите на повратен карактер мораат да се пресметат во годишен износ по прописите на чл. 12 Законот и Правилникот. Така најлената годишна даночна основица има да се смали по прописите точ. 1 и 3 чл. 35 на Законот и Правилникот и според нејзиниот остаток ќе се установи соодветната даночна стопа, по која треба да се пресмета данокот на такугјере смалениот износ на приходот за односното време.

5) Како најчести приходи од случај до случај се јавуат овие:

а) во пари: договорени и недоговорени хонорари, договорени и недоговорени рсмуерации и договорени и недоговорени графикации, испитни такси; случајни провизии; отпремнини, и тн.;

б) во натура: разни делутати, кои не се примаат месечно, неделно или дневно, на пр.: во дрво, јаглен, жито и други животни намирници;

в) ползи со парична вредност: разни права за ползување кои немаат повратен карактер, туку се појавуат од случај до случај.

И во овој случај, поради изнајдување даночната стопа, повратниот приход има да се пресмета во годишен износ. На овој годишен износ има да се додаде износот на приходите од случај до случај, кој не се пресметуе во годишен износ. Добиениот собир има предходно да се смали со одбитоците по точ. 1 и 3 чл. 35 на Законот и Правилникот и според остатокот да се установи даночната стопа по која треба да се пресмета данокот такугјере на смалениот собир на редовниот и поврмениот приход за дотичниот месец односно недела. На пример: на месечниот приход од 2.500.— дин. одговара годишна сума од 30.000.— д. (т. е. 2.500×12). На оваа сума има да се додаде износот на приходот од случај до случај, на пример од 3.200.— д., на годишната даночна основица изнесуе 33.200.— д. Ако е даночниот обвезник стар иреку 60 години и има две малолетни деца, оваа годишна даночна основица предходно има да се смали за 20%— т. е. со 6.640.— д., па смалената даночна основица изнесуе 26.560 д. на која одговара даночната стопа од 4%. По оваа стопа има да се пресмета данокот на собирот на повратниот месечен приход (2.500 д.) и приходот од случај до случај (3.200 д.), смален со одбитоците по чл. 35, т. е. на 4.560 д. (5.700 д. помалу 1.140 д.), на која сума данокот по стопата од 4% изнесуе заокружено 182 динари

б) Ако лицето кое е должно да пресметуе и задружуе данок при исплатувањето односно одобрувањето на приходот само го сноси данокот, мора да го пресмета соодветниот данок на сумата на исплатениот односно одобренниот приход и да го додаде на таја сума, па од собирот да го пресмета соодветниот данок за предавање на државната благајна. На пример: работодаделот му исплатуе на намештеникот месечна плата од 4.000 д. и сам го сноси данокот. Во овој случај данокот по стопата од 5,5% на 4.000 д. изнесуе 220 д. и има да се додаде на месечната плата од 4.000 д., така да се добие месечен приход на намештеникот од 4.220 д. На овој приход одговара даночната стопа од 6% по која данокот изнесуе заокружено 253 д., колку има да се предаде на државната благајна.

7) Оцената на приходот или делот на приходот во натура се врши спрема паричниот еквивалент кој го утврдуат републиканските министерства за социјална политика секоа за своето кодруче, со цел за пресметување на доприносот за социјалното осигурување. За ползи кои не се обванати

во таблицата, паричниот еквивалент го одредуе работодаделот по стварните (утврдените) месни цени, а дефинитивно го утврдуе надлежниот омолоски (реонски) народен одбор.

Станот на работникот во индустриска моленоја се пресметуе во приход, без оглед да ли уживањето или неживањето на станот утиче на височината на печалбата на работникот. Исто ова начало важи и за примање во дрво, јаглен, осветлување и друго;

8) Кога едно лице има приходи од повеќе односи на служба, овие приходи не се собираат, туку секој од нив преставуе даночна основица за себе. Према тоа, даночната основица ја чинат сите приходи во пари и натура кои работникот или намештеникот ги прима од истиот работодадел на име на награда за својата работа обавена во времеиската единица за која се врши исплатата (ден, недела, месец).

9) Во поглед на пресметување на данокот по одбиток ќе се смета оти државните службеници стојат во однос на службата спрема надлешното односно установата во која се поставени и во која им се пресметават припадностите. Ако тие имаат приходи и од други државни надлештва и установи, се смета да се и према ним во однос на службата, па и на овие приходи посебно ќе се пресметуе данок како и на приходите од посебниот однос на службата.

10) Кога работодаделот не ја врши исплатата на додатокот за деца, туку тоа го врши некое друго лице или установа (установа за социјално осигурување), работодаделот е должен да при пресметувањето на данокот го земе во обзир и тој додаток на деца, така да според вкупното примање го пресмета данокот.

11) Накнади на трошковите (онерозни припадности) на службениците во државна и приватна служба немаат карактер на приходи, и како такви не подлежат на данок. Како накнади на трошковите се сметаат и сите примања кои служат непосредно за покријќје на фактичните издатоци, кои упосленото лице за сметка на работодаделот мора да учини да би можело да ја изврши поверената му задача. Оваму спаѓаат: разни паушали за подмирување издатоците врзани за служба (додатоци во војната служба за офицерска спрема и воена опрема, додатоци за укрцавање при воените и другите службеници, помоќј за лекување, осигурување авијатичарите, парична храна кај воените лица, разноврсни паушали или други додатоци на службениците за вршење надворешната служба и тн.), накнади на патните и селидбени трошкови, канцелариски паушали, припадности кои служат непосредно за покријќје на извесни издатоци тесно врзани за извршување службените функции (репрезентациони издатоци) и тн.

Припадностите на дипломатските и конзуларни претставници на нашата држава во иностранство се сметат за репрезентативни (онерозни) во оној дел кој ја пречкоруе висината на припадностите, што би ги имале да се со служба во нашата држава. Намештениците на постојаните трговински претставништва на нашата држава во иностранство имаат во овој поглед, да се третираат како и дипломатските чиновници. На останалите државни службеници во служба во иностранство, кои имаат припадности поголеми од редовните, Министерот на финансите на ФНРЈ одредуе во кој дел тие поголеми припадности имаат да се сметат за онерозни.

Хранарината и инвалиднијата која работникот ја прима од болесничката односно братинската благајна, за случај на болест или озледување, не подлежат на данок оти се од онерозен карактер.

Онерозните припадности на работниците и намештениците на државните привредни претпријатија

и на работниците и намештениците во приватна служба не се признаат само во висината на уобичаените и докажаните трошкови.

II. — 1) Како даночна основица за разрез на данокот на хонорари, награди и слични приходи надвор од односот на службата служи бруто приходот без одбитоци на име режија.

2) Постојат две врсти на овие приходи: едните кои се појавуваат само од случај до случај, и вторите кои имаат повратен карактер, при кои унапред е веќе познато да ќе се поноват за извесно време во текот на истата година.

(1) На приходите кои немаат повратен карактер не се однесуваат прописите од чл. 12 на Законот, па овие приходи не можат да се пресметат во годишни износи поради изнајдуењето на даночната стопа, туку секој хонорар, награда и сличен приход претставува посебна даночна основица, на која има да се пресмета данокот по соодветната даночна стопа, без оглед на време кое било потребно да се тој приход стекне. Но во овој случај целото примање по еден предмет (изворот на приход) во текот на една година служи како една даночна основица, без оглед на време и начинот на плаќање. На пример: ако на еден писател припаѓа хонорар за напишаната книга во износ од 20.000 д., кој има да се исплати во текот на една година, тогаш на целокупно ова примање ќе се пресмета данок по соодветната даночна стопа од 3%, и ако може да биде уговорено исплатата на истото да се врши во рати. Но ако висината на хонорарот не е унапред позната (на пример зависи од продавачката на книгата), тогаш при секоја исплата данокот ќе се пресмета по стопата која одговара на дотогаш исплатената сума во таа година, пресметтајќи при тоа и разликата на данокот на порано исплатената сума. На пример: хонорарот за напишаната книга изнесува 20% од цената на продадените примероци на книгата. Писателот добива прва рата во сума од 5.000 д. и му се задржува данок по стопата од 2,5% во износ од 125 д.; втората рата изнесува 8.000 д., што со првата рата прави 13.000 д. На оваа сума одговара даночна стопа 2,6% по која данокот изнесува 338 д. Како по првата рата е наплатено 125 д. данок, при исплатата на втората рата има да се наплати уште 213 д. Понатаму, третата рат изнесува 10.000 д., што со првата и втората рата прави 23.000 д. на која сума одговара даночна стопа од 3,5%, а данокот изнесува 805 д. Од оваа сума се одбиваат порано платените 338 д., па останува да се плати уште 467 д., и тн. Ако ратите преминуваат во следната година тие чинат посебна даночна основица за таа година.

(2) Хонорарите, наградите и сличните приходи, кои периодично се поновуваат, кај кои, према нивната природа, е познато да во текот на годината ќе се поноват по еден извор на приходот, имаат да се пресметат во годишни износи по прописите од чл. 12 на Законот поради изнајдуење соодветната даночна стопа. Како приходи на оваа врста, кои имаат повратен карактер, најчесто се јавуваат: седничките и дежурските дневници на членовите на управниот и надзорниот одбор, хонорарите на радио-певачите и радио-свирачи, провизиите на агентите од осигурителните друштва (кои не се во однос на служба), наградите на соработниците на дневните и другите весници и списанија, и сл.

Со оглед на тоа што овие приходи се поновуваат периодично, собирот на овакви приходи во текот на еден месец има да се смета за месечен приход, кој, поради изнајдуење даночната стопа, има да се пресмета во годишен износ. При последната исплата на приходот во дотичниот месец има да се пресмета вкупниот износ на данокот на собирот од месечниот приход, од така пресметаниот данок да се одбие данокот кој е наплатен при предходните исплати на

приходот во тој месец и да се наплати разликата на данокот. На пример: на редовниот соработник на еден лист (весник, списание) се исплатува за првата статија (допис) во текот на месецот 600 д. Како се зема да овој приход е од повратен карактер, има да се пресмета во годишен износ од 7.200 д., кому одговара даночна стопа од 2,6% по која данокот на 600 д. изнесува заокружено 16 д. Но во текот на истиот месец се исплатува на тој соработник за втората статија (допис) уште 1.000 д., што со првата награда изнесува месечно 1.600 или годишно 19.200 д. На овој износ одговара даночна стопа од 3%, по која данокот на 1.600 д. изнесува 48 д. Како при првата исплата на наградата (хонорарот) е задржано 16 д. данок, при втората исплата има да се задржи уште разликата од 32 д.

III. — 1) Како даночна основица за разрез данокот на приходите од улозите на штедња кај кредитните установи се зема каматата која на улагачот се исплатува или одобрува на сметката.

2) Ако едно лице има повеќе улози на штедња при една кредитна установа, приходите (каматите) по сите тие улози не се собираат заради пресметување данокот, туку секој приход по поедин улог чини посебна даночна основица без никакви одбитоци на име режија.

3) Одредбите од чл. 12 на Законот во поглед на пресметувањето приходот во годишен износ не се однесуваат на приходите од улозите на штедња при кредитните установи. За тоа пресметаната камата нема да се пресмета во годишен износ заради изнајдуење даночната стопа. Но како даночната основица е реален годишен приход од улозите на штедња при кредитните установи, тоа при пресметувањето на овој приход во текот на годината ќе се наплатува данок привремено по стопата која одговара на пресметаниот приход, а конечна пресметка на данокот ќе се изврши на крајот на годината, при пресметувањето на приходите (каматите) за последниот период на времето (тримесечје, шестмесечје), во таа година, кога, демек ќе биде позната годишната сума на приходите по поедините улози. Sprema тоа, при последната пресметка на приходите (каматите) ќе се пресмета данокот на вкупната годишна даночна основица, ќе се одбие од него данокот кој е платен при пораните пресметки на приходите во текот на годината и ќе се наплати покажаната разлика.

IV. — 1) Како даночна основица за разрез на данокот на приходите од хартии од вредност и удели се зема бруто приход на име камата и дивиденда односно бруто приход од уделот, без никакви одбитоци на име режија.

2) Приходите по акциите и по задругарските удели се пресметуваат и исплатуваат за година, па и од даночното гледиште се сметаат за годишни, па и данокот се пресмета по стопата која одговара на сумата на исплатениот односно одобриениот приход.

Но висината на приходите во вид на камати по обезвниците зависи и од времето за кое каматите се пресметаат. Заради тоа овие камати, доколку се односуваат на време покусо или подолго од година дена, имаат да се пресметат во годишен износ за ради изнајдуење даночната стопа. Останалите приходи по обезвниците (премии, лотариски згодитци), кои немаат карактер на камата, се сметат годишни и данокот се пресмета по стопата која одговара на висината од тој приход.

V. — Во поглед на смалување даночните основици при пресметка на данокот по одбиток види го чл. 35 на Законот и Правилникот.

VI. — За должноста на наплатата и начинот за предавање данокот на државната каса се зборува во чл. 13 и 14 на Законот и Правилникот.

Уз членот 11

Ослободуења од данок на приходи од односот на службата

1) Во точ. 2 под (3) чл. 9 на Правилникот речено е под кои услови не подлежат на данок по одбиток приходите на дипломатските претставници и другите лица, предвидени во точ. 1 чл. 11 на Законот.

2) Од плаќањето на данок на приходи од односот на службата ослободени се учениците, и тоа само на приходите од поучуење, додека на другите приходи должни се да плаќаат данок. Како ученици се сметаат само редовните слушатели на пониските, средните и повисоките школи. Штом каде ним ќе престане својството на редовен слушател, должни се да плаќаат данок и на приходите од поучуењето.

Уз членот 12

Пресметане данокот по одбиток

1) Одредбите на чл. 12 на Законот се однесуваат на приходите од односот на службата и на хонорарите, наградите и сличните примања кај кои е напред познато оти ќе се пофторат (седнички и дежурски дневници, провизии на агентите на осигуравајќите друштва и сл.). Но овие одредби не се однесуваат на приходи од улози на штеѓња, од хартии од вредност и удели, како и на хонорари, награди и слични приходи кои немаат карактер на повратност, туку се јавуваат само од случај до случај, така да нивното пофторуење не е унапред познато.

2) Данокот по одбиток на приходи од односот на службата се разрезуе и наплатуе по стопите од I скала чл. 49 на Законот, и тоа спрема месечниот, неделниот или дневниот приход.

(1) Ако приходот не е одреден за месец, недела или ден, туку за некое друго време (на пример за 3 месеци, за 10 дена), тогаш данокот се пресметуе сразмерно на месечниот односно на неделниот износ, сметајќи при тоа неделата за 6 дена, месецот за 25 дена, а годината за 300 дена.

Неделата се смета од понеделник до недела заклучно, а месецот од првиот до последниот ден на односниот месец. На пример: работникот свршил една работа за 10 дена и заработил 1.000 д. што значи оти на ден заработуел 100 д. Во првата календарска недела работел два дена, во втората 6 и во третата 2 дена. Данокот ќе му се пресмета: за првата и третата недела на по 200 динари по стопата од 2,6% ($200 \times 50 = 10.000$ д. приход на година), а за втората недела на 600 динари по стопата од 4% ($600 \times 50 = 30.000$ д. на година). Пресметаниот данок на 200 и на 600 д. може да се најде во табелата за данокот на неделни примања, која е дадена во чл. 49 на Правилникот.

(2) Ако приходот не е одреден по времето, туку по предметот на работата или некој друг основ (акордна плата или слично) постигнатиот приход се пресметуе во износ кој одговара на дневниот, неделниот или месечниот приход на тој начин што ќе се раздели приходот на бројот на деновите, неделите и месеците за кои е постигнат, а потоа данокот ќе се пресмета по предходниот пример.

(3) Како критериум за одредуење табелата на данокот по која данокот ќе се разрезуе и наплатуе, т. е. да ли по табелата на данокот на дневните, неделните или месечните примања, треба да служи околноста како се врши исплатуењето на печалбата. Така, на пример, ако се врши исплатуењето само за еден ден за работење (за истоваруење или утоваруење кјумур, дрва, сировини итн.), данокот ќе се пресмета спрема табелата на порезот на дневни примања; а ако исплатуењето се врши за една или повеќе календарски недели, ќе се применуе табелата на данокот на неделни примања. Исто така ќе се применуе табелата на данокот на неделните при-

мања и тогаш кога исплатуењето се врши за повеќе од еден а помалку од шест дена на една календарска недела, не пресметавајќи го при тоа дневниот приход во неделни. Табелата на данокот на месечни примања ќе се применуе тогаш кога исплатуењето на приходите се врши месечно, макар таја да се пресметуе и по некоја друга временска единица или единица на работа или се односила на време помало од месец дена.

3) При пресметката данокот на хонорари, награди и слични примања во односот на службата, кои имаат карактер на повратност, ќе се постануе како и кај пресметката на данокот на приходи од односот на службата. За тоа подробно се зборува во чл. 10 и 14 на Правилникот.

Уз членот 13

Пресметка и одбиток на данокот по I група

1) Сите физички и правни лица, кои вршат исплати или одобруење на приходот, кои подлежат на данок по одбиток, должни се да пресметаат и да запрат данок по соодветната скала и даночната стопа од чл. 49 на Законот. Исклучително, самите намештеници се должни да пресметаат данок на своите приходи од односот на службата во случај кога работодаделот живее во иностранство. Исто така, свештениците се должни да поднесуваат пријава за своите приходи од чинодејствата и сами да го уплатуваат данокот на овие приходи.

2) Под исплата се разбираат и обуставите по забраните и сите други задружења кои се вршат за сметка на лицето кое ја врши исплатата (одобруење) на приходите или за сметка на други поверители.

3) Табелите за пресметка на данокот дадени се во чл. 49 на Правилникот, каде е дадено и напатствието за нивното применуење.

4) За наплатуење на месните даноци види чл. 68 на Законот и Правилникот.

Уз членот 14

Рок и начин на предавањето данокот по одбиток на државната каса

1) Лицата од чл. 13 на Законот, кои обуставуваат данок по случај на исплатуењето односно пресметуењето на приходот на даночните обвезници од чл. 9 на Законот, должни се обуставениот данок да го предадат на надлежната државна благајна во рок од 15 дена по извршеното исплатуење односно пресметуењето на приходите.

2) Ако последниот ден на рокот паѓа во недела или на ден кога државните надлештва не работат, данокот може да се уплати без законски последици ште наредниот работен ден.

Пречекоруењето на рокот повлекуе казниви последици од чл. 59 на Законот и плаќање камата по чл. 54 на Законот од последниот ден на доспелоста до денот на уплатуењето.

3) Обуставениот данок може да се предава на државната благајна непосредно или преку Поштенската интeдионица и нејзините филиали.

4) Покрај оноа што е речено во чл. 10 и 13 на Правилникот при наплатуењето и предавањето на данокот на државната благајна треба да се придржуе уште и на следните правила:

1. Данокот на приходи од односот на службата.

1) Данокот на приходи од односот на службата должни се работодаделите да го полагаат на државната благајна во готово или во даночни марки.

2) Полагањето данокот во готово должни се да го вршат:

- а) сите правни лица воопшто;
- б) сите физички лица кои по Законот се обвезни да водат работно книговодство;
- в) сите физички лица кои по Законот за данок на работен промет се обвезни на плаќање на данок на промет по книгата на обавениот промет односно по работните книги;

г) сите физички лица кои во текот на претходната календарска година имале просечно преку 10 намештеници на територијата на една народна република, не сметајќи ја во тој број нивната куќината послуга. Кај новите работодаатели се утврдуе бројот на намештениците спрема просечната состојба од почетокот на нивната даночка обвеза до 15-иот ден на следниот месец;

д) самите намештеници во оној случај кога нивните работодаатели се најдуваат во иностранство, и
 е) свештениците на приходите од чиндејствијата.

Лица од оваа точка под а) до в) не се должни да поднесуат пријава за тоа оти се обвезни на уплатуење на данокот во готово, туку самиот даночни оддел ќе ги внесе во книгата на работодаателите кои полагаат данок во готово. Но лицата од оваа точка под г) и д) должни се да се пријават на надлежниот даночни оддел. Пријавата има да се поднесе во месец јануари односно кај новите работодаатели под г) и новите намештеници под д) најдоцна последниот ден на рокот за првото уплатуење на данокот. Околинскиот народен одбор ќе ги упозори овие лица на таа должност најдоцна до 10 јануари. Ако не се удо-
 вољни на оваа обвеза, работодаателот ќе се казни по

ст. 3 чл. 58 на Законот, а намештеникот на иностранот работодаател ќе се казни по ст. 1 чл. 58 на Законот. Во поглед на свештениците види точ. 10 на овој член на Правилникот.

3) Останалите работодаатели го полагаат овој данок во готово или во даночни марки, спрема тоа кој од овие два начина го изберат сами.

Ако овие работодаатели сакаат да уплатуваат данок во даночни марки не поднесуат за тоа никаква пријава (извештај) на даночниот оддел. Но, ако сакаат да вршат уплатуење на данокот во готово, мораат за тоа да го известат надлежниот даночни оддел најдоцна до последниот ден на рокот за првото уплатуење на данокот.

4) Промените во бројот на намештениците во текот на годината немаат утицај на начинот на полагањето на данокот. Исто така, ни работодаателите од претходниот став не можат во текот на годината да го мењаваат одбраниот начин полагањето на данокот.

5) Без оглед на тоа да ли полагаат данок во готово или во даночни марки сите работодаатели, сепак државните надлештва и установи и установите под државна контрола, должни се да водат книга на лицата кои се на работа по следниот образец:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
																						за неделни исплати					за дневни исплати	дата	
																						за I	за II	за III	за IV	за V		на стапуењето на работа	на напуштањето на работата
Реден број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	врста на работата (занавлање, работа)	години на старост (ако е стар преку 60 години)	број на малолетни деца без самостоен доходок	за месечни исплати	недела во текот на месецот					за дневни исплати			ЗАБЕЛЕШКА															
					исплатена сума	обуствен данок	исплатена сума	обуствен данок	исплатена сума	обуствен данок	исплатена сума	обуствен данок	исплатена сума		обуствен данок	исплатена сума	обуствен данок												
на намештениците																													
ИТН.																													
принадлежности																													
вкупно																													
ДЗНОК																													

6) Работодаателите секој месец ќе ги упишуваат во ова книга сите свои намештеници, ќе ги внесуваат во соодветните рубрики сите потребни податоци. Работодаателите можат оваа книга да ја оскуат и така само еднаш да ги упишат општите податоци за повеќе месеци, ама и во тој случај мораат за секој месец да се покажат податоците посебно за сумата на принадлежноста и за сумата за обуствениот данок. Податоците за датата на стапуењето на работа ќе се внесуваат само кај новите намештеници кои во текот на тој месец стапиле во служба, а податоците за денот на излегуењето од работа ќе се внесуваат кај намештениците кои во текот на тој месец престанале да бидат намештеници на дотичниот работодаател. Во забелешката на книгата ќе се објаснат јоне случајеви кај што е на повратните приходи пресметана сумата на приходот од случај до случај да би можела да се контролира правилноста на применуењето на даночната стопа и пресметаниот данок. На пример: ако намештеникот, покрај повратниот месечен приход од 2.000 д, прими во текот на месецот уште 1.500 д. на име на некој приход од случај до случај, тогаш на годишната сума на повратниот приход од 24.000 д. (2.000×12) ќе се додаде оваа сума на случајниот приход од 1.500 д.

На тој начин ќе се добие годишна даночна основа од 25.500 д. Во забелешката на книгата достатчно е во овој случај да се само истакне: „редовно 2.000 д., повремено 1.500 д“.

После извршените исплати на принадлежностите, најдоцна во срок од 15 дена, имаат во оваа книга да се соберат рубриците во кои се уписани сумите на исплатените принадлежности и обуствениот данок.

Работодаателите кои водат уредни платни спискови на работниците и намештениците, од кои може да се видат сите податоци предвидени во книгата на лицата кои се на работа, не се должни да водат посебна книга на лицата кои се на работа. Во тој случај, све што е пропишано во книгата на упослените важи за односите платни спискови.

7) Работодаателите кои полагаат данок во готово ќе го достават обуствениот износ на данокот со чек преку Поштенската штедионица односно преку најзините филиали или непосредно на надлежниот даночен оддел. Ако плаќањето се врши преку Поштенската штедионица, мора на полегината на чековната уплатница да се назначи месецот во кој е данокот обуствен, бројот на намештениците, сумата на исплатените принадлежности и сумата на обуствениот данок. Ако уплатуењето се врши непосредно

на даночниот оддел, парите ќе се достават уз спроводен акт во дупликат. Во актот треба такајере да се назначи месецот во кој е данокот обуставен, бројот на намештениците, сумата на исплатените припадности и сумата на обуставениот данок. На дупликатот на актот даночниот оддел ќе го потврди приемот на данокот и ќе го врати на работодаделот кого ќе му служи како доказ за извршеното уплатување. Овој документ ќе се чува уз книгата на упослените лица.

8) Данокот во готово работодаделите мораат да го предават на оној околински (реонски) народен одбор на чија територија се обавуе работата или се врши исплатувањето. Исклучително, државните надлежности и установи ќе го правдаат обуставениот данок на оној околински (реонски) народен одбор на чија територија се најде исплатијата благајна која го задржуе данокот.

9) Намештениците на иностраните работодадели го предават овој данок на околинскиот (реонскиот) народен одбор на чија територија ја обавуваат работата за сметка на своите работодадели.

10) Кога свештениците, покрај редовните припадности за вршење на свештеничката служба, имаат и приходи од чинодејствата, плаќаат данок во одбиток и на овие приходи. Во тој случај приходите од чинодејствата се оданочуат одвоено од припадностите која на свештениците им ги исплатуваат црквените установи. Во поглед на утврдување на даночната основаца, пресметување и наплатување данокот на приход од чинодејствата има да се постави на следен начин.

Свештеникот за своите приходи од чинодејствата ќе поднесе пријава на околинскиот (реонскиот) народен одбор, кој е надлежен за местото на неговиот дојдок. Оваа пријава се поднесуе во месец јануар и секоја година. По пријавата има да се покаже приходот од чинодејствата, кој е постигнат во претходната година. Даночниот оддел, во споразум со подносителот на пријавата, ќе утврди годишна даночна основаца и ќе пресмета данок на соодветната дефинирана степен од скалата I чл. 49 на Законот. Со пресметаниот данок ќе се задолжи подносителот на пријавата во книгата на работодаделите за односната (т. е. предходната) даночна година. Разликата помеѓу уплатените акцизии и пресметаниот данок за ова година има да се уплати во рок од 30 дена од денот на соопштувањето за утврдената даночна основаца и за разрезаниот данок. Наплатување акцизиите на данокот за следната година ќе се врши со следствениите месечни износи спрема пресметаниот данок за предходната даночна година. Ако со даночниот обвезник не се постигне споразум за висината на даночната основаца, одука ќе донесе даночната комисија. Во овој случај аналогно ќе се применат одредбите кои важат за обвезниците на IV група.

11) Работодаелите кои вршат уплатување на данок во даночни марки ќе набавуваат кај продавачите на монополските артикли соодветна вредност на даночни марки. Даночните марки има да се лепат и да се понашуваат во оваа книга на упослените лица, и тоа веднага под собирот на исплатените припадности и собирот на обуставениот данок. Поништување на маркиите се врши со печат или со потпис на работодаделот, така да тие не можат пофторо да се употребат.

12) За уплатата на данокот во даночни марки работодаделите не поднесуат на државната благајна (даночниот оддел) никаков извештај.

13) Изгледот и вредноста на даночните марки ќе го пропише Министерството на финансиие на ФНРЈ.

Продавањето на даночните марки ќе се врши преку малопродавачите на монополските артикли под исти услови под кои се врши и продавањето на таксените вредности.

14) Дури не се пуштат во продавачка даночните марки, сите работодадели обуставениот данок ќе го полагаат во готово.

15) Книгата на упослените лица работодаделите се должни да ја чуваат три години, сметајќи од 1 јануари онаа година во која книгата служела за уплатување податоци. Работодаелите кои уплатуваат данок во даночни марки должни се и намените и понишките марки да ги чуваат од оштетување.

16) Доколку работодаделот не води книга на упослените лица или ја води неуредно, ќе се казни по ст. 3 чл. 58 на Законот. Доколку не обустави данок или го обустави а благовремено не го предаде односно не заведе или не ги поништи даночните марки, ќе се казни по чл. 59 на Законот.

17) Сите лица кои имаат приходи од односот на службата, должни се да набават книшки за данок по одбиток, по зависниот образец, и тоа пред да започне даночната (календарската) година, односно веднага по стапувањето во служба, а најдоцна пред првиот пријем на припадностите. Ако намештеникот не набави даночна книшка, ќе ја набави работодаделот на трошак на намештеникот.

18) Даночна книшка ќе мораат да имаат службениците на државните надлежности и установи.

19) Даночните книшки ги издава околинскиот (реонскиот) или месниот народен одбор на службениците кои живеат на неговата територија. Книшките се издаваат на устено барање, по цената на коштањето и без никакви други накнади. Во книшката треба да се упише: презиме и име на даночниот обвезник, годините на неговата старост ако е постар од 60 години, имињата на неговите брачни, ванбрачни, незаконетите и усвоените жани деца кои не се постари од 18 години и немаат самостоен доходок, и тоа само ако даночниот обвезник му пружи на околинскиот (реонскиот) народен одбор потребни докази за уплатување на овие податоци за децата и за годините на староста. Месниот народен одбор ќе ги убележи овие податоци спрема своето лично соопштување.

За издадените книшки ќе се води список во кој ќе се внесуат презимињата и имињата на лицата на кои им се книшките издадени.

20) Податоците за децата ќе се уважуваат, во поглед на повластичите од чл. 35 на Законот, само до крајот на календарската година за која е издадена даночната книшка. Да би работникот или намештеникот можел и натаму да ја ползуе споменатата повластича, мора да ги прибави податоците за наредната даночна година.

21) Работодаелот ги внесуе во книшката сите исплати во готово како и давањата во натура и ползи со паричната вредност за секој рок на исплатата (давањето), а исто така и сумата на обуставениот данок. Во книшката мора да се назначи бројот на даночниот дневник под кој данокот во готово е предаден на државната благајна. За данокот во даночни марки мора да се назначи оти е платен во даночни марки. Работодаелот мора со своеручен потпис и печат (ако го има) да ја потврди точноста на сите внесени податоци. Ќе се смета да е ова потврда уредно ставена и тогаш кога на место на работодаделот го стави својот потпис во книшката и друго лице, кое во работата на исплатувањето го застапуе или кое е овластено да го потпишуе работодаделот (фирмата). Ама и во овој случај работодаделот сноси одговорност за правилното внесување на податоците.

Работодаелот кои не ги внесуе во даночната книшка поре наведените податоци ќе се казни по ст. 3 чл. 58 на Законот.

22) Работодаелот е должен да ја чува даночната книшка на упосленото лице за све време дури е тоа на работата и да ја покаже на барање на контролниот орган. При излегувањето од служба работ-

тодатејот ќе ја поврати книшката на упосленото лице.

23) Помегу работодаделите и нивните намештеници може да се јави спор по прашањето на височината на даночната основица, применување на скалата или даночната стопа.

Вакви спорови ќе ги решава во прв степен околинскиот (реонскиот) народен одбор. Решењето по овие спорови мора да се донесе истиот или најдоцна наредниот ден по денот кога е случајот на одборот доставен.

Како надлежен се смета оној околински (реонски) народен одбор кај кого е работодаделот должен да го предава обуставениот данок.

Против вакви решења може да се изјави жалба во рок од 30 дена од денот на уручувањето. Жалбата се поднесуе на надлежниот окружен народен одбор, кој по неа конечно одлучуе (чл. 65 на Законот).

24) Даночниот оддел ќе води евиденција на работодаделите кои полагаат данок во готово. Ова евиденција ќе се води по пропишан образец.

II. Данок на приходи во вид на хонорар, награди и слично.

1) Постапката за предавање данок на овие приходи е исти како и постапката за предавање данокот во готово на приходи од односот на службата, со таа разлика што предавањето се врши со список во два примерка. Од списокот треба да се видат

податоците: презиме, име и местото на живеење (домилцилот) на прималецот на приходот, врстата на приходот, износот на приходот, износот на данокот на доходок и износ на месниот данок. На едниот примерок на списокот даночниот оддел потврдуе прием на данокот со званичен печат и потпис на двајца чиновници и го враќа на подносицот како доказ за предавањето на данокот.

2) Данокот се предава на оној даночни оддел на чија територија се најде лицето (установата) кое го врши исплатувањето на овие приходи.

III. Данок на приходи од улози за штеѓња кај кредитните установи. 1) Сите кредитни установи кои вршат пресметка и исплата или одобрување (укапиталисување) на камати по улози на штеѓња, должни се, при исплатувањето односно одобрувањето на каматите, да го пресметаат соодветниот данок.

2) Обуставениот данок има да се предава на оној даночен оддел на чија територија се најде благајната на кредитната установа која ја врши исплатата односно одобрувањето на каматата. Ако кредитната установа има и филијали, овие ќе го предават данокот на оној даночни оддел на чија територија се наоѓа филијалата кај која се води сметка на улозите на штеѓња.

3) Наплатениот данок се предава по списокот кои се поднесуе во два примерка по следниот образец:

Назив на кредитната установа _____
Седиште _____

СПИСОК

на каматите по улозите на штеѓња кои се исплатени односно укапиталисани во време од _____ до _____ 19____ г.

1	2	3	4	5	6	7	8
Броеви на штедните книшки и текуќи сметки по кои каматата е исплатена — укапиталисана во овој рок	Вкупна сума на исплатените — укапиталисаните камати во овој рок	Износ на данокот на сумата во рубриката 2	Вкупна сума на исплатените — укапиталисаните камати во текот на сета оваа даночна година	Износ на данокот на сумата во рубриката 4	Износ на порано платенот данок на камата пресметан во текот на оваа даноч. год.	Разлика на данокот за уплата (рубрика 5 помалку 6)	Забелешка

Рубриките 1—3 се пополнуат во списоците по кои се врши привремена уплата на данокот при пресметането каматите во текот на годината, а рубриките 1 и 4—7 во списоците по кои се врши конечно пресметка на данокот.

Списокот ќе се составуе само сумарно, т.е. во него нема да се внесуваат имињата на даночните обврзници, туку само броевите на штедните книшки и штедните текуќи сметки.

На еден примерок на списокот даночниот оддел потврдуе со званичен печат и потпис на двајца чиновници (благајник и ликвидатор) оти е назначената сума примена и под кој број е уведена во даночниот дневник. Потврдениот примерок на списокот му се враќа на подносицот како доказ за платениот данок, а вториот се задржуе за потреби на даночниот оддел.

4) Доколку даночниот платец од технички причини не ќе биде во можност да пресмета и да положи на државната каса припаѓајќиот данок во законскиот рок ќе може на име на оваа уплата да положи соодветна аконтација. Аконтацијата има да се положи безусловно во рок предвиден за уплатувањето.

Даночниот платец може во пречекорениот рок од 15 дена да поднесе список за пресметката на да-

нококот без законски последици, ако едновременно со списокот поднесе оправдање за тоа пречекорување.

Ако се во овој случај при поднесување на пресметката (списокот) утврди разлика помеѓу аконтацијата и стварно обуставениот данок на штета на државната каса, ќе се положи целата разлика со 6% камата за онолку дена за колку е подоцна уплатена.

5) За точноста на содржаните податоци во списокот одговара установата која ја врши исплата односно одобрувањето. Надлежниот народен одбор може преку своите стручни органи да ги контролира поднесените спискови, упоредувајќи ги со книгите и останалите документи на дотичната установа. Кога при прегледањето се установи неправилност во пресметувањето на обуставениот данок на штета на државата, ќе се исплати целата разлика со 6% камата за сето протекнало време. Ако се со прегледањето утврди да има случаеми да данокот не е обуставен или е обуставен а не е предаден на државната каса, ќе се казни даночниот платец со казна од ст. 1 чл. 59 на Законот, односно со казна од чл. 61 на Законот ако се утврди дело на даночна утаја.

6) Со цел на контрола за наплатуењето на данокот на приходи од улозите на штедња кај кредитните установи, даночниот оддел ќе води за секоја кредитна установа евиденција по прописаниот образец.

IV. Данок на приход од хартии од вредности и удели. 1) Данокот по одбиток на приходи од хартии од вредности и удели должни се да го обуставуваат

сите лица и установи кои ги плаќаат односно пресметуат овие приходи.

2) За прием на обуставениот данок е надлежен оној даночни оддел на чија територија се најдуе лице или установа која ги одобруе односно плаќа приходите по хартиите од вредности и удели.

3) Предавањето на обуставениот данок се врши по список, кој мора да се состави во два примерка по следниот образец:

Име на лицето кое врши исплата _____

Седиште _____ улица _____ бр. _____

1	2	3	4	5	6	7
ВРСТА НА ПРИХОД	Вкупен број на обвезниците, акциите, уделите по кои се плаќа приход	Износ на приходите по една обвезница, акција, удел	Даночна стопа од II скала чл. 49 Законот	Вкупен исплатен или одобрен приход	Износ на данокот	ЗАБЕЛЕШКА

4) Во овој список се внесуат исплати или одобруење на сметката по оној ред како биле спроведени во книгите на претпријатието.

На еден примерок на списокот надлежниот даночен оддел го потврдуе приемот во списокот на означената сума на данокот со званичен печат и потпис на двајца чиновници (благајник и ликвидатор) и му го враќа на подносителот како доказ за предавањето на данокот. Во потврдата за приемот мора да биде назначен бројот на уплатниот дневник под кој е еднознатата сума прокнижена. Вториот примерок на списокот даночниот оддел го доставува на оној народен одбор кој е надлежен за разредување на данокот на доходок на лицето кое го поднело списокот. Народниот одбор, надлежен за разредување, ќе го здружи применит примерок на списокот со актите за разредување данокот на дотичното лице со цел на контролирање да ли е данокот правилно пресметан и на време предаден на државната благајна.

5) Државните надлежства и установи не мораат да поднесуваат спискови при уплатуењето на обуставениот данок на приходи од хартии од вредности.

6) Со цел да се води контрола за наплатуењето на данокот по одбиток на приходи од хартии од вредности и удели, даночниот оддел ќе води посебна евиденција на сите лица и установи од својата територија кои вршат исплата на овие приходи. Оваа евиденција се води по прописаниот образец.

Уз членот 15

Разрез на данокот на даночните обвезници од I група кои имаат приходи од други извори

1) Во чл. 15 Законот е прописана постапка за оданочување лицата од чл. 9 на Законот, кои покрај приходите на кои се наплатуе данок по одбиток по I група, имаат и приходи од други извори. Како приходи од други извори се сметат само оние приходи кои во начело се подложни на данок по II или IV група, како што се: приходите од пољоделие, од згради, од дукјани, претпријатија, самостојни занимавања, реализирани конјуктурни добивки, лотариски згодници и тн.

2) Ако работниците и намештежите имаат приходи и од други извори, се должни да поднесат даночна пријава. Пријавата се поднесува во рок и на начин предвиден за даночните обвезници од IV група.

Ако чистите приходи од другите извори, кои подлежат на данок по II или IV група, изнесуат испод 50% од приходите од односот на службата, тогаш на вкупниот собирај на чистиот приход (доходок) ќе се разреже данок по соодветната даночна стопа на I скала чл. 49 Законот.

При утврдуењето во кој однос стојат приходите од други извори спроти приходите од односот на службата во смисла на предходниот став не се земаат во оглед приходите од точ. 2 и 3 чл. 10 на Законот. Така, на пример, обвезникот кој има приход од односот на службата 48.000 д., приход од хартии од вредност 10.000 д. и приход од згради 20.000 д. има право на применување стопата од I скала чл. 49 на Законот, и ако приходот од хартиите од вредност и приходот од зградите заедно го преминуват 50% приходот од односот на службата, оти приходите од хартиите од вредност, како и воопште сите приходи од точ. 2 и 3 чл. 10 на Законот, во овој случај не се земаат пред вид за одредување процентот до 50% заради применување I скала чл. 49 на Законот.

3) Ако лицата кои примаат хонорари, награди и слични приходи надвор од односот на службата имаат приходи и од други извори, се должни да поднесат даночна пријава. Пријавата се поднесува такагјере во рок и на начин предвиден за даночните обвезници на IV група.

При разрезот на данокот по IV група на овие обвезници се применува даночната стопа од II скала чл. 49 на Законот, оти изузетокот за применувањето на I скала важи за работниците и намештежите.

4) Ако сопствениците на улозите на штедња при кредитните установи имаат приходи и од други извори кои подлежат на данок по II и IV група, се должни да поднесат даночна пријава само за тие други приходи, како и за останалите приходи кои подлежат на данок по I група. Спрема тоа, приходите од улозите на штедња не повлекуваат со себе обвеза за поднесување даночна пријава за оние приходи за кои даночна пријава инаку не се поднесува. Ни во еден случај приходите од улозите на штедња не се пријавуваат и не се собираат со приходите од други извори заради оданочување кај физичките лица. Правните лица ги пријавуваат и тие приходи.

5) Сопствениците на хартии од вредност и удели, кои покрај приходите од хартии и удели, имаат

и приходи од други извори кои подлежат на данок по II и IV група, се должни да поднесат даночна пријава во сето по прописите од точ. 3 овој член на Правилникот. На вкупниот собир на приходите ќе се разреже данок по II скала чл. 49 на Законот.

6) На сите приходи поброени во чл. 10 на Законот во текот на годината, при исплатата односно одобрењето, има да се наплати данок по одбиток, без оглед на тоа да ли односните даночни обвезници имаат и приходи од други извори или не. Но, на оние даночни обвезници кои имаат приходи и од други извори, има да се утврди доходокот како даночна основица и да се примени соодветната стопа по чл. 49 на Законот, па од така разрезаниот данок да се одбие данокот кој, спрема поднесените докази, во текот на годината е обуставен на приходите од чл. 10 на Законот кои влегле во даночната основица за односната даночна година.

Постапката за одбитокот на обуставениот данок е следна:

(1) а) на службениците на државните надлештва и установи ќе се одбие обуставениот данок на основа потврдата издадена од исплатната благајна, односно од надлежниот режисер. Потврдата се издава на сакање на даночниот обвезник, без такса, и треба да содржи: вкупниот износ на бруто припадностите во текот на односната даночна година и сумата на обуставениот данок;

б) на останалите службеници (на работниците и намештениците), кои се обвезни да имаат даночна книшка, ќе се одбие обуставениот данок на основа на сумарниот извод од даночната книшка. Сумарниот извод треба да содржи: вкупните бруто припадности во текот на односната даночна година и сумата на обуставениот данок. Овој сумарен извод ќе го счини самиот даночен обвезник. Органот на даночниот оддел ќе го сравни овој извод со односната даночна книшка и со својот потпис ќе ја овери неговата точност, без наплата такса;

(2) на примателите на хонорари, награди и слично приходи ќе се одбие обуставениот данок на основа потврдите издадени од страна на лица односно од исплатните благајни за висина на бруто хонорарите, награди и слично и за обуставениот данок. Овие потврди не подлежат на такса ни тогај кога даночниот обвезник ја бара нивната овера од страна на даночниот оддел кај кого одосниот данок е платен.

Чести се случаи да еден даночен обвезник прима хонорари, награди и слично во текот на годината во повеќе места и од повеќе лица односно установи. Заради тоа е потребно такви даночни обвезници да се погрижат при секоја исплата на хонорари, награди и слично да им се издаде и потврда за висината на примањето и за висината на обуставениот данок.

(3) На примателите на приходи од хартии од вредност и удели ќе се одбива обуставениот данок на основа потврдите издадени од страна на лица и установи кои овие приходи ги плаќаат односно на сметка одобруваат. Потврдите не подлежат на такса а треба да содржат: вкупното примање (приход) во бруто износ и висината на обуставениот данок. Ова важи и во поглед на пресметката на платениот данок на улозите на штеѓња од правните лица.

(4) Лицето и установата која ќе одбие да издаде потврда во смисла на предходните ставови или ја издава неисправна, ќе се казни за секој случај со казна по ст. 3 чл. 58 на Законот.

Уз членот 16

Кој се смета за земјоделец

1) Земјоделците кои се бават со пољоделие сами или уз помоќ на тугја работна снага подлежат на данок по оценка, но не се должни да поднесат даночна пријава за висината на годишниот приход. Ќе се смета да земјоделците сами се бават

со пољоделие во оној случај кога тие или членовите на нивната фамилија (задругите, куќните везници) со својата физичка работа учествуваат во обавуењето на пољоделието. Но, ако под нивното управување, без нивна физичка работа и без физичка работа на членовите од нивните фамилии (задругите, куќните заедници), обавуваат пољоделски работи само со помоќ на тугја работна снага, тогај се должни да поднесат даночна пријава и се оданочуваат како даночни обвезници од IV група.

2) На даночната обвеза на земјоделецот не влијае околноста што поедини членови од неговата фамилија (задругата, куќната заедница) се бават со некоја друга работа надвор од пољоделието (во државна или приватна служба или се бават со какви самостојни тековински работи или имаат приходи од своите имотни предмети или права) ни тогај кога живеат во заедничко домаќинство со останалите членови на фамилијата односно задругата кои се бават со пољоделие. Во тој случај се сметат самостојни даночни обвезници членовите на фамилијата односно задругата во поглед на своите приходи надвор од пољоделието, па ни на нивната даночна обвеза не влијае околноста што припаѓаат на фамилијата односно задругата на останалите членови кои се бават со пољоделие и со кои живеат во истото домаќинство. Спрема тоа, на секој данокот има да се разреже спроти приходот (доходокот) од оние извори кои му припаѓаат како на даночен обвезник.

3) Ако постои неподелено сувласништво на пољоделското имање помеѓу лицата кои ги делаат приходите од пољоделието и живеат во посебни домаќинства, имаат да се сметат за посебни даночни обвезници, па има и посебно да се утврде да ли се сметат за земјоделци. Во тој случај, при утврдуењето на даночните основици, даночната комисија ќе тргне од соодветниот дел на катастарскиот чист приход на поедините сувласници.

4) Земјоделските деца испод 18 години старост и земјоделците кои се постојано неспособни за физичка работа во пољоделието ќе се сметаат такукјере за земјоделци, па ќе се задолжуваат со данок по оценка без пријава и тогај кога пољоделските работи ги обавуваат исклучиво со помоќ на тугја работна снага. Со данок по оценка без пријава ќе се задолжат и оние земјоделци кои во текот на годината или во време обавуењето на пољоделските работи поради болести се неспособни за физичка работа, така да пољоделските работи ги обавуваат само со помоќ на тугја работна снага.

5) Не го губат својството на земјоделец по овој Закон даночните обвезници од предните точки ни тогај кога тие или поедини членови од нивната фамилија (задруга) се бават и со некое друго споредно занимавање за своја сметка (за сметка на даночниот обвезник-земјоделец) или и за тугја сметка, како на пример: работи кои се вршат во рамката на своето домаќинство исклучиво за сопствени цели, каде спаѓаат и редовничките воденици кои не работат на уем; узгредна привреда на малите пољоделци, вршена од време на време, која нема карактер на постојана занаетчиска работа (надничарење, кирчање, преработување дрво); продавачка на сопствените полски, сточни и шумски производи која не се обавува во постојано отворена продавачница; воденици на потоците кои работат периодично само кога водата ќе надојде; рибарење со обични справи и слично.

Овие лица не се должни да поднесат даночна пријава, туку даночната комисија ќе им ги цени и приходите од тие работи со приходот од пољоделието под услов да пољоделието им е главно занимавање.

6) Во пракса често ќе се најде на спорни случаи во поглед на должноста за поднесување даночна пријава. Во секој конкретен случај треба да се има предвид да под земјоделец по овој Закон се смета

секое **оно** лице кому е главно занимавање пољоделие. Како главно занимавање има да се смета оноа што го карактеризира даночниот обвезник во друштвото како припадник на ова или она занимавање, кое по правило, му донесе и најголем приход. Треба демек да се има пред вид да ли е пољоделството главно и редовно занимавање на даночниот обвезник, кое го карактеризира за земјоделец или не, да ли приходите од пољоделството му преставаат редовен или само повремен и спореден приход, да ли приходите од споредните занимавања се во врска со обавувањето на пољоделството како со главно и редовно занимавање или не, и ти.

Уз членот 17

Даночна основица на обвезниците од II група

1) Даночната основица на обвезниците од II група ја чинат приходите од пољоделството и узредната привреда во пољоделството, стекнати на територија на една народна република во годината за која се врши разрез на данокот.

Под приходите од пољоделството се разбираат приходите од сите гранки на земјоделството, шумарството и сточарството. Овде довоѓаат и сите врсти од полска, шумска и сточна узредна привреда со кои се преработуваат сопствените основни производи (конзервирање збоштина, производство вина, изработување лен, кадела, волна, коџи, итн.). пчеларство, гоњење стока и свињи, превозништво и воопште сите врсти на узредни гранки на пољоделството кога не се обавуваат како самостојни обртнички претпријатија.

Лицата кои се занимаваат со пољоделие на закупениот пољоделски имот (ст. 2 чл. 18 Законот) се сметаат земјоделци, воколку ги исполнуваат условите од чл. 16 Законот и Правилникот. И кај низ, како и кај сопствениците на пољоделскиот имот, при утврдувањето даночната основица, ќе се тргне од катастарскиот чист приход од закупеното земјиште односно од земјиштето кое го уживаат. Но лицата кои се занимаваат само со узредни гранки на пољоделството надвор од земјоделството, како што се пчелари, кравари, номадски сточари и сл., се оданочуваат на начин пропишан за обвезниците од IV група. (Номадските сточари поднесуваат даночна пријава во местото на својот домицил, а ако немаат место на домицил, поднесуваат пријава во местото дека ќе се затекнат во времето на поднесување даночни пријави).

2) При утврдувањето приходите од пољоделството, даночната комисија ќе тргне од катастарскиот чист приход испод кој, односно изнад кој ќе утврди даночна основица во оној случај кога стварниот чист приход на обвезникот во година за која разрезот на данокот се врши, според прикупените податоци, бил помал односно поголем најмалку за 20% од неговиот катастарски чист приход.

Како е катастарскиот чист приход парична вредност над средниот принос на земјиштето, кои се постигнуе со обично обработување, по одбитокот на средниот износ од редовните трошкови на производството, тоа значи да на утврдувањето даночната основица помала односно поголема од катастарскиот чист приход влијае околноста да ли стварно постигнатиот чист приход од пољоделството и узредните дејствија во пољоделството е помал односно поголем од средниот принос, кој е изразен со катастарскиот чист приход.

(1) Како околности кои влијаат на утврдувањето даночната основица испод катастарскиот чист приход довоѓаат пред вид, на пример: елементарните непогоди (град, поплава, суша, неродина), отугување на земјиштето кое не е уште проведено по катастарот и слично.

Овде се напоменува да по Законот нема место за отпис на данокот поради елементарните штети, оти разрезот на данокот се врши спроти реалниот при-

ход кој е постигнат во текот на односната даночна година.

(2) Како околности кои влијаат на утврдување даночната основица изнад катастарскиот чист приход довоѓаат во оглед, на пример: поголем принос во нарочно родните години, поусавршено обработување на земјата, спроведена мелиорација, постигнување поголеми цени поради блискоста на пазариштето, узредна привреда која е наведена заради пример во точ. 5 чл. 16 Правилникот, набавка на земјиштето кое уште не е проведено по катастарот, и слично.

3) За утврдување даночните основици, помали односно поголеми од катастарскиот чист приход, предходно имаат да се присоберат податоци.

(1) Катастарскиот оддел на надлежниот околински (реонски) народен одбор ќе сочини распоред по местните одбори на сите даночни обвезници на кои е утврден катастарскиот чист приход и покрај оштетите податоци за името и местото на даночниот обвезник ќе ја внесат и сумата на катастарскиот чист приход. Ако еден даночен обвезник се води по распоредите на повеќе местни одбори на еден околински (реонски) народен одбор, во забелешката маѓусебе ќе се вратат редните броеви на сите тие распореди. Така направениот распоред катастарскиот оддел ќе го достави на даночниот оддел. Каде не постои катастарски оддел, даночниот оддел ќе сочини распоред на данокот по II група. Даночниот оддел со овој распоред ќе го испрати својот орган, кој на лице место ќе го прибави мислењето на местниот народен одбор по сите слични случаи во кои реалниот чист приход на даночниот обвезник во дотичната даночна година бил помал односно поголем најмалку за 20% од катастарскиот чист приход, покажан по распоредот. Органот на даночниот оддел на лице место ќе направи посебен список само на такви даночни обвезници, покажувајќи во него колку износи реалниот чист приход по мислењето на местниот народен одбор, како и причините поради кои реалниот приход е помал односно поголем од катастарскиот чист приход.

Ако даночниот оддел не е во можност да испрати свој орган на лице место, ќе го достави распоредот со потребните обрасци и напатствија на местниот народен одбор кој ќе даде свое мислење во смисла на предходниот став.

Податоците можат да се присоберат и на зборот (конференцијата) на жителите од дотичното место.

(2) На основа на овие и на друг начин присобрани податоци, финансискиот отсек на околинскиот народен одбор (даночниот оддел) ќе изврши разврстување на даночните обвезници во II односно во IV група. Кај овие даночни обвезници кои ќе бидат разврстани во IV група ќе се стави во забелешката на распоредот: „Види го распоредот на IV група бр. —“ и ќе се забележи бројот на распоредот од IV група под кој ќе бидат уведени. На овие обвезници од IV група ќе се издадат индивидуални протоколи. По тоа референтот на даночната комисија ќе направи свој предлог во вид на список на дотичните обвезници од II група при кои има да се утврди даночната основица помала односно поголема од катастарскиот чист приход. Списокот на предлогот има да се направи по месните народни одбори и за секој поедин случај мора да биде образложен предлог за реалниот приход.

(3) Списокот на даночните обвезници на кои, по мислењето на местниот народен одбор, односно по предлогот на референтот на даночната комисија, има да се утврди даночна основица помала односно поголема од катастарскиот чист приход ќе се сочинуваат по прописаниот образец.

На крајот на списокот на предлогот ќе се стави клаузула: „На сите останали даночни обвезници од“

II група се предлага даночна основица во висина на катастарскиот чист приход”.

(4) Овие обезвници ќе се уведат во седничкиот записник на даночната комисија која ќе донесе своја цена за висина на приходот. Исто така, во седничкиот записник ќе се уведат и сите оние даночни обезвници за кои даночната комисија ќе прими извештај од даночните комисији од територијата на другите околии, како и оние даночни обезвници за кои даночната комисија дава овој извештај на даночната комисија од другата околина. По тоа ќе се изнесе пред даночната комисија даночниот распоред заради утврдување даночните основици на останалите даночни обезвници. Ако даночната комисија најде да на некој и од овие даночни обезвници треба да се утврди даночната основица помала односно поголема од катастарскиот чист приход, ќе се унесат и овие обезвници во седничкиот записник.

(5) Претседникот и членовите на даночната комисија го потпишуваат седничкиот записник со клаузула: „На сите останали даночни обезвници од II група кои не се покажани по овој записник, даночната основица се утврдува во висина на катастарскиот чист приход покажан по даночниот распоред, оти нивниот реален приход не е помал односно поголем најмалку за 20% од катастарскиот чист приход”.

(6) Утврдените даночни основици, било да се во висина на катастарскиот чист приход или во помал односно поголем износ, ќе се унесат во даночниот распоред. На крајот на распоредот ќе се унесат оние даночни обезвници кои немаат свој катастарски чист приход, а се задолжуваат со данок по II група како закупци или уживатели на пољоделски имот.

(7) Даночниот оддел односно даночната комисија ќе постапи во поглед на објавувањето списокот на предлогот, расправите за утврдување даночните основици и во поглед на разрезот на данокот во се по одредбите од чл. 43 Законот и Правилникот кои важат за даночните обезвници од IV група, по разрезот на данокот на овие обезвници ќе се соопштуваат со издавање распоредот на увид за време од 30 дена (ст. 2 чл. 48 Законот).

4) Поради смалувањето на даночните основици по одредбите точ. 1 и 3 чл. 35 Законот, надлежните местни одбори се должни да направат список на сите даночни обезвници кои начелно подлежат на данок по II група, т. е. кои се бават со пољоделие, а кои имаат малолетни деца до 18 години старост без самостоен доход или самите даночни обезвници се постари од 60 години. Списокот ќе се направи според состојбата на ден 31 декември на дотичната даночна година и има да се достави на надлежниот околински (реонски) народен одбор најдалеку до 20 јануари следната година. Списокот треба да содржи следни рубрики: 1) реден број, 2) презиме и име на даночниот обезвник, 3) место на неговиот домицил, 4) години на староста, 5) број на малолетните деца, 6) забелешка.

б) Ако земљоделците имаат приходи (плати, хонорари, награди) како членови на народните одбори, овие приходи, не се собираат со останалите нивни приходи од пољоделството, туку засебно се оданочуваат со данок по I група на начин предвиден за плаќање данок на приходите од односот на службата. Но, ако членовите на народните одбори имаат приходи и од други извори освен од пољоделството и од улозите на штедна кај кредитните установи, се должни да поднесат даночна пријава за сите приходи, па и за приходите кои ги имаат како членови на народните одбори (освен за приходите од улозите на штедна кај кредитните установи), и се задолжуваат како даночни обезвници од IV група, а платениот данок по I група ќе им се одбие од вкупниот разрезан данок (точ. 2 и 6 чл. 15 Правилникот).

Уз членот 18

Пријава на закупот и на уживањето од пољоделскиот имот — Кој се смета за даночен обезвник во тој случај

1) Само оние даночни обезвници од чл. 16 Законот, кои имаат приходи и од други извори, освен од пољоделие и од улози на штедна кај кредитните установи и освен приходите кои имаат како членови на народните одбори, и кои за тоа не можат да се сметаат како земљоделци по овој Закон (чл. 16 и 17 Правилникот), должни се да поднесат даночна пријава како обезвници на IV група.

2) Закупците и уживателите од пољоделски имоти (ст. 2 чл. 18 Законот) се сметаат даночни обезвници на данокот на приходите од пољоделие (в. ст. 3 точ. 1 чл. 17 Правилникот)

Исто така, ќе се сметаат даночни обезвници на II група и лицата кои работат туѓ пољоделски имот, а кои со власникот на имотот го делат постигнатиот приход (плодови) на полу, третина или во некој друг однос. Во овој случај при утврдување даночната основица, како на власникот така и на обработувачот на имотот, ќе се зема во оглед и фактот да плодовите од односната катастарска парцела се делат.

(1) Закупците и уживателите од пољоделските имоти, освен вдовица со право на вдовички ужиток, должни се да поднесат пријава за постоењето на закупниот однос, односно за постоењето на правото на уживање. Пријавата се поднесува на надлежниот даночен оддел во рок од 15 дена од денот на преземањето пољоделскиот имот во закуп односно на уживање. Во пријавата мора да се назначи овнаката на катастарската единица, услови и рок на трајањето на закупниот однос односно вредност и рок на трајањето на уживањето. Како вредност на уживањето има да се смета годишната парична вредност која би могла да се постигне кога уживаниот пољоделски имот би бил издаден под закуп.

(2) Воколку постои исползување на пољоделскиот имот во годината во која е оно превземено во закуп односно на уживање и воколку е во прашање нов даночен обезвник, пријавата од претходниот став ќе служи за одредување аконтацијата на данокот во смисла ст. 2 чл. 47 Законот. Во противно, она ќе служи за евиденција и за одредување аконтацијата на новиот обезвник односно за разрез на стариот обезвник за следната година.

(3) Вдовица со право на вдовичен ужиток не поднесува пријава за превземање пољоделскиот имот на уживање. За ова нивно право даночниот оддел ќе ги ползува податоците од предметите за разрез на данокот на наследство. Вдовица плаќа аконтација на данокот по ст. 1 чл. 47 Законот во висина на задолжувањето за претходната година кое е извршено на име на нејзиниот маж или на име на друго лице, односно сразмерен дел на данокот воколку не го ужива целиот пољоделски имот.

(4) Закупците и уживателите од пољоделски имоти се задолжуваат со данок по оцена без пријава (по II група) ако ги исполнуваат условите од чл. 16 Законот и Правилникот да се сметаат за земљоделци, во противно — по пријава како обезвници IV група.

3) Сопствениците на пољоделските имоти, кои се оптеретени со уживање на други лица, не се сметаат даночни обезвници за време на трајањето на уживањето.

4) Сопствениците на пољоделските имоти издадени под закуп, воколку не се земљоделски деца испод 18 години старост и земљоделци трајно неспособни за привредување во пољоделството (ст. 3 чл. 16 Законот), должни се да поднесат даночна пријава на приходите од закуп и на останалите приходи освен приходите од улози на штедна кај кредитните установи и се задолжуваат како обезвници од IV група.

5) За неподнесување пријава од ст. 2 чл. 18 Законот ќе се применуат санкциите од сл. 1 чл. 58 Законот.

6) Кај продавањето односно купувањето земјишта во текот на годината, со данок за таа година се задолжуе оној кој што доличното земјиште пољодејски го исползуел во таа година, без оглед натаа што помеѓу продавачот и купувачот можда инаку договорено. Ако и продавачот и купувачот го исползуеле доличното земјиште во таа година (на пример продавачот го обрал првата а купувачот другата сејанина), секој се задолжуе со данок спроти своите приходи. Ова важи и кај другите преноси на земјиштето во текот на годината.

Уз членот 19

Даночни обвезници на данокот по фиксниот став

Данокот по фиксниот став во износите пропишани во чл. 50 на Законот го плаќаат:

1) куќини помошници;
2) лица кои се занимаваат со извесна привредна дејност самостојно (вац односот на служба), односно кои самостојно вршат услуги на друг уз накнада со исклучива или претежна примена на сопствената телесна снага, но не во постојан локал или на постојана пазаришна тезга, туку на јавни места или со одење од место до место и од куќа до куќа, без употребување тугја работна снага, запрежна и моторна снага, како што се: амали, тестераши, торбари, улични продавачи, весничарски колпортери, чистачи на кондури итн.

Овдека спаѓаат и ситни ѕидари (дунѓери, дрводељи) кои се занимаваат со поправка и подигнување земјоделските згради по селата, ако со тие работи не се бават постојано во едно место, по тоа музиканти (свирачи) кои се бават со таа работа со одење од локал до локал (од куќа до куќа), перачки (вешерки), бединерки и сл.;

3) патни агенти и трговски патници, воколку немаат постојано работна просторија; во противно се оданочуат како обвезници на IV група.

Уз членот 20

Доселеност на данокот по фиксниот став и стечување приходи од други извори

1) Даночните обвезници од чл. 19 Законот должни се да платат данок по фиксниот став пред почетокот на занимавањето, и тоа во целиот годишен износ ако занимавањето почнуе во првата половина на годината, а во полгодишен износ ако занимавањето почнуе во втората половина на годината.

2) Овој данок се плаќа без оглед на тоа да ли работата се обавуе по дозвола или без дозвола на власта. Властите кои издаваат дозвола за вршење овакви занимавања нема да ја предадат на молителот пред него што поднесе доказ за платениот данок.

3) Како доказ за платениот данок ќе служи потврда издадена од даночниот оддел по пропишан образец.

4) За издадените потврди за платениот данок ќе водат даночните оддели за целото свое подручје евиденција за обвезниците од чл. 19 Законот. Евиденцијата треба да содржи потребни рубрики за сите податоци кои ги содржуе потврдата за платениот данок, како и рубрика за забелешка. Евиденцијата мора да биде прошивена, нумерисана по страниите и оверена на начин пропишан за оверување книгите.

5) Ако трговските агенти и трговските патници довогјаат од иностранство, ќе се наплатуе од вив данок на улазната царинарница. Царинарницата наплатениот данок ќе го доставуе на даночниот оддел на оној околки (реонски) народен одбор на чие подручје се навогја, и тоа најдалеку во рок од 10 дена по истекот на месецот.

6) Еден даночен обвезник за една даночна година мора да плати данок по фиксниот став само еднаш, т.е. само во една народна република, без оглед на тоа што обавуе долично работење на територијата на повеќе народни републики.

7) Обвезниците на данокот по фиксниот став, по правило, мораат да платат данок кој околкиот (реонскиот) народен одбор на местото на домицилот. Но наплата на овој данок ќе ја вршат и оние околки (реонски) народни одбори на чија територија се навогјаат установите кои издаваат дозволи (книшки) за обавување односното занимавање, како и оние околки (реонски) народни одбори на чија територија се обавуе занимавањето или се затече даночниот обвезник да обавуе занимавање без предходно платен данок.

8) Од даночните обвезници од точ. 1 чл. 19 Законот нема да се наплатуе данок на работен промет, оти овие обвезници се во односот на служба спроти работодателот, додека за наплатување данокот на работниот промет од обвезниците од точ. 2 и 3 чл. 19 Законот важат од односните одредби на Законот за данок на работниот промет.

9) Од обвезниците за данок по фиксниот став од точ. 2 и 3 чл. 19 Законот ќе се наплатуе местен данок по стопата која важи за територијата на околкиот (реонскиот) народен одбор каде се данокот плаќа.

10) Ако даночниот обвезник од точ. 2 или 3 чл. 19 Законот плати данок кај еден, а местото на неговиот домицил се навогја на територија на друг околки (реонски) народен одбор на истата народна република, наплатениот данок преку депозитниот дневник ќе се достави на околкиот (реонскиот) народен одбор на местото на неговиот домицил да би овој можол да изврши и разрез на данокот на работниот промет. Во противно, т. е. кога местото на неговиот домицил се навогја на територија на таа околица или на територија на друга народна република, наплатениот данок ќе се книжи по даночниот дневник и тука на обвезникот ќе му се врши разрез на данокот на работниот промет.

11) Даночните обвезници од чл. 19 Законот должни се да платат данок по фиксниот став во секој случај, без оглед на тоа да ли имаат и приходи од други извори или не.

Ако даночните обвезници на данокот по фиксниот став имаат и приходи од други извори, должни се да поднесат даночна пријава само за тие други приходи (освен за приходите од улови на штедња кај кредитните установи). Платениот данок по фиксниот став е дефинитивен, без оглед на висината на приходите од односното занимавање за кое е овој данок платен. Затоа приходот од ова занимавање не се утврдуе и не се собира со останалите приходи од другите извори.

Уз членот 21

Даночни обвезници на данокот по пријава

1) Данокот по пријава го плаќаат сите физички и правни лица кои:

а) обавуат извесна привредна дејност или
б) вршат самостојно занимавање во цел на стечување приходи или
в) имаат приходи од имотните предмети или прва, воколку нивните приходи не подложуат на данок по I, II или III група.

(1) Привредната дејност ја повлекуе даночната обвеза како во случај кога е управена кон стечување приходи, така и во случај кога се обавуе во друга цел (на пр. во цел на постигнување уштеда во полза на извесни лица). Затоа на данокот по пријава подложуат и привредните задруги, без оглед со каква работа се бават.

Привредната дејност не мора да се обавуе обртно. Данокот по пријава се плаќа и на приходот

кој е стечен со поединечни работи, како пронајдување благо, приход од пронајдување рудници, од продавање имотни предмети и имотни права, од случајни позајмувања и давање под закуп покретни и непокретни предмети, лотариски згодитци и тн.

(2) Обавување на нека друга дејност, па и во случај кога таа донесе некој приход, не повлече обвеза на плаќање данок по пријава. Научна, просветна, културна, уметничка, спортска, добротворна, социјална, верска и слична дејност, оти нема карактер на привредна дејност, не создава обвеза за плаќање данок на доходок. Од оваа причина не се даночни обвезници: синдикати, физкултурни друштва, академии на наука, народни универзитети, културно просветни матици, добротворни друштва, певачки друштва, сталешки удружења, привредни и сталешки комори и тн., доколку сите овие немаат приход од имотни предмети или права.

(3) Примањето приходи од имотни предмети и имотни права повлече секогаш обвеза на плаќање данок по пријава, па и во случај кога ги примаат лица и установи кои не обавуваат привредна дејност односно кои не вршат никакво занимавање во цел на стечување приходи. Воколку имотските предмети и имотските права служат непосредно на цели за лица и установи кои обавуваат друга а не привредна дејност, тогај не се сметаат како извори на приходи. На пример: згради или делови на згради во кои се сместени службените простории на синдикатите, на физкултурните друштва, академиите на наука, народни универзитети и тн., а кои се нивна сопственост, не се сметат како извори на приходи, па закупната вредност на такви простории нема да се внесе во даночна основица. Приходите од згради или од деловите на згради кои овакви установи ги издаваат под закуп односно ги даваат на друг на бесплатна употребување, се подлежни на данок.

2) Данокот по пријава го плаќаат и лицата кои се обвезници на данок по групите I—III, воколку имаат и приходи на кои се плаќа данок по пријава (чл. 15, 18, 20 и 36 Законот и Правилникот).

Уз членот 22

Даночна основица на обвезниците на IV група

1) Даночната основица на данокот по пријава ја прави собирот на сите чисти приходи на еден даночен обвезник од територијата на една народна република, извемајќи го приходот од улог на штеѓња кај кредитните установи. Воколку обвезникот претрпел губиток кај последните извори на приходи, овој губиток има да се одбие од собирот на чистите приходи од останалите извори, па за даночна основица се зема остатокот.

2) Кај правните лица во даночната основица се внесуваат нивните приходи од територијата на целата држава, како и приходите од улогот на штеѓња, кои правните лица го имаат кај кредитните установи.

3) Кај лицата и установите, кои обавуваат нека друга а не привредна дејност и кои имаат покрај приходите од таа дејност и приход од имотските права, даночната основица ја сочинуваат само овие последни приходи. На пример: ако физкултурно друштво покрај приходите од физкултурните натпреварувања, има и приход од зградата која ја издава под закуп, тогај неговата даночна основица ќе ја сочинува само приходот од зградата. Приходите од физкултурните натпреварувања не се подложни на данок, оти потекнуваат од друга а не од привредна дејност.

Уз членот 23

Ослободување од данок по IV група

1) Данокот по IV група не го плаќаат установите кои вршат јавна служба. На предлог на Министерот за финансии Владата на ФНРЈ ќе пропише кои установи ќе се сметаат за установи кои вршат јавна служба. Но и такви установи ќе бидат должни да

плаќаат данок по одбиток (по I група) на приходи кои имаат од улог на штеѓња кај кредитните установи или од хартии од вредност.

2) Приходите од згради на страните држави во кои се сместени нивните дипломатски и конзуларни претставништва (канцеларии и станови), се ослободени од плаќање данок само под услов на реципрцитет. Во таа цел треба во сумњиви случаи да се посака извештај од Министерството на финансии на ФНРЈ кое, по потреба ќе прибави извештај од Министерството за надворешните работи.

Уз членот 24

Даночни обвезници и предмет на данокот на наследство и подароци

I. — 1) Данокот на наследство го плаќаат наследниците и легаторите кои, по повод на смрт или на случај на смрт, примаат извесен имот. Ако повеќе лица примаат некој предмет заеднички неразделено, тогај секој од нив е обвезан да плати вкупен данок на наследството со право да од останалите наплати дел кој на нив паѓа.

2) Како примања кои подлежат на данок на наследство се наведуваат како пример:

а) наследства и легати, подразбирајќи и примања по право на нужен дел со закон пропишан;

б) подароци на случај смрт;

в) примања од основа на брачни договори, ако имотот спроти овие договори се преносува дури после смртта на еден од брачните другари (заедница на имотите на случај смрт, узмирање, вдовичко издржување и тн.);

г) подароци помеѓу живите ако овие имаат да се извршат кога ќе умре подарокоодавачот или подоцна.

Случаите наведени под точ. б) до г) имаат да се држат во нарочна евиденција.

3) Ако наследникот или легаторот мора од примениот имот да извршува извесни намени на некое трекје лице, а тоа трекје лице ја прима таа намена бесплатно, оно ќе плати данок на таа намена како легатор. На лицето, кое ја извршува таа намена, вредноста од таа намена има да се одбие како терет. Ако дотичното лице имало право на таа намена уште спроти оставителот, тогај оно не плаќа данок на наследство на вредноста на таа намена.

4) Намените кои на примателот на наследството се наложени од страна на оставителот на таков начин да он правно не е обвезан да ги извршува (му е оставено на волја да ги изврши или не изврши) не се признаваат како терет при разрезот на данокот на наследството. Воколку примателот на наследството ги изврши, овие ќе се сметаат како подарок, па на примателот на истите ќе се разреже данок на подароци, воколку не се работи за подароци од точ. II/3 од овој член на Правилникот.

5) Кај намените кои се споменати во изјавата на последната волја (тестамент), која оставителот уште за животот ја одредил а не ја извршил (таксување подароци) и на кои не е платен данок како на подарок помеѓу живите, ќе се постави во поглед на разрезот на данокот на наследства како оставителот да го наредил извршувањето на намената за случај на својата смрт, воколку оваа намена не ја порекнува (не оспорува) оној на кого е одредена.

Но нема да се разрежува данок на наследство ако оставителот за животот го предал предметот на лицето на кого намената е одредена, на пример ако е во прашање мираз на кјерка и внуци, давање капитал на син да би отворил дукјан и тн. Во овие случаи на примателот на намената ќе се разреже данок на подарок.

6) Данокот на наследства не го плаќа лицето кое пред наследничката изјава или пред прихатување легатот се одрекне на припадајќиот му дел на наследството или легатот, а не означат лице во чија

полза се одрекуе. Во тој случај плаќа данок на наследство на целокупното примање она лице кое поради одрекуењето на познатиот наследник го примило наследството, и тоа спроти степенот на сродството на оставителот и висината на своето даночно задолжуење.

Кога некој ќе се одрекне од наследство во полза на одредено лице, има одрицателот да плати данок на наследство спроти степенот на сродството со оставителот и висината на своето даночно задолжуење, а лицето кое поради тоа одрекуење наследството го примило — данокот на подарок спроти степенот на сродството со одрицателот и висината на своето даночно задолжуење во моментот на примањето подарокот.

7) Ако при оставинската расправа дојде до порамнуење во поглед на наследство помеѓу наследниците, има секој да плати данок на наследство од вредноста на делот кој би му припаднал да порамнуењето не било. Ако кој од наследниците примило бесплатно повеќе но што му по законот односно тестаментот припаѓа, ќе му се разреже данок на подарокот на тој вишок што го прима на основа порамнуењето. Ова исто важи и за оставинските делби.

8) Данокот на наследство се плаќа на целокупната вредност на наследството или легатот по одбиток на долговите кои ги теретат.

Предметот кој во моментот на смртта на оставителот се навоѓа во неговиот посед, спаѓа во оставина, воколку противно не се докаже. Ако наследниците пристапат предметот да се издаде и без доказ, ќе се разреже на примателот данок како од легат. Предметите депоновани кај трети лица на име на оставителот, ќе се сметаат како составни делови на оставината.

На оставината имаат да се додадат и оние посакуења кои оставителот ги имал спроти наследниците или легаторите.

Посакуењата кои потекнуат од договорот за осигуруење животот треба да се внесат во оставината на она лице со чија смрт е условена исплатата, освен ако се докаже да уште за време на оставителовиот живот третото лице стекнало право на тие посакуења, и тоа на таков начин кои не повлекуваат разрез на данокот на наследство. При тоа е без значај кој ја плаќајат премијата.

9) Ненаплативите посакуења, чија ненаплативост е докажана, не се внесуваат во вредноста на наследството. Доказот за ненаплативоста треба да се поднесе на надлежниот народен суд односно на надлежниот народен одбор пред донесуењето на решењето за разрез на данокот. Воколку наследниците не се во состојба благовремено да прибават докази за ненаплативоста на известни посакуења на оставителот, околинскиот народен одбор може да им одобри рок за прибавуење докази. Ако за прибавуење докази е потребно подолг рок, одлуката за одлагање во тој случај ќе ја донесе окружниот народен одбор, на кого ќе се уплатуе предметот на решавање.

Со посакуењата чија наплата е сумњива ќе се постапи на ист начин како и со ненаплативите посакуења. Воколку овакви посакуења подоцна ќе се наплатат, ќе се додадат на утврдената основица, па и на нив ќе се разреже и наплати данок. Во таа цел даночните оддели ќе ги држат во евиденција посакуењата кои имаат за предмет познати износи, па повремено ќе проверуваат да ли е од нив нешто наплатено.

10) Во долговите и останали терети спаѓаат трошките на последното болуење на оставителот ако не се уште за неговиот живот подмиренени од имотот на оставителот. Исто така, ваму спаѓаат трошките околу закопуењето како и трошките за споменик или гробница, но до висина која одговара на имотните прилики на оставителот.

Воколку долговите или другите терети зависат од настапуењето на одвојните услови, нема да се

одбијат при разрезот на данокот на наследство. Ако условот настани, има странката право да бара отпис односно повраќање вишокот на данокот кој е разрезан односно платен поради тоа што долговите (терети) не биле признати.

Кај долговите и теретите кои се врзани за каков раскиден услов, ќе се смета да таков услов и не постои, па овие долгови имаат да се одбијат од заоставштината. На пример: оставителот наредил издржуење на својот родник додека овој не завршил школуење. Но кога условот настани, тогаш разрезаниот данок ќе се исправи на оној износ кој би бил разрезан да долгот односно теретот бил уважен спроти своето фактично траење.

11) Како веродостојни докази за постојање долгови и терети ќе се земат: исправите кои ги издал оставителот или неговиот полноможник, оверени изводи од јавните книги, оверени изводи од работните книги, правоснажни судски одлуки (изземајќи ги пресудите поради изостанок, пресудите на основа признаењето на судот или во актот на последната волја и слично) званичните признаници на државните органи и ти. Но даночниот оддел може во сите случаи, кога посумња во постојањето на долгови и терети, да посака поднесуење и други докази покрај наброените. Исклучително, издатоците за последната болест на оставителот и неговото закопуење, како и неговите долгови за кои обично не се издаваат потврди, а одговараат на имовните прилики на умрениот и не се постари од две години, ќе се признаат и без поднесуење нарочни докази. Овакви долгови мораат да бидат пријавени и признати од страна на наследникот. Ова важи и за платите на лицата кои биле во односот на службата спроти оставителот. За долгови, за кои се претпоставуе да се застарени, ќе се поднесе доказ да е застарелоста прекината, оти во противно не можат да се одбијат од вредноста на наследството. Долговите што постојање е признато во тестаментот ќе се смета како легат, во колку не се поднесе доказ стварно да постоат.

12) Ако оставината ја превзема поверителот на оставителот во име на долгови кои ја теретат заоставштината, ќе се постапи како во случај на преносуење уз пакнада.

13) На наследството и легатите од иностранство се плаќа данок исто така како да наследството или легатот потекнуе од нашата држава. Но ако е таму векје платен соодветниот данок, тогаш во нашата држава нема да се плати, под услов на реципроцитет.

Странците кои примаат наследство во нашата држава плаќаат данок на тоа наследство како и нашите државјани.

II. - 1) Данокот на подарок должно е да го плати лицето кое подарокот го прима. Ако подарокот го примат два или повеќе лица заеднички неразделно, солидарно е обвезно секое од овие лица да го плати целокупниот износ на данокот на подарок, со право на пакнада од останалите.

2) На данокот на подарок подлежуат нарочно:

а) подароци помеѓу живите;
б) оснивање задужбини (заклади, фондови, заводи) или поголеуење векје постоеќите задужбини (заклади, фондови, заводи) со правни работи помеѓу живите;

в) стекнуење наследство по одрекуење на познатиот наследник, кога бесплатно се одрекнал од наследството во полза на одредено лице;

г) прејосуење имоти помеѓу живите во посебен вид, како на пример давање мираз и опрема;

3) Со данок на подароци се оптеретуваат подароците кои имаат карактер на тековноско обогатуење на подарокопримателот на терет на подарокодателот. Според тоа, ваму не довогјаат подароци кои се даваат во парн или разни покретности исклучително во добротворни цели, а на кои е цел ублажуење на неволите, како што се: збринуење најсиромашните мами, помошти на сиромашни ученички и други мен-

зи, давање милостиња и слични давања во хумани цели. Исто така ваму не довогјаат ни уобичаените подароци (обични пригодни подароци) помеѓу роднините, пријателите (подароци за раѓањето, венчањето, за празниците) нити приходи на лица, кои подлежуат на данок на доходок (необезни награди на службениците од страна на работодателите) и слично.

4) Ако се подароците предмет на сумнителни и ненаплативи посакуења, това, во поглед за докази тие посакуења да се сумнителни и ненаплативи, ќе се постанат на начин како е тоа предвидено во чл. 1/9 на овој член на Правилникот.

Од утврдените бруто вредности на подароците имаат да се одбиат долговите и теретите који паѓаат на подарокопримателот. Исто така треба да се одбие и вредноста на оние чинидби и други обвези, кои при давањето на подароците се ставени во должност на подарокопримателот, а која вредност може да се искаже во пари.

Прописите за докажување и одбивање долговите и теретите при наследствата (т. 1/10-12 на овој член од Правилникот), имаат да се применат сходно и при разрезот на данокот на подароците.

5) Данокот на подароците од иностранство го плаќа нашиот државјанин како да е подарок од нашата држава. Ако соодветниот данок за тој подарок е веќе платен во иностранство, тогај нема да се плати во нашата држава под услов на реципроцитет (чл. 6 Законот).

Странците кои примаат подарок во нашата земја плаќаат данок на тај подарок како и нашите државјани.

Уз членот 25

Плаќање данок по смалена даночна стопа

Жената и децата на борците што загинале во народноослободителната борба плаќаат 50% од стопата на данокот на наследство, прописани во чл. 51 Законот.

Под загиналите борци во смисла на прописот чл. 25 Законот се разбираат не само лица кои паднале во народноослободителната борба, туку и оние борци на народноослободителната борба кои поради задовбениите рани или болки подоцна умреле, а исто така и борците кои нестанаа па од судот се огласени за мртви. Исто така важи и за борците на Народноослободителното движење кои се убиени во логорите или подоцна умреле од последните на интернација или кои макар по кој начин изгубиле живот поради учествувањето во Народноослободителното движење.

Лицата кои имаат право на ова олеснување се должни да поднесат потребни докази. Како докази служат потврдите на војните команди, на надлежните народни власти, како и на болничите кале оставителот бил на лекување. Тие потврди се ослободени од такса додека не се употребат за некоја друга цел.

Прогласувањето за мртов се докажуе со заклучок на судот.

Споменатите олеснуења не можат да се признаат ако оставителот поради задовбениите рани или болки умрел две години после по свршетокот на војната.

За лицата споменати во овој член важат и олеснувањата од последниот став на членот 51 на Законот, доколку ги исполнуват условите по овој пропис.

Уз членот 26

Временско утврдување вредностите на наследствата, легатите и подароците

1) За утврдување вредностите на наследствата и легатите е меродавен денот на оставителовата смрт. Но ако е приемот на наследството или легатот условен, тогај за утврдувањето на вредноста е меродавно времето по кое условот е исполнет. Кај условеното наследство треба да се разликуе да ли е наследството врзано за одложен или раскинат услов.

Одложниот услов постој ако наследникот или легаторот та дури при настапувањето на условот

влегуе во посед на наследството или легатот. Во тој случај даночната обвеза настануе од оној ден кога ќе настани овој услов, па спрема това е меродавна онаа вредност која постои на тој ден. Затоа треба, поради своевремениот разрез на данокот вакви случаи да се држат во евиденција која ќе се води по прописаниот образец.

Раскинатиот услов постои тогај кога наследникот или легаторот одма влегуе во посед на наследството или легатот, ама е должен, по настапувањето на условот, да го отстапи на друг во посед. При стечувањето наследството од раскинатиот услов е меродавна вредноста на денот на смртта на оставителот. Во овој случај данокот се разрежуе одма.

Ако преносот на имотот, кој зависи од условот, се изврши на основа споразумот на заинтересирани лица или од кои други разлози пред настапувањето на условот, тогај даночната обвеза за овој пренос настануе во часот на преносот. За разрезот на данокот е меродавна во овој случај вредноста која постои тогај.

2) За утврдување вредностите на подароците е меродавно времето кога подарокот е учинет. Ако е подарокот возан за раскинат услов, данокот на подарокот ќе се разреже како и да го нема тој услов, па спрема това, е меродавна вредноста која постојала во моментот кога подарокот е учинет. Ако пак подарокот е учинен под одложен услов, за разрезот на овој данок ќе биде меродавна вредноста која постои во моментот кога условот е исполнет. На пример: А поклонуе непокретности на својот брат Б под услов да ги пренесе на брата му В кога и ако свој се врати од Америка. Б плаќа одма данок на подарокот спрема сега утврдената вредност, а после, ако се В врати од Америка, нему ќе му се разреже данок на подарокот спроти вредноста која во моментот на неговото довогјање (на преносот на непокретноста) ќе постои.

Уз членот 27

Плаќање данок на вредности оптеретени со плодоуживање и на самото плодоуживање

1) Кога е предметот на наследство и легат имот кој е оптеретен со право на плодоуживање, тогај данокот на наследството го плаќа и наследникот и плодоуживателот.

Плодоуживателот плаќа данок на вредноста на плодоуживањето, а наследникот на потполна вредност на наследениот имот. Само е направена разлика во поглед на времето за вршење разрезот и наплата данокот на наследство. На плодоуживателот ќе се разреже данок на вредноста на уживањето одма, а на наследникот ќе се изврши разрез та дури тогај кога во целост или делимично ќе го прими имотот на потполно располагање.

При разрезот на данокот на право за плодоуживање чистата вредност на имотот има да се утврди на денот на смртта на оставителот односно на денот на приемот имотот на уживање. Плодоуживателот ќе плати данок како да е он наследник на имотот добиен на уживање. За разрез на данокот има да се земе неговиот роднински однос спроти оставителот како и висината на неговото (уживателовото) даночно задолжување. Спрема неговите години на староста, ако е уживањето доживотно или на неодредено време, ќе се разреже данокот по прописите од чл. 27 ст. 1 точ. а до в) на Законот.

Ако се во прашање ползи или услуги кои се повторуат, како што се камати, ренти, алиментации, плодови (изземајќи го случајот на уживање некретностите), тогај нивната вредност не се утврди на следен начин:

а) ако се ползите или услугите кои се повторуат одредени за извесно време, ќе се земе за даночна основица вкупната вредност која припаѓа за сето това време, со това износот на вредноста ни во кој случај не може да се земе за подолго време од 20

години. Ако годишните вредности не се еднакви, ќе се утврди средна годишна вредност;

б) ако повратните ползи или услуги трајат до смртта на извесно лице или се одредени за неизвесно време, ќе се земе како нивна вредност (даночна основница) десетострука вредност на едногодишната полза односно услуга.

Ако е во прашање уживањето на жената на оставителот, а вредноста на мажовиот имот, оптеретен со ова право, не преминуе 50.000 дин, тогаш жената нема да плати данок на уживање. На пример: чистата заоставштина изнесуе 180.000 дин. Жената на оставителот добива на уживање $\frac{1}{4}$ од тој имот. Това значи да вредноста на делот од имотот на кој жената има право плодуюживање изнесуе 45.000 дин. Како вредноста на имотот оптеретен со ова право не преминуе 50.000 дин, нема да се разреже данок на ова уживање.

Ако е уживањето ограничено на извесно време, тогаш се зема за даночна основница, за секоја година на уживањето, 5% од вредноста на имотот со това да основницата не може да прејде 100% од вредноста на уживаниот имот. И во овој случај при разрезот на данокот мора да се земе роднинскиот однос помеѓу оставителот и лицето кому е дадено уживањето на извесно време, како и неговото даночно задолжуење.

Данокот на наследството кое е било оптеретено со плодуюживање, ќе се разреже данокот спроти вредноста која наследениот имот ќе ја има на делот престануењето на плодуюживањето. Ако наследникот наследството го прими одмах кое делимично е оптеретено а делимично не е оптеретено со правото на плодуюживање, разрезот на данокот ќе се изврши на неоптеретениот дел на наследството по стопата која одговара на вредноста на тој дел, додека на делот од наследството кој е оптеретен со правото на плодуюживање разрез на данокот ќе се изврши по престануењето на ова право, односно кога наследникот ќе го прими наследството на потполно располагање, и това по стопата која одговара на собирот на вредностите од порано примениот дел и подоцна примениот дел на наследството, земајќи го во оглед порано платениот данок. На пример: чистата вредност на заоставштината изнесуе 200.000 дин. Наследникот е син на оставителот, а братаница му добива право плодуюживање на половината. Како наследникот одма прима на потполно располагање еден дел на имотот (од 100.000 дин.) кој не е оптеретен со плодуюживањето, това разрезот на данокот има одма да се изврши на тој дел на наследството, додека на оптеретениот дел на наследството ќе се разреже данок дури тогаш кога наследникот ќе го прими и тој дел од наследството на потполно располагање. При разрезот на данокот на делот од наследството кој бил оптеретен со право на плодуюживање има да се утврди вредноста на тој дел на наследството во моментот на престануење правото на плодуюживање. На таа вредност има да се додаде вредноста на порано примениот дел на наследството, кој не бил оптеретен со правото на плодуюживање и на кој порано е извршен разрез на данокот. На вкупната вредност има да се примени соодветната даночна стопа и да се изврши разрез на данокот. Од така разрезаниот данок има да се одбие данокот кој е веќе порано разрезан и со лакажаната разлика има да се задолжи даночниот обвезник.

Ако наследникот на имотот, оптеретен со право на плодуюживање, умре пред уживателот, тогаш кога правото на плодуюживањето престануе, ќе се разреже данок на наследството спроти степенот на роднинството помеѓу последниот оставител и неговиот наследник.

Ако наследникот на имотот уште за време на траење плодуюживањето го отуѓи тој имот, тогаш во моментот на отуѓуењето има да се разреже и наплати данок на наследството од реалната вредност на имотот во тој момент.

2) За подароците, оптеретени со право на плодуюживање, во целост важат одредбите сходно по точ. 1 овој член на Правилникот.

Ако подарокодателот го задржуе за себе правото на плодуюживање, на ова уживање нема да се разреже данок.

Во случаи на пренос непокретниот имот меѓу живите делимично уз накнада, а делимично бесплатно (подарок), ќе се плати данок на вредноста на бесплатно давање по прописите кои важат за подароците, а за давање уз накнада — по прописите за преносите уз накнада.

3) Како во случаи предвидени во точ. 1 и 2 овој член на Правилникот не може да се изврши разрез на данокот се додека наследникот не го прими дотичното наследство на потполно располагање, тоа е должност на народните одбори, во исто време кога ќе го извршат разрезот на данокот на правото за плодуюживање, писмено да го обавестат наследникот за суштината на имотот да е должен во смисла на ставот 3 чл. 4 на Законот, најдалеку во рок од 15 дена од денот кога имотот го примил на потполно располагање, да поднесе за тоа пријава на надлежниот околински народен одбор. Во противно ќе ги сноси санкциите од ст. 1 чл. 58 на Законот.

Народните одбори се должни за оставинските предмети, по кои не е во целост извршен разрезот на данокот, да водат посебно евиденција, како по престануењето правото на плодуюживање би можело да се пристапи на разрез данокот на наследство, легати и подароци. Оваа евиденција ќе се води во книгата по прописаниот образец. Даночниот оддел во месец јануари секоја година на основа својата книга на евиденција и другите податоци, ќе ги провери оние ставки (предмети), по кои разрезот на данокот не е извршен, да ли плодуюживањето уште постои. Ова проверавање ќе се врши со сослушуење заинтересираните странки (наследникот, уживателот), а евентуално и други лица. Во самата книга треба да се стави куса забелешка за резултатот на контролата.

Се што е овде кажано за наследства, оптеретени со плодуюживање, важи и за подароците кои со ова право се оптеретени.

Уз членот 28

Извештај за смртта на оставителот, попис и проценка на заоставштината

1) Местниот народен одбор е должен со посебна пријава да го извести околинскиот народен одбор и народниот околински суд за смртта на секое лице кое умрело на неговото подручје. Пријавата се поднесуе во рок од 15 дена од денот на смртта на дотичното лице. Од пријавата треба да се види: име на умрениот, ден на неговата смрт и имињата на неговите најблиски роднини.

Примените пријави, по ред како ќе стигнат, ќе ги заводи околинскиот народен одбор во книгата „Попис на смртните случаи“. Оваа книга ќе се води по прописаниот образец.

Уз оваа книга ќе се води азбучен индекс. Книгата служи за евиденција на смртните случаи и за евиденција разрезот на данокот на наследството.

Штом околинскиот народен одбор го изврши разрезот на данокот за поедин случај, ќе ја пополни соодветната рубрика. На основа оваа книга околинскиот народен одбор секој пат ќе има преглед за случаите кои уште не се расправени, па, према потреба ќе ги убрзуе решењата на вакви случаи од страна на народниот околински суд.

Местниот народен одбор врши попис и привремена проценка на заоставштината на умерените лица и за това доставуе извештај на народниот околински суд и околинскиот народен одбор по прописаниот образец.

Оние предмети по кои местниот народен одбор извештае да не останал никаков имот даночниот оддел ќе реши така што во соодветната рубрика ќе

завише „без имот“ ако тој извештај го прими како точен.

При вршењето пописот на заоставштината наследниците се должни да ги пружат сите потребни податоци за имотот на оставителот. За давање лажни или непотполни податоци, во намера да се избегне плаќањето на данокот во целост или делимично, ќе се казнат одговорните лица по чл. 61 на Законот.

2) Кога околинскиот народен одбор прима извештај за пописот и привремената проценка на заоставштината, ќе пристапи на нејзината дефинитивна проценка. Во таа цел при околинскиот народен одбор има да се образува комисија од три члена. Оваа комисија ја сочинува финансискиот орган на околинскиот народен одбор, инжињерот или стручњакот од пољоделска или шумска струка односно од онаа струка која одговара на врстата на објектот кој се проценува и еден член на околинскиот народен одбор кому се добро познати местните и прометните прилики.

Ако покрај на непокретните се врши проценка и на покретните предмети, тогаш за оваа проценка се зема како трекјн член на комисијата еден трговец од струка која со тие предмети тргува или лице кому по неговото занимавање или инаку ќе биде најарно позната вредноста на предметите. Ако се предмети на заоставштината само покретните предмети, тогаш како втори член има да се земе трговец од структурата кој со тие предмети тргува или лице кому по неговото занимавање или инаку ќе биде најарно позната вредноста на предметите.

Како вредност на непокретните предмети ќе се зема прометната вредност во моментот смртта на оставителот односно во моментот престанувањето на плодотворноста, оти тој момент е меродавен за утврдување вредностите.

Како вредност на покретните предмети ќе се земе проценетата вредност, која треба такујере да одговара на прометната вредност.

Ако комисијата на околинскиот народен одбор се согласи со проценката на заоставштината, која ја извршил местниот народен одбор, таа согласност ќе ја констатира на самиот акт на проценката и ова ќе ја смета како конечна проценка. Во противно, ќе проба нагодба со наследниците во цел на споразумно утврдување вредноста на заоставштината односно сама ќе изврши проценка по зависниот на пропишаниот образец.

Околинскиот народен одбор ќе го достави извештајот за проценката на народниот околински суд поради расправа на заоставштината. Народниот околински суд, по завршената расправа, ќе го достави предметот на околинскиот народен одбор поради разрез на данокот, по пропишаниот образец.

За извршениот разрез на данокот се обавестува даночниот обвезник со решење. Ако по повод на поднесената жалба е потребно да се изврши нова проценка, трошките на таа проценка ќе ги сноси самиот даночен обвезник.

3) И во оние случаи по кои народниот околински суд не води оставинска расправа, пак за тоа ќе достави извештај на околинскиот народен одбор поради разрез на данокот. Во секој случај без оглед на тоа колку би износил данокот на наследството, за разрез на овој данок е надлежен околинскиот народен одбор.

4) За разрезот на данокот на наследствата е надлежен оној околински народен одбор на чие подручје се навогјал домицилот на оставителот. Ако оставителот има домицил во иностранство, е надлежен оној околински народен одбор на чија територија се навогја имотот на оставителот.

Како стопата на данокот по чл. 51 на Законот, покрај роднинскиот однос, одредува според целокупната чиста вредност на наследството и висината на даночното задолжување на наследникот, тоа околинскиот народен одбор, кој го врши разрезот на данокот, предходно ќе прибави и извештај за висината за

евентуалното даночно задолжување на примателот на наследството со кое е задолжен на територија на другите народни републики, па според целокупното задолжување ќе изврши пресметка на данокот на дотичното наследство. По тоа мора да пресмета колку од овој данок припаѓа на поедини народни републики сразмерно според чистата вредност на наследениот имот кој се навогја на територија на односната народна република. Околинскиот народен одбор, кој го врши разрезот, ќе се задолжи во своите книги со оној дел на данокот што му припаѓа нему (на неговата народна република), а препис на решењето за разрезот ќе го достави на оној околински народен одбор на територијата на другата народна република, на чие подручје се навогја останалиот дел на наследениот имот, да се со веќе разрезаниот данок задолжи. На пр.: околинскиот народен одбор во Краљево го извршува разрезот на оној данок на имот кој се навогја во Краљево и во Штип. Чистиот имот на еден наследник изнесува 300.000 д. Од тоа отпаѓа на имотот во Краљево 200.000 д., а на имотот во Штип 100.000 д. Вкупниот данок на наследството по стопата од 15% изнесува 45.000 д. Според сразмерната пресметка би отпаднало на Краљево 30.000 д., а на Штип 15.000 д. данок. Sprema тоа, околинскиот народен одбор во Краљево ќе се задолжи со 30.000 д., а околинскиот народен одбор во Штип со 15.000 д. Ако обвезникот жели да го плати целиот износ на данокот кај околинскиот народен одбор во Краљево одма, овој наплата ќе ја изврши и соодветниот дел на данокот ќе го достави на околинскиот народен одбор во Штип заедно со преписот на решењето за разрезот на овој данок.

Уз членот 29

Решења за разрез на данокот на наследства и подароци

Данокот на наследствата, легатите и подароците се плаќа во готови пари кај околинскиот народен одбор при кого е данокот и задолжен. За извршениот разрез на данокот на наследствата, легатите и подароците, околинскиот народен одбор ќе издаде и ќе достави на даночниот обвезник решење и во него да се наведе установената вредност на заоставштината (даночната основица), примената даночна стопа и висина на данокот, со забелешка да данокот има да се плати во рок од 30 дана по предавањето решењето.

Уз членот 30

Должност и рок за пријава на подароците

1) Во случаи давање подароци меѓу живите се должни подарокодателот и подарокопримателот за тоа да поднесат пријава во рок од 30 дена од денот на давањето односно примањето подароците. Оваа пријава има да се поднесе на околинскиот народен одбор на чија територија подарокопримателот има свој домицил. Овој одбор е надлежен и за разрез на данокот.

Пријавата на подарокот може да се поднесе усмено или писмено (исправа, договор за подарокот и тн.). Кога пријавата за подарокот се поднесува усмено, околинскиот народен одбор за тоа ќе состави записник.

2) Околинскиот народен одбор ќе ја провери пријавената вредност, и, ако е согласен со истата, одма ќе изврши разрез на данокот на подарокот. Ако пак околинскиот народен одбор посумња во пријавената вредност, ќе нареди да се изврши проценка на начин како е тоа пропишано за проценка на наследствата (чл. 28 на Правилникот).

Ако е предмет на подарокот имот кој лежи на териториите на повеќе народни републики, ќе се постапи на ист начин како кај данокот на наследство во такви случаи (чл. 28 на Правилникот).

Ако даночниот обвезник разрезаниот данок го плати одма, нема да му се издава решење за разрезот, ами овој му се соопштува на обвезникот уз потпис на

самиот акт. Во противно, ќе се издаде на даночниот обезвизик решење за разрезот на данокот на подарок, при што треба во се да се постанат на начин прописан за соопштење разрезот на данокот на наследствата (чл. 29 на Правилникот).

Ако пријавата за подарокот не се поднесе во законскиот рок ќе се применат санкции од чл. 58 на Законот. Како и подарокодателят и подарокопримателот се обезвизи да поднесат пријава за подарокот тоа обата договорачи ќе се казнат по ст. 1 чл. 58 на Законот ако пријавата не је поднесат на време.

Уз членот 31

Даночна основица на IV група. Даночна година

1) Даночната основица на обезвизниците од IV група ја чини реално постигнатиот доход во годината за која се врши разрез на данокот (види го чл. 22 Законот и Правилникот).

Ако приходот (доходок) притечува само во текот на извесен период на годината, тогаш за даночна основица ќе се земе реалниот приход (доходок) кој е постигнат во тој период, без неговото пресметање во годишен износ.

Пример: а) дукјанот, односно занимавањето отпочнало на 1 април 1945 и до крај на годината (за 9 месеци) е постигнат чист приход 30.000 д. На оваа даночна основица од 30.000 д. ќе се изврши разрез на данокот за 1945 г. по стопа од 19% во сума од 6.700 д.;

б) ако е дукјанот односно занимавањето престанало на 15 август 1945 г. и до тој ден е постигнат чист приход од 75.000 д. данокот ќе се разреже за 1945 г. на оваа основица 85.000 д. по стопа од 23% во сума од 17.250 д.;

в) ако приходот од зграда текол само за 8 месеци во 1945 г. и изнесел 24.000 д., а за останалите 4 месеци зградата не е употребуена или постанала неупотреблива, разрезот на данокот за 1945 г. ќе се изврши на даночната основица од 24.000 д. по стопи од 18% во сума од 4.320 д.

2) Даночната година, т. е. годината за која се врши разрез на данокот, се поклопуе со календарската година. Кај оние даночни обезвизници кои водат работни книги а при кои даночната година не се поклопуе со календарската, даночната основица ја чини доходокот на онаа работна година која се завршава во даночната година за која се врши разрез на данокот.

Ако работното книговодство ја обвакја работата за период подолг од 12 месеци, утврдениот доходок за целиот тој период ќе се сведе на годишен и ќе се изврши разрез на данокот за дотичната година во која е извршено заклучувањето на работните книги, а за останалото време преку 12 месеци ќе се изврши такувјере разрез на данокот спроти приходот кој сразмерно отпаѓа на тоа време.

Пример: а) билансот на новооснованото претпријатие е составен за времето од 1 октомври 1944 до 31 декември 1945 г. т. е. за 15 месеци и утврдениот доходок за тоа време изнесуе 1.200.000 д. Како даночна основица за 1945 г. ќе служи доходокот пресметан за 12 месеци, т. е. $1.200.000 \text{ д.} : 15 \times 12 = 960.000 \text{ д.}$ на која сума има да се разреже данок по стопа од чл. 49 на Законот, а како даночна основица за 1944 г. ќе служи доходокот, пресметан такувјере за 12 месеци, па разрезаниот годишен данок има да се сведе на соодветен износ на 3 месеци, сходно прописите на поранешниот Закон за непосредните даноци;

б) билансот на новооснованото претпријатие ќе биде составен за времето од 1 октомври 1945 до 31 декември 1946 г. т. е. за 15 месеци. Ако утврдениот доходок за тоа време (од 15 месеци) изнесе 900.000 д. како даночна основица за 1946 г. ќе служи доходокот пресметан за 12 месеци т. е. $900.000 : 15 \times 12 = 720.000 \text{ д.}$ а како даночна основица за 1945 г. ќе служи остатокот на доходокот, т. е. сумата од дин. 180.000;

в) работната година трајала 13 месеци и 20 дена, што изнесуе вкупно 410 дена. Во овој случај има утврдениот чист приход (доходок) да се подели со 410 дена и резултатот помножи со 365 да би се добил годишниот износ на чистиот приход како даночна основица за една година. Остатокот на чистиот приход ќе биде даночна основица за предходната година.

Уз членот 32

Што е бруто приход и како се изнаоѓа чист приход од поедини извори

1) Доходокот како даночна основица на обезвизниците од IV група се добива кога од годишниот бруто приход на поедини извори се одбиват дозволените одбитоци кои по пријавата (сметките) не се одбиени (чл. 33 на Законот) и додаваат суми кои како одбитоци не можат да се признаат а на кои чистиот приход по пријавата (сметките) е смален (чл. 34 на Законот).

2) Како годишен бруто приход се смета:

а) кај фактично под закуп (кирија, наем) издадените непокретни и покретни предмети (земјишта, згради, машини, алати, намештај и др.) — реално постигнатиот паричен износ на закупницата во текот на даночната година, додавајќи на ова и вредноста на сите обвези, услуги, чинидби и погодности кои закупецот на основа договорот за закуп е должен да врши, да дава и чини на закуподателот или на друго лице за негова сметка;

б) кај земјиштата кои сопственикот ги менолауе сам — реално постигнатиот вкупен приход од сите гранки на пољоделието и узредната привредна дејност која се обавуе во врска со пољоделието. Тоа е реално постигнатата накнада за продајните производи на земјоделието и на узредните гранки на пољоделието и средната парична вредност на такви производи кои даночниот обезвизик ги потрошил за лична потреба и за потреби на својата фамилија (задруга);

в) кај зградите кои фактично не се издадени под кирија, туку обезвизикот сам ги ползува или ги дава на друг на употреба бесплатно или испод реалната вредност — реалната закупна вредност на зградата, т. е. вредноста која би можела да се добие кога зградата биде издадена под закуп.

(1) Кога давањето зградата (делот на зградата) на друго лице на бесплатна употреба изазвано од виста сила (поради пожар, поплава, епидемија, војна, збег) или по наредуење на државната власт, тогаш она не повлече даночна обвеза нити обвеза на власникот од зградата на поднесуење даночна пријава за останалите приходи, до колку таа обвеза не постои по некој друг основ.

(2) Стварната закупна вредност нема да се утврдуе за зградите односно просторите кои власникот како даночен обезвизик ги употребуе за обавуење својата привредна дејност. Овде довогјаат: фабрички згради, рударски згради, занаетски згради, јавни сместилшта, згради на железниците, простории за дукјани, магацини, канцеларии како и во општо сите простории кои служат само за обавуење привредни дејности, како и за бесплатно жилиште на работниците и намештениците.

(3) Ако две или повеќе лица засаднички обавуат извесна привредна дејност во зградата или просторите кои се сопственост на едниот од нив, кому се плаќа кирија од заедничките приходи од таа привредна дејност, соодветниот дел на киријата, кој паѓа на сувласникот кој е сопственик на зградата, нема да се внесе во неговиот дел на бруто приходот нити да се признае како режија. Доколку пак овој дел на киријата е содржан во бруто приходот, има да се признае како режија.

(4) При утврдуењето на даночната основица на земјоделците кои се задолжуваат со данок по II или по IV група нема да се земе во оглед реалната закупна вредност на нивните згради кои ги употре-

буат сами ако им е главно занимавање пољоделие. Но ни во кој случај нема да се внесуе во даночната основница реалната закупна вредност на оние згради односно простории кои се употребуат во пољоделски цели или во цели за обавување каква привредна дејност;

г) кај дукјаните, претпријатијата и слободните занимавања-вкупното примање по одбитокот на сторна (поништените работи), набавните цени на стоката, односно по одбиток производните трошкови на стоката ставена во промет.

Кај осигурителните друштва бруто приходот е вкупно примање по одбиток на реосигурањата;

д) кај имотните права (патентите, лиценците и сл.) — вкупното примање од овие извори на приходите;

г.) кај изворите на приходите, на кои се плаќа данок по одбитокот, а кои се внесуат во даночната основница на данокот по IV група — вкупното примање од чл. 10 на Законот, на кое се плаќа данок по одбиток.

Уз членот 33

Што се одбива од бруто приходот при утврдуењето на чистиот приход

При утврдуењето на чистиот приход од разни извори се признаваат следните одбитоци од бруто приходот:

1) кај имотните предмети:

(1) кај земјиштето издадено под закуп — трошковите кои закуподателот е должен да ги сноси на терет на закупницата во цел на одржување и поправање бонитетот на земјиштето (стајско и вештачко гјубре), евентуално дадено семе и други издатоци.

Кај земјиштето кое сопственикот сам го исползува-редовните економски трошкови, под кои се разбираат: трошковите на сите врсти спрежни и рачни работи околу припремањето на земјиштето, околу сеидбата, жетвата, спремањето, чувањето и негуењето пољоделските производи, трошковите за губрење, за семе и садници и амортизационите трошкови на уложенiot капитал во згради и мртво и жив инвентар, трошковите на работите за осигурување земјиштето од поплава, со кои не се поголеми вредности на земјиштето, премииите за осигурување зградите и сејанијата, платените надници и другите трошкови на намештениците и работниците во пољоделието, како и сите други издатоци кои се направени за постигнување приходот од пољоделието, не сметајќи ја тука вредноста на уложената работна сила на даночниот обвезник и на членовите од неговата фамилија односно заедруга нити трошковите на поголеми вредности на земјиштето;

(2) кај зградите — трошковите на одржување, на управата и амортизацијата.

а) под трошковите на одржуењето и управата се разбираат фактично направените и докажаните трошкови за поправки со кои вредноста на зградата не се уголемуе, како и трошковите за осигурување, одржување чистота, чување зградата (плата, стан и сите издатоци на надзорникот — чуварот на кукјата), ватрогасните доприноси, посредните даноци, такси и слични издатоци (накнади за вода, осветлување, огрев и тн.). Издатоците за вода, осветлување, огрев, одржување чистота и сл., кои обвезникот ги сноси за зградите односно просториите што ги употребуе сам за живеење или ги дава на друг на бесплатна употреба не можат да се признаат како режиија.

б) На име амортизација на зградите при кои се утврдуе бруто приход ќе се признае годишно 10% од утврдениот бруто приход од оносите згради;

(3) кај останалите имотни предмети (намештај, машини, алати и сл.) — трошковите кои се во непосредна врска со постигнуењето приходот од дотичниот предмет.

Од бруто приходот од имотните предмети имаат да се одбијат други трошкови кои се реално напра-

вени во врска со постигнуењето бруто приход, како што се, на пример, камати на позајмениот капитал за подигање згради, за мелиорација на земјиштето и тн. каматите пак на капиталот кој е позајмен и утрошен во некои други цели, а не во цели на стечење извори на приходот и стечење самиот приход, на пример за лекување, за школување, за набавка кукјиниот намештај и сл., не се одбиваат од бруто приходот. Во секој конкретен случај треба даночниот обвезник да докаже да долговањето вистински се односуе на имотниот предмет како извор на приходот и уедно да поднесе доказ за висината на вистински платените камати. Ако даночниот обвезник го пријави како одбитна ставка износот на платените камати кои не стојат во врска со изворот на приходите, има место и за кривична одговорност.

Во сето останало, при признавањето одбитоците од бруто приходот од имотните предмети, треба да се придржуат на соодветните одредби на следната точка.

2) Кај дукјаните, претпријатијата и слободните занимавања:

а) закупницата (купијата) за локал и останалите работни простории во туѓа зграда;

б) платите и надниците, во пари и натура, на работниците и намештениците доколку истите не се веќе содржани во производните трошкови, т. е. доколку истите се содржани во бруто приходот.

Не можат да се признаат како одбитци платите на власникот од претпријатието (дукјанот, занимавањето) и на членовите на неговата фамилија (на заедругата и кукјната заедница), кои живеат во заедничко домаќинство со даночниот обвезник;

в) каматите на долговите кои ја теретат работата, доколку овие поединечно и поименчно се покажани и доколку е докажано нивното плаќање на друго лице;

г) отписите односно дотациите на фондовите на име амортизација на предметите кои служат за обавување привредната дејност на даночниот обвезник, како што се: згради, (простории на зградите), стројеви, мртво и жив инвентар и тн.

(1) Отписите на име амортизација на овие предмети можат книговодство-технички да се спроведуат на два начина: непосредно на односната имотна сметка или посредно со резервисања, т. е. со внесување сумата на отписот во нарочни фондови, кои мораат да бидат точно означени врсти, т. е. посебни за секоја врста на предметот (фонд за амортизација зградите (просториите) кои служат за обавување привредна дејност, фонд за амортизација строевите, фонд за амортизација алатите и тн.). Сумите од овие фондови можат да се употребуат само во оние цели за кои тие фондови се наменети.

(2) Ако претпријатието не обавуело работа во текот на целата работна година, отписот на име амортизација ќе се дозволи само за времето на работата. Вака ќе се постанат и кај амортизацијата на новите објекти (згради, машини и тн.).

(3) Законот дозволуе отпис на име амортизација само на оние предмети чија вредност се смалуе поради нивната употреба при обавуењето на привредната дејност. Според тоа не може да се признае отпис од вредноста на оние предмети кои не се трошат со нивната употреба во обавување привредната дејност, како на пример, отпис од вредноста на земјиштето, нити пак вавредни отписи од вредностите на имотните предмети кај кои настанало смалување на вредностите поради собитиијата независни од работењето (поради пожар, поплава, војна и др.).

(4) Освен физичкото прошење на предметите, може да се појави смалување на нивната вредност и од други причини, на пример, со исфрлување строевите од употреба поради техничката застарелост. Во овие случаи ќе се отпише уште неотписаната вредност на предметите, а евентуалната накнада која ќе

се постигне при неговата продавачка ќе се внесе во бруто приход.

(5) Амортизацијата на предметите кои служат за обавување привредната дејност ќе се врши на основа набавната цена и времето за кое односниот предмет може да служи на наменената работна цел, земајќи ја во оглед и цената која се добива кога предметот ќе испадне од употреба.

(6) Даночниот обвезник е должен уз даночната пријава да ги поднесе сите потребни објаснувања и докази за спроведените отписи.

При оцената на поднесените објаснувања и докази ќе се земаат во разгледање сите околности изложени од страна на даночниот обвезник и ќе се пресуди да ли отписите се доволно образложени и докажани. При ова испитување треба да се води сметка и за сите веќе спроведени отписи, така да со лонатамошни неоправдани отписи безданошно не би создавале прави резерви во сметките кои по својата намена треба да преставуваат само корекција на вредноста од извесниот дел на имотот.

(7) При оцената висината на амортизацијата треба да се придржува на стопите кои се прописани од страна на привредните министерства, односно кои се земаат во оглед при утврдувањето на продавачките цени. Доколку овие стопи не се прописани, треба да се придржува во главно на следните стопи кои можат да се сметат со нормален губиток поради трошење имотните предмети, и тоа: за фабрички згради 3%, за дрвени згради (дашчари) 10%, за стопански згради 4%, за фабрички машини 10%, за специјални машини 15%, за пеќи 6%, за оруѓа и алат 25%, за модели 50%, за намештај 10%, за писакји машини 20%, за кола 15%, за кочи 20%, за особни автомобили 20%, за теретни автомобили 25%, за инвестиции на водена сила 8%, за железнички пруги 5%, за спроводни цевки 15%, за електрични инсталации 20%, за електрични водоводи 15%, за телефонски инсталации 15%, за запрежна стока 20%.

Доколку даночниот обвезник ја извонше амортизацијата по стопите поголеми од предните, ќе се обават потребни извигјаи, ќе се спроведат расправи со даночниот обвезник и прибават мислења на стручни лица, па потоа ќе се донесе одлука за признавање висината на отписи.

При овие оценки треба да се ползуат и евиденциите кои ги пропишува Одлуката за еднообразното сметководство („Службениот лист“ бр. 6/45), како на пример, со картите за строеви и сл.

(8) На рударските претпријатија се дозволува уште и амортизација и на трошковите околу истражувањето, и тоа сразмерно на количеството на годишно извадената руда спрема целокупното количество на откриената руда.

За рударските претпријатија се сметаат овие претпријатија чија природа на работењето е условена со постепено исцрпување самата супстанција на земјата како што се: чисто рударски претпријатија, јагленокони, камсоломи, вадење иловача, песок и сл.

Како трошкови за истражување се сметаат сите трошкови направени до денот на почетокот на експлоатацијата, и тоа само за истражување руда која е предмет на експлоатацијата, додека трошковите за инвестиции (згради, машини, алат и друг мртов и жив инвентар) се амортизуваат по предходните ставови под (1) до (7).

Како при вакви претпријатија настануваат губитоци во текот на експлоатацијата поради тоа што самата супстанција, на која и почива целта на работата, постепено се смалува со нејното ископување, испадја да во годишниот бруто приход е содржана уедно и оштетата за оној дел на уложениот капитал околу истражувањето кој одговара на количеството на супстанцијата извадена во текот на работната година. Во овој смисал може рудното благо да се сврати како едно складиште на сировина, за чија набавка еднаш е издадена извесна вредност.

Ако на пример во една работна година од такво складиште на рудно благо се извади педесетиот дел од неговата првобитна залиха, може да се рече да во таа година за набавка сировини е издаден такугјере педесетиот дел од првобитната платена набавна цена, т. е. трошковите околу истражувањето. Вредноста на рудните залихи се смалила, демек, по истекот на таа работна година за една педесетина, па, спрема тоа, може, при изнајдувањето даночната основица за односната година, безданошно да се признае отписот на една педесетина на трошковите од истражувањето.

Износот на амортизацијата на трошковите за истражување ќе се изнајде од односот на количеството од извадената руда (супстанција) според вкупното количество на откриената руда. На пример, ако вкупното вероватно количество на откриената руда изнесува 20.000.000 тони, а изваденото количество во работната година 1.000.000 тони, тогаш за односната даночна година безданошно ќе се отпише 1.000.000 : 20.000.000, т. е. една двадесетина од трошковите на истражувањето.

Ако некое претпријатие досега не вршило отписи на трошковите за истражување, а ќе сака да ги врши, ќе мора да се спроведе доказна постапка за првобитната висина на трошковите за истражувањето, за првобитното количество на рудното благо, како и за количеството на веќе изваденото рудно благо. Ако со ваква постапка се констатира да на изваденото количество на рудното благо вредноста на уложениот капитал во трошковите за истражувањето веќе се наднадила, не можат безданошно да се признаваат отписите. На против, ако некој дел од уложениот капитал во трошковите на истражувањето останал неамортизиран, ќе се дозволат отписи само до висината на уште неамортизираната сума на трошковите од истражувањето.

Исто така ќе се признае и отпис на име амортизација на вредноста од она земјиште кое е изземено од поделението, па поради експлоатацијата во други цели губи од својата првобитна вредност;

д) отписите или дотациите на фондовите за покријќје на сомнителните или ненаплативите барања.

(1) Отписот на ненаплативите барања може да се спроведе непосредно на самата сметка или со резервисање преку специјален фонд за покријќје ненаплативите барања.

За признавање отписите на ненаплативите барања треба да се исполнети следните услови: барањето да е ненаплативо, да е ненаплативоста конкретно и индивидуално образложена и докажана од страна на даночниот обвезник и да го одобрил зборот на акционерите (задругарите) односно органот кој ги одобрува завршните сметки на државните привредни претпријатија, и ненаплативите барања да се покажани под посебна ставка на сметката на губиток и добивка.

Отписот на ненаплативите барања може да се признае за онаа година во која ненаплативоста настанала.

Трошковите околу наплатата на барањата не можат да се признаат како резција се додека не се признае отписот на односните барања.

(2) Отписите на сумнителните барања не можат да се спроведат непосредно за сметка на должникот, туку само со резервисање преку специјален фонд за покријќје сомнителните барања, и тоа под услов да сомнителноста на наплатата на тие барања конкретно и индивидуално е покажана и образложена. Физичките лица не можат безданошно да отпишуваат сомнителни барања.

(3) Доколку со дел ил во целост на наплатата на барањата кои се отписани како ненаплативи односно кои се резервисани преку фондот за покријќје на ненаплативите барања или преку фондот за покријќје на сомнителните барања, наплатените суми

ОГЛАСНИ ДЕО

ОД РЕДАКЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ нема веќе да ги огласуе судските огласи во ванпарничната постапка, како и огласите за амортизација личните исправи. Сите овие и сличните огласи и соопштења кои немаат општо државен значај судовите и другите установи како и поединците треба да ги упатуат на службените весници на своите народни републики и на другите органи одредени за службено објавување на оваа врста.

Сите овакви ракописи Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ“ ќе ги упатуе отсега на весниците надлежни за нивното објавување.

Објавите за конфискациите, огласите на привредните претпријатија, паричните заводи и на това слично и отсега ќе се објавуваат во огласниот дел на „Службениот лист на ФНРЈ“.

*

Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ“ соопштуе дека веќе не располага ни со еден примерак од „Службените соопштења на Сојузниот уред за цени“ од бројот 1 до 5 од оваа 1946 година.

Во иднина претплатата за „Службените соопштења на Сојузниот уред за цени“ ќе изнесуе Динари 232,— за оваа година.

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ ЦАРИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ ЗА МАКЕДОНИЈУ Саопштение на решение

Со решението на Царинскиот инспекторат за Македонија бр. 765 од 31 јули 1945 година е казнет Зија Керим од село Клобучиште — Албанија за увозно криумчарење стока по чл. 145 т. 1 на Царинскиот закон со Динари 310.50.

Со овој оглас се саопштува на именованиот горното решение со назначување да ако не се жали против истото во законскиот срок истото решение ќе се огласи за извршно.

Бр. 164. — Од Струшката царинарница I ред во Струга, 7 февруари 1946 година. 5245 2-3

Со решението на Царинскиот инспекторат за Македонија бр. 932 од 18 октомври 1945 година е казнат Весел Мустафа од град Елбасан — Албанија за дело увозно криумчарење на стока по чл. 145 точка 1 на Царинскиот закон со Динари 12.084.—

Со овој оглас се саопштува именованиот горното решение со назначување дека ако не се жали против истото во законскиот срок од 15 дена истото решение ќе се огласи за извршно.

Бр. 166. — Од Струшката царинарница I ред во Струга, 7 февруари 1946 година. 8864 2-3

КОНКУРСИ

УПРАВА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОГЛЕДНОГ ДОБРА „НАТАЛИЈИНО“

Конкурс за два лугара и једног књиговоѓу
Управи Универзитетског огледног добра „Наталијино“ потребни су за имање у Дебелом Лугу, Срез Вишки, следећи службеници:

2 лугара, који имају праксе у том послу;
1 књиговоѓа, вешт за књиговодство шумске индустрије и манипулације.

Плата према Уредби о регулисању начница и плата радника и намештеника у државним и приватним предузећима.

Услови:

1) да су држављани Федеративне Народне Републике Југославије;

2) да располагају са прописном спремом за звања за која се нуде;

3) да су душевно и телесно здрави;

4) да имају активно и пасивно право гласа.

Ово све доказати документима народних власти. Поред овога донети уверење о владању од стране месних народних одбора, као оних где сада живе тако и оних где су живели за време окупације.

Може прописно таксирани поднети Управи Универзитетског огледног добра „Наталијино“ у Београду, Крунска ул. бр. 4/V спрат до 15 априла 1946 године.

Бр. 81. — Из Управе Универзитетског огледног добра „Наталијино“ у Београду, 4 марта 1946 године. 2617 3-3

ПРОДАЈЕ

ВИС ТРГОВАЧКО И УГОСТИТЕЉСКО А. Д. У ЛИКВИДАЦИЈИ

Булевар Црвене армије 130 продаће остатак свој подрумског инвентара путем јавне усмене лицитације у локалу друштва на дан 30 марта 1946 године, те се позивају интересенти да присуствују лицитацији.

Инвентарни предмети могу се видети сваког дана у друштвеном локалу.
3006 1-1

Ликвидациони одбор

СУДСКИ ОГЛАСИ

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Конфискација имовине Никић Николе

По предмету конфискације покретне имовине одбеглог народног непријатеља Никића Николе, из Београда, улица Доситејева број 6, која је пописача у његовом стану, позивају се повериоци да у рку од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања, у колико желе да их остваре из поменуте имовине.

Процењена вредност имовине је 16.000 динара.
Кфи. бр. 7/46-3. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 15 јануара 1946 године. К 2462 1-1

Конфискација имовине руске емигрантске породице

По предмету конфискације покретне имовине одбегле руске емигрантске породице из Београда, Доситејева улица број 17, која је пописана у њеном стану, позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања, у колико желе да их остваре из поменуте имовине.

Конф. бр. 3566/45. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 15 јануара 1946 године. К 2161 1-1

Конфискација имовине Божидара Давидовића

По предмету конфискације целокупне имовине Божидара Давидовића пословође „Бормила“ а. д.

Добрачина ул. бр. 2 власника радње „Копачник“, који је осуђен на конфискацију целокупне имовине позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања овоме суду.

Скреће се пажња повериоцима да у смислу чл. 7 Закона о конфискацији држава одговара о дуговима и обавезама осуђеног ако су ови настали пре извршења дела само до висине вредности одузете имовине, уз ограничење уз чл. 6 Одлуке АВНОЈ-а од 21 новембра 1944 године.

Кфц.бр. 810/45. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 18 децембра 1945 године.

К 3029 1-1

Конфискација имовине Карасијеве Марије

По предмету конфискације покретне имовине одбегле нар. непријатеља Карасијева Марије, бив. руске емигранткиње из Београда, Гундулићев Венац бр. 49, која је пописана у њеном стану као и у стану Митровић Александре у Римској ул. бр. 6, позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања, у колико желе да их остваре из поменути имовине.

Конф. бр. 3565/45-2. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 15 јануара 1946 године.

К 2940 1-1

Конфискација имовине Сунцов Александра

По предмету конфискације имовине одбеглог народног непријатеља Сунцов Александра, бив. руског емигранта из Београда, Страхинића Бана ул. бр. 43, која је пописана у стану Михаљичког Ивана у истој згради, позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања, у колико желе да их остваре из ове имовине.

Конф. бр. 3568/45-3. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 15 јануара 1946 године.

К 2941 1-1

Конфискација имовине Малешевића Р. Глише

По предмету провођења делатичне конфискације имовине осуђеног Малешевића Р. Глише, обућарског радника из Београда, Цариградска ул. број 18, позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања, уколико желе да их остваре из конфисковане имовине.

Конф. бр. 276/46. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 5 марта 1946 године.

К 3147 1-1

Амортизација менице

По предмету поништаја менице издате на дан 15 децембра 1940 године на суму од 328.000 дин. по којој су потписници Милош Ђ. Манојловић, трговачки заступник као акцептант и Јелена Манојловић овдашња као издавалац Срески суд за I рејон града Београда објављује да је предлагач Радослав Цвијановић, трговачки заступник из Београда, навео да му је за време окупације нестала поменута меница.

Позива се свако у чијим се рукама налази горе означена меница да у року од два месеца од дана објаве овога огласа у „Службеном листу“ означену меницу достави овоме суду или поднесе приговоре против поништаја исте. У противном по истеку горњег рока суд ће напред поменуту меницу огласити неважећом.

Р. бр. 516/46-3. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 1 марта 1946 године.

2387 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Конфискација имовине Радомира и Славка Маркова

Пресудом за суђење злочина и престапа против српске националне части С.бр. 360/45 од 15 јуна 1945 године осуђени су Радомир и Славко Марков оvd. на конфискацију фабрике „Соко“ а. д.

Позивају се сви њихови повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овога огласа пријаве суду своја потраживања, јер је пред овим судом у току конфискациони поступак њихове фабрике „Соко“ а. д.

Кфц.бр. И.1/45. — Од Среског суда за II рејон града Београда, 21 децембра 1945 године.

К 3064 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Конфискација имовине предузећа „Узор“ и других

Срески суд за III рејон града Београда извршиће конфискацију имовине предузећа „Узор“ у Краља Милана ул. бр. 6, власништво одбеглих Стојановић Бранка и Нешића Борисава, и секвестрацију имовине Старчевића Добросава, у улици Краљице Наталије бр. 5 и 24.

О предњем се извештавају сва заинтересована лица.

Кфц.бр. 6479/45, С.265 и 6231/45. — Од Среског суда за III рејон града Београда, 4 јануара 1946 године.

К 3092 1-1

Конфискација имовине Ивана Белчића

Срески суд за III рејон града Београда извршиће конфискацију имовине осуђеног Ивана Белчића и жене му Данице из Београда, Бирчанинова бр. 36, о чему се обавештавају сва заинтересована лица.

И. 51/46. — Од Среског суда за III рејон града Београда, 12 марта 1946 године.

К 3047 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Конфискација имовине Лава и Виктора Валпина

Срески суд за IV рејон града Београда у Београду спровешће на дан 12 марта 1946 године конфискацију имовине осуђеног Лава и Виктора Валпина из Београда, са станом у улици Новопазарској бр. 17, који је пресудом поред главне казне осуђен и на конфискацију имовине.

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да у року од петнаест дана пријаве овом суду своје тражбине.

И. бр. 75/46. — Од Среског суда за IV рејон града Београда у Београду, 22 фебруара 1946 године.

К 2845 1-1

Конфискација имовине Обрена Вујовића

Срески суд за IV рејон града Београда у Београду спровешће 13 марта 1946 године конфискацију имовине осуђеног Обрена Вујовића из Београда, са станом у улици Кр. Звонимира бр. 89, који је пресудом поред главне казне осуђен и на конфискацију имовине.

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да у року од петнаест дана пријаве овом суду своје тражбине.

И. бр. 103/46. — Од Среског суда за IV рејон града Београда у Београду, 22 фебруара 1946 год.

К 2844 1-1

Конфискација имовине Дмитре Девијанић

Срески суд за IV рејон града Београда у Београду спровешће на дан 12 марта 1946 године конфискацију имовине осуђеног Девијанић Дмитре из Београда са станом у ул. Ј. Булевар бр. 33 који је пресудом поред главне казне осуђен и на конфискацију имовине.

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да у року од петнаест дана пријаве своје тражбине овом суду.

И. бр. 93/46. — Од Среског суда за IV рејон града Београда у Београду, 28 фебруара 1946 год.

К 2843 1-1

Конфискација имовине Леонида Севјугова

Срески суд за IV рејон града Београда у Београду спровешће 12 марта 1946 године конфискацију имовине осуђеног Севјугова Леонида из Београда са станом у улици Трпској бр. 9, који је пресудом поред главне казне осуђен и на конфискацију имовине.

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да у року од петнаест дана пријаве овом суду своје тражбине.

И. бр. 77/46. — Од Среског суда за IV рејон града Београда у Београду, 18 фебруара 1946 год.
К 2842 1-1

Конфискација имовине Радосава Милисављевића

Срески суд за IV рејон града Београда спровешће конфискацију имовине несталог Радосава Милисављевића, улица Господара Вучића бр. 73.

Овим се позивају сви повериоци несталог да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве суду евентуална потраживања према именованом Радосаву Милисављевићу.

И. бр. 291/45. — Од Среског суда за IV рејон града Београда, 26 децембра 1945 године. К 2458 1-1

Конфискација имовине Прелец Ђурђине

Срески суд за IV рејон града Београда спровешће конфискацију имовине осуђене Прелец Ђурђине, домаћице из Београда улица Проте Матеје број 71, а по извршној пресуди Војног суда Команде града Београда Суд. бр. 496/45.

Овим се позивају сви повериоци осуђене, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве суду евентуална своја потраживања.

Кфц. бр. 279/45. — Од Среског суда за IV рејон града Београда, 31 децембра 1945 године. К 2457 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА VII РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА**Конфискација имовине Павловић Милоша и других**

Позивају се сва заинтересована лица да пријаве своја потраживања према Павловић Милошу, Готовицу Невенку, Станковић Николи, Мразек Александру, Поповић Војмиру, Букић Петру, Ђури Николи, Ракић Павлу, Николајич Наталији, Радовановић Милораду, Веселиновић Михајлу, Ђеремов др. Стевану, Селаковић Миодрагу, Павловић Војиславу и Ристић Драгољубу, сви из Београда, у року од петнаест дана, пошто је имовина ових лица у смислу чл. 28 Закона о конфискацији конфискована.

Бр. И-53/46, I-XV. — Од Среског суда за VII рејон града Београда, 6 марта 1946 године.

К 3048 1-1

Конфискација имовине Милутина Станојевића

По предмету конфискације имовине осуђеног Милутина Станојевића са станом у Добрачиној 49 или 43 позивају се сва евентуална лица да своја потраживања или потраживања према осуђеноме пријаве овом суду у року од петнаест дана од дана објаве овог огласа.

Бр. 1242/45 И-33. — Од Среског суда за VII рејон града Београда, 1 новембра 1945 године.

К 3148 1-1

Конфискација имовине Косте Булгакова

Позивају се сви повериоци, дужници као и сва заинтересована лица, која имају каквава потраживања, примања, односно дуговања према отсутном Кости Булгаков са станом у ул. Његошевој бр. 71 да иста пријаве овом суду у року од 15 дана, јер је именовани поред остале казне осуђен правоснажном одлуком Војног суда команде града Београда

бр. 589/45 од 26 марта 1945 године и на конфискацију целокупне имовине.

Бр. 3574/45-И-141/45. — Од Среског суда за VII рејон града Београда, 9 јануара 1946 године.

К 2727 1-1

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ВРАЧАРСКОГ У БЕОГРАДУ**Конфискација имовине браће Стефановић**

Срески суд Среза врачарског у Београду, својим закључком од 19 јануара 1946 године, К.И. 99/45 конфисковао је сву покретну и непокретну имовину фирме браћа Стефановић у Кијеву-фабрика конзерви.

Позивају се повериоци ове фирме да у року од петнаест дана од дана објаве овога закључка у „Службеном листу“ своја приватноправна потраживања пријаве овоме суду.

К. И. 99/45. — Од Среског суда Среза врачарског у Београду, 19 јануара 1946 године.

К 3146 1-1

Конфискација имовине Елизабете Елзесер

Срески суд Среза врачарског у Београду спровешће конфискацију имовине Елизабете Елзесер из Београда.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ“ пријаве своја потраживања овоме суду.

Ки-153/45. — Од Среског суда Среза врачарског у Београду, 17 јануара 1946 године

К 3046 1-1

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД**Промене у задружном регистру**

Окружни суд за град Београд објављује да је закључком суда Задр. V 337-2 уписан у задружни регистар да ће III радничко-службеничко-потрошачко-набављачку задругу с. о. ј. у Београду потписивати Мила Б. Вилотијевић, члан управе и секретар задруге и Милан Симић, управник задруге.

Од Окружног суда за град Београд, 6 марта 1946 године.

2802 1-1

Постављења скрбника

Милица Барачков из Београда поднела је Окружном суду за град Београд противу Михајла Барачкова тужбу за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 10 априла 1946 године у 10 часова пре подне у соби бр. 28.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Софроније Ц. Барачковић, штампар из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође на суд или не именује себи пуномоћника.

По. 1296 46 — Од Окружног суда за град Београд, 10 марта 1946 године.

2953 1-1

Мрђеновић Даница из Београда поднела је Окружном суду за град Београд тужбу за развод брака противу Мрђеновић Велимира.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 3 априла 1946 године у 9 часова соба број 21.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Димитрије Николић, адвокат из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође пред суд или не именује себи заступника.

Посл. бр. По-1133 46 — Од Окружног суда за град Београд, 6 марта 1946 године.

2972 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ПАНЧЕВУ**Постављење скрбника**

Бахус Ружа, рођ. Коларовић из Панчева, поднела је овоме суду против туженог Бахус Јожефа сада непознатог боравишта тужбу ради развода брака.

По овој тужби одређује се рочиште за 18 април 1946 године у 9 часова.

Како је боравиште туженог непознато, одређује му се ради заштите његових права за скрбника Илија Т. Илић, адвокат из Панчева, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође пред суд, или не именује пуномоћника.

Бр. По. 256/46 — Од Окружног суда у Панчеву, 2882 1-1
25 фебруара 1946 године.

ОКРУЖНИ СУД У САРАЈЕВУ**Стављање под секвестар Земаљске банке за Босну и Херцеговину**

У трговачки регистар за друштвене твртке Окружног суда у Сарајеву уписује се данас код „Земаљске банке за Босну и Херцеговину Сарајево“ слиједеше:

Одлуком Среског суда у Сарајеву од 1 фебруара 1946 године број К:159/46 дозвољена је услед пресуде Окружног суда у Сарајеву од 30 јануара 1946 године К. О. 20/46 у смислу чл. 12 тачка 2 Закона о конфискацији секвестрација целокупне имовине банке.

Секвестром је именована Привредна банка Босне и Херцеговине у Сарајеву, испред које ће послове секвестрације водити Есад Темерлић и Здравко Радовић, чиновници Привредне банке Босне и Херцеговине у Сарајеву. Исти ће колективно потписивати фирму завода уз назнаку „Секвестри“.

чи. бр. 23 08-420 — Од Окружног суда у Сарајеву, 16 фебруара 1946 године. 7866 1-1

СРЕСКИ СУД У БОСАНСКОМ НОВОМ**Конфискација имовине Ђогас Ибрахиму**

На темељу пресуде Војног суда IV армије Суд. бр. 8/44 од 15 децембра 1944 године осуђен је Ђогас Ибрахим син умр. Ибре и Селиме рођ. Шафић из Бос. Костајнице на конфискацију целокупне имовине, по Закону о одузимању имовине у корист Државе.

У смислу чл. 7 Закона о конфискацији позивају се трећа лица, да пријаве своја потраживања у погледу споменуте имовине овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објаве ове одлуке у „Службеним листу“.

У смислу чл. 18 истог закона обавјештава се породица осуђеног, која може одредити свога пуномоћника ради заштите својих права, која јој по чл. 6 истог закона припадају.

Попису према чл. 20 тач. 1 споменутог закона на одређени дан имају присуствовати поред судског изасланика и пуномоћник уже породице односно старац осуђеника, претставник надлежне управе народних добара, претставник Мјесног н. о. и процјенитељ.

Број Кр-3/45. — Од Среског суда у Бос. Новом 28 августа 1945 године. К 2633 1-1

Конфискација имовине Даутовић Мехмеда

На темељу пресуде Суда националне части у Бањој Луци број Снч. 20/45 осуђен је Даутовић Мехмед из Бос. Новог на конфискацију у рату стечене имовине, по Закону о одузимању ратне имовине у корист Државе.

У см. чл. 7 Закона о конфискацији, позивају се трећа лица да пријаве своја потраживања у погледу споменуте врсте имовине овоме суду најдаље у року

од петнаест дана од дана објаве ове одлуке у „Службеном листу“.

У см. чл. 18 истог закона обавјештава се породица осуђеног, која може одредити свога пуномоћника ради заштите својих права, која јој по чл. 6 истог закона припадају.

Попису, према чл. 20 т. 1 споменутог закона на одређени дан имају присуствовати поред судског изасланика и пуномоћник уже породице односно старац осуђеника, претставник надлежне управе народних добара, претставник Мјесног н. о. и процјенитељ.

Бр. Кр-10/45. — Од Среског суда у Бос. Новом, 10 августа 1945 године. К 2634 1-1

Конфискација имовине Клојчник Александра

На темељу пресуде Суда националне части у Бањој Луци број Снч. 22/45 осуђен је Клојчник Александар (Шандор) из Бос. Новог на конфискацију у рату стечене имовине, по Закону о одузимању ратне имовине у корист државе.

У смислу чл. 7 Закона о конфискацији, позивају трећа лица да пријаве своја потраживања у погледу споменуте врсте имовине овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објаве ове одлуке у „Службеном листу“.

У смислу чл. 8 истог закона обавјештава се породица осуђеног, која може одредити свога пуномоћника ради заштите својих права, која јој по чл. 6 истог закона припадају.

Попису, према чл. 20 т. 1 споменутог закона на одређени дан имају присуствовати поред судског изасланика и пуномоћник уже породице односно старац осуђеника, претставник надлежне управе народних добара, претставник Мјесног н. о. и процјенитељ.

Бр. Кр. 9/45. — Од Среског суда у Бос. Новом, 10 августа 1945 године. К 2635 1-1

Конфискација имовине Павловића Драгутина и Пауле

На темељу пресуде суда за заштиту националне части, округ за Хрватско приморје у Сушаку од 15 јула 1945 године број Кч. 7/45 осуђени су Павловић Драгутина индустријалац из Сушака и Павловић Паула жена Драгутина индустријалкиња из Сушака на темељу члана 3 Одлуке о заштити националне части на конфискацију читаве имовине.

На темељу чл. 7 Закона о конфискацији имовине позивају се трећа лица, да пријаве своја потраживања у погледу споменуте имовине овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објаве ове одлуке у „Службеном листу“.

У смислу чл. 18 истог закона обавјештава се породица осуђеног, која може одредити свога пуномоћника ради заштите својих права, која јој по чл. 6 истог закона припадају.

Попису према чл. 20 тач. 1 споменутог закона на одређени дан имају присуствовати поред судског изасланика и пуномоћник уже породице односно старац осуђеника, претставник надлежне управе народних добара, претставник Мјесног н. о. и процјенитељ.

Бр. Кр. 11/45. — Од Среског суда у Бос. Новом, 7 септембра 1945 године. К 2636 1-1

KOTARSKI SUD U KARLOVCU**Konfiskacija imovine Krovinić Nikole**

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije radnje Krovinić Nikole iz Karlovca.

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja ovog oglasa.

Бр. II К 665/46. — Од Kotarsког суда у Karlovcu, 14. veljače 1946. К 2595 1-1

Konfiskacija imovine Flojhar Julijane

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelokupnog gostioničarskog uređaja, inventara lokala »Union« u Karlovcu, vlasništvo Flojhar Julijane iz Karlovca.

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja ovog oglasa.

Br. II K 669/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 14. veljače 1946. K 2596 1-1

Konfiskacija imovine Kučiš Josipa

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelog dućana Kučiš Josipa, trgovca iz Karlovca.

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja ovog oglasa.

Br. II K 666/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 14. veljače 1946. K 2597 1-1

Konfiskacija mlina i pilane Miljavac Nikole

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije mlina i pilane za svim pripadajućim inventarom i 4 kom. svinja od 120—160 kg. Miljavac Nikole iz Iračka.

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja ovog oglasa.

Br. II K 644/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 14. veljače 1946. K 2598 1-1

Konfiskacija imovine Karlovačke tvornice kože

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Karlovačke tvornice kože iz Karlovca.

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja ovog oglasa.

Br. II K 1301/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 26. veljače 1946. K 2599 1-1

Konfiskacija imovine Prve Hrvatske štedionice d. d. podružnica Karlovac

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Prve Hrvatske štedionice d. d. podružnica u Karlovcu.

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja ovog oglasa.

Br. II K 1302/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 26. veljače 1946. K 2600 1-1

KOTARSKI SUD U OSIJEKU**Konfiskacija imovine Lakšteter Ivke**

Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđene Lakšteter Ivke iz Osijeka.

Obzirom na propis čl. 7. Zakona o konfiskaciji imovine pozivaju se vjerovnici osuđene, da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

V. R. 277/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. veljače 1946. K 2604 1-1

Konfiskacija imovine Vilhelm Johana

Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Vilhelm Johana iz Osijeka.

Obzirom na propis čl. 7. Zakona o konfiskaciji imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjeglog, da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

R. 183/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. veljače 1946. K 2605 1-1

Konfiskacija imovine Dioši Imre

Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Dioši Imra, sin Imra i Ilone, rod. 1888 u Doroslavu, gostioničar u Erdutu.

Obzirom na propis čl. 7. Zakona o konfiskaciji imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

V. R. 220/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 19. veljače 1946. K 2606 1-1

Konfiskacija imovine Matin Stjepana

Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Matin Stjepana iz Erduta.

Obzirom na propis čl. 7. Zakona o konfiskaciji imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

V. R. 225/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. veljače 1946. K 2607 1-1

Konfiskacija imovine Erk Dragutina

Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Erk Dragutina, sin Dragutina i Ante rod. Angeli, rođen 1894 u Dalju.

Obzirom na propis čl. 7. Zakona o konfiskaciji imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

V. R. 204/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 19. veljače 1946. K 2608 1-1

Konfiskacija imovine Beč Stjepana

Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Beč Stjepana, sin Stipe i Marije r. Kovač, rod. 1916 na pustari Floršić kod Osijeka, živi u Erdutu.

Obzirom na propis čl. 7. Zakona o konfiskaciji imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

V. R. 127/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 11. veljače 1946. K 2609 1-1

Konfiskacija imovine Andričević Josipa

Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Andričević Josipa iz Aljmaša.

Obzirom na propis čl. 7. Zakona o konfiskaciji imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

V. R. 114/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. veljače 1946. K 2610 1-1

Konfiskacija imovine Očić Jovana

Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Očić Jovana, sina Đurina iz Dalja.

Obzirom na propis čl. 7. Zakona o konfiskaciji imovine pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 dana po objavi ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

IV. R. 1997/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 29. prosinca 1945. K 2611 1-1

Konfiskacija imovine Vinaj Krešimira

Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Vinaj Krešimira iz Dalja.

Obzirom na propis čl. 7. Zakona o konfiskaciji imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjeglog, da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

R. 207/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 11. siječnja 1946. K 2612 1-1

KOTARSKI SUD U KRKU**Konfiskacija imovine Gršković Mile**

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudene Gršković Mile pok. Antona, kućanice iz Vrbnika kbr. 224.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudene da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

K. 113/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 10. studenoga 1945. K 2594 1-1

Konfiskacija imovine Volarića Antona

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Volarića Antona pok. Petra iz Vrbnika kbr. 166.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

K. 67/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 13. listopada 1945. K 2593 1-1

Konfiskacija imovine Žic Rajmonda

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Žic Rajmonda pok. Lucije iz Punta kbr. 327/329.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

K. 88/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9. studenoga 1945. K 2592 1-1

Konfiskacija imovine Harbić Ivana

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Harbić Ivana od Antona, pivničara iz Vrbnika kbr. 154.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

K. 119/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 10. studenoga 1945. K 2591 1-1

Konfiskacija imovine Tončić Dinka

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Tončić Dinka pok. Henrika iz Malinske kbr. 71.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

K. 185/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 25. listopada 1945. K 2590 1-1

Konfiskacija imovine Gršković Jerka pok. Petra

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Gršković Jerka pok. Petra, svećenika iz Vrbnika kbr. 223.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 66/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 26. listopada 1945. K 2589 1-1

Konfiskacija imovine Lovrić Lucije

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudene Lovrić Lucije pok. Mande, studenta iz Garice kbr. 61.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudene

da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 124/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 10. prosinca 1945. K 2588 1-1

Konfiskacija imovine Toić Ivana

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Toić Ivana pok. Stjepana iz Vrha kbr. 113.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 61/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 28. listopada 1945. K 2587 1-1

Konfiskacija imovine Žic Vjekoslava

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Žic Vjekoslava pok. Dinka iz Punta kbr. 744. pobjelag u Italiju.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 84/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 23. listopada 1945. K 2586 1-1

Konfiskacija imovine Gršković Jerka

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Gršković Jerka pok. Antona »Kitica«, stud. agronomije iz Vrbnika kbr. 224.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 112/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 10. studenoga 1945. K 2585 1-1

Konfiskacija imovine Dr. Milohnića Milana

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Dra Milohnića Milana iz Bogovića.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 94/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9. studenoga 1945. K 2584 1-1

Konfiskacija imovine Dekanić Antona

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Dekanić Antona od Antona i Kate rod. Frgačić, rod. 24. veljače 1917. u Dragibaški, kotar Krk.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 48/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 5. rujna 1945. K 2583 1-1

Konfiskacija imovine Brusić Mauricija

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Brusić Mauricija »Jovanić« iz Punta kbr. 136.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osudenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 90/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9. studenoga 1945. K 2582 1-1

Konfiskacija imovine Žic Antona

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osudenog Žic Antona od Frana »Bravaričić« iz Punta

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 184/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 2. studenoga 1945. K 2581 1-1

Konfiskacija imovine Harbić Nikole

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Harbić Nikole od Antona, pekara iz Vrbnika kbr. 154.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 118/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 10. studenoga 1945. K 2580 1-1

Konfiskacija imovine Bon Vinka

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Bon Vinka pok. Marka, postolara iz Punta kbr. 517.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 87/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9. studenoga 1945. K 2579 1-1

Konfiskacija imovine Orlić Nikole

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Orlić Nikole pok. Ivana »Ladić« i od Marije rod. Bonafačić iz Punta kbr. 843.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 186/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 2. studenoga 1945. K 2578 1-1

Konfiskacija imovine Dujmović Ivana

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog Dujmović Ivana zvanog Stričić, sina Franja i Jele rod. Andrić, rod. 18. prosinca 1922 u Dragibaški, kotar Krk.

Na osnovu čl. 7. zakona o konfiskaciji imovine i izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja potraživanja kod ovog suda.

R. 52/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 5. listopada 1945. K 2577 1-1

KOTARSKI SUD U HVARU

Konfiskacija imovine Dujmović Petra i drugih

Kotarski sud u Hvaru objavljuje, da je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine: Petrić Marina pok. Jurja iz Velog Grablja na Hvaru pod Konf. 5-45-3; Dujmović Petra pok. Nikole iz Hvara pod konf. 10-45-3; Visković Ivana pok. Petra iz Brusja na Hvaru pod konf. 11-45-6; Makjanić Petra pok. Antuna iz Sviriča na Hvaru pod konf. 25-45-9; Trešić-Pavičić Antuna pok. Nikole iz Vrbanja na Hvaru pod konf. 21-45-3.

Pozivaju se svi vjerovnici kao i treća lica, da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa postave svoje zahtjeve kod ovog suda na imovinu, koja je bila u posjedu osuđenog lica.

Isto tako poziva se uža porodica osuđenog lica, da se u istom roku prijavi sudu radi određivanja minimuma potrebnog za njihovo uzdržavanje.

I br. 5-45. — Od Kotarskog suda u Hvaru, 10. siječnja 1946. godine. K 2492 1-1

KOTARSKI SUD U NOVOM

Konfiskacija imovine Saftić Vinka Antunova i Saftić Cecilije

Kotarski sud u Novom ovime objavljuje da je ovom sudnom pravomoćnom presudom od 5. veljače 1946. Pr. 27/46-3 presuđeno, da se sva imovina Saftić Vinka Antunova i Saftić Cecilije Vinkove iz Podskoča 59 odnosno 46, sada na bijegu, kao narodnih neprijatelja konfiscira u korist države.

Pozivaju se vjerovnici spomenutih, da svoja potraživanja u smislu čl. 7 zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju iste prijave ovom sudu u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa u »Službenom listu« FNRJ.

Pr. 27/46-4. — Od Kotarskog suda u Novom, 20. veljače 1946. K 2491 1-1

Konfiskacija imovine dr. Milorada Stražnickog Ivanova

Kotarski sud u Novom objavljuje, da je presudom Okružnog suda za grad Zagreb od 19. studenoga 1945. br. Kz. 549/45. Dr. Milorad Stražnicki Ivanov, profesor u Zagrebu proglašen krivim, da je kao član upravnog odbora Bankovnog društva za Hrvatsku privredno saradivao sa okupatorom i neprijateljem na taj način, što su on i ostali velikim razmjerima financirali trgovinu sa Njemačkom, pružali garancije njemačkim i ustaškim tvrtkama i odobrali im velike kredite i tako stavljali na raspolaganje znatna novčana sredstva okupatoru i neprijatelju, pomažući time jačanje njihove ekonomske snage i ratnog potencijala, čime su počinili zločin iz čl. 10 zakona o krivičnim djelima protiv naroda i zave, s čega se kažnjava sa 5 godina lišenja slobode s prinudnim radom, 5 godina gubitka političkih i građanskih prava te konfiskacijom imovine.

Pozivaju se vjerovnici spomenutoga, da prijave ovom sudu svoja potraživanja u smislu čl. 7 zakona o konfiskaciji i o izvršenju iste u roku od 15 dana od dana ovog oglašenja u Službenom listu FDRJ.

Pr. 48/46-2. — Od Kotarskog suda u Novom, 22. veljače 1946.

KOTARSKI SUD U BAKRU

Konfiskacija imovine Cuculić Lucije

Objavljuje se, da je pred ovim sudom pokrenut postupak konfiskacije imovine Cuculić Lucije Martiнове, žene Dragutina iz Kukuljanova, kotar Bakar, pa se ovime pozivaju njezini vjerovnici, da u roku od 15 dana od dana ove objave u »Službenom listu«, prijave ovom sudu svoja potraživanja.

Gr. 114/45. — Od Kotarskog suda u Bakru, 14. siječnja 1946. K 2732 1-1

KOTARSKI SUD U SISKU

Konfiskacija imovine Štirmer Josipa

Kotarski sud u Sisku ovim daje na znanje, da je poveljen postupak za konfiskaciju imovine Štirmer Josipa iz Siska.

Pozivaju se vjerovnici, da prijave svoja potraživanja u roku od petnaest dana kod ovog suda.

Posl. br. 19/46. — Kotarski sud u Sisku, 29. siječnja 1946. K 2733 1-1

KOTARSKI SUD U KRIŽEVcima

Konfiskacija imovine Stipičić Stjepana

Kotarski sud u Križevcima objavljuje, da je temeljem, pravomoćne izvršne presude Okružnog suda u Bjelovaru od 25. srpnja 1945. br. K. II. 33/45 poveljen postupak kod ovoga suda za konfiskaciju staklarske radnje Stipičić Stjepana iz Križevaca.

Usljed toga pozivaju se svi vjerovnici imenovani, da u roku od 15 dana prijave svoja potraživanja kod ovoga suda.

K. II. 33/45. — Od Kotarskog suda u Križevcima, 16. siječnja 1946. K 2734 1-1

KOTARSKI SUD U DVORU NA UNI**Konfiskacija imovine Stanković Mate, Dragana i Stefana**

Kotarski sud Dvoru na Uni objavljuje da je na osnovu čl. 28 toč. 1. Zakona o konfiskaciji povodom prijave Kotarskog odbora u Dvoru na Uni presudom od 10 prosinca 1945. god. broj I 111/45 presudio Stanković Matu, Dragana i Stefana kbr. 2 iz Divuše na konfiskaciju imovine i idealnih dijelova imovine, koje imaju u zadrugi Stanković kbr. 2 iz Divuše te da je protiv presuđenih poveo postupak za sprovođenje konfiskacije.

Позивају се сви вјеровници пресуđenih, да у року од 15 дана од дана прогласења ове објаве, код овога суда пријаве своја потраживања, која имају против пресуđenoga.

Посл. број J-111/45. — Од Kotarskog суда у Dvoru на Uni, 10 просинаца 1945. К 2688 1-1

СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ**Konfiskacija imovine Такач Фрање**

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине м.д. Такач Фрање из Старог Футога, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Кфц. бр. 1878/45. — Од Среског суда у Новом Саду. К 2570 1-1

Konfiskacija imovine Такач Андрије

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине малод. Такач Андрије из Старог Футога, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Кфц. бр. 1757/45. — Од Среског суда у Новом Саду. К 2569 1-1

Konfiskacija imovine Нађ Фрање Александра

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Нађ Фрање Александра из Новог Сада, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Кфц. бр. 781/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 4 фебруара 1946 године. К 2565 1-1

Konfiskacija imovine Бенчи Павла

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Бенчи Павла (снп Павла) из Руменке, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања овоме суду у погледу конфисковане имовине.

Кфц. бр. 1734/45. — Од Среског суда у Новом Саду. К 2567 1-1

Konfiskacija imovine Санто Јаноша

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Санто Јаноша, из Новог Сада, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Кфц. бр. 1/46 — Од Среског суда у Новом Саду, 4 фебруара 1946 године. К 2566 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ПАНЧЕВУ**постављења скривања**

Мајкел Јузијана рођена Менеша из Вршца, поднела је против Мајкел Франца тужбу ради развода брака.

По овој тужби одређено је рочиште за 26 март 1946 године у 10 часова.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се ради заштите његових права за скрбника др. Душан Радивојевић, адвокат из Панчева, који ће га

заступати на његов трошак и опасност, док не дође пред суд или не именује пуномоћника.

Бр. По-229/46. — Од Окружног суда у Панчеву, 15 фебруара 1946 године. К 3263 1-1

Тужиља Гринвалд Вера, рођена Волф кројачица из Вршца, поднела је против туженог Гринвалд Оскара из Вршца тужбу ради развода брака.

По овој тужби одређује се рочиште за 29 март 1946 године у 10.30 часова.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се ради заштите његових права за скрбника Илија Атанацковић, адвокат из Панчева, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође пред суд, или не именује пуномоћника.

Бр. По-140/46. — Од Окружног суда у Панчеву, 23 фебруара 1946 године. К 3048 1-1

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ПРОКУПАЧКОГ У ПРОКУПЉУ**Konfiskacija imovine Спасоја Ристића и других**

Срески суд Среза прокупачког у Прокупљу од 31 јануара 1946 године Кфц. бр. 123, 132, 125, 124, 128, 129, 134, 120, 121, 122, 123, 133/46 решио је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине народних непријатеља и то: Спасоја Ристића, из Југоваца, Сибиле Филиповића из Белогоса, Драгољуба Недељковића из Г. Топонице, Радомира Алексића из Г. Речице, Александра и Миодрага Ђурковића, Милорада Кнежевића, Јеврема Недељковића из Белољича, Станислава Поповића, Боривоја Вековића, Видосава Стојића из Бресничкића, Станимира Петровића из Г. Речице и Живодина Ђорђевића из Бресничкића.

Овим огласом се позивају сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања у противном сносиће законске последице.

Од Среског суда Среза прокупачког у Прокупљу, 31 јануара 1946 године. К 2510 1-1

СРЕСКИ СУД У ТУЗЛИ**Konfiskacija imovine Матеш Барбаре и других**

Код Среског суда у Тузли води се поступак по Закону о конфискацији против: Матеш Барбаре рођене Андреаси из Тузле, — Франц Рајцера, Јозефа из Тузле, — Милке Мангер рођене Грубина из Тузле, — Берг Јурице и Берг Мери пок. Лудвига из Тузле, — Конрад Рудолфа пок. Рудолфа, — Стејметз Ане, рођ. Конрад и Хермине Хакенслер рођ. Конрад сви из Манеза, Хелене Кланцер — Конрад из Тузле, — Делдена Владимира пок. Еугенија из Загреба, Узеирбеговић Едхема уд. Салихаге из Маглаја, Милана Марковића пок. Јове из Тузле, — Мервар Бранка пок. Ивана из Тузле, — Хофбауер рођ. Мервар Милке из Тузле, — Алфреда Брауна из Беча као сувласника у творници М. Фишла и Синови у Крки и Касумовић Ахмета из Тузле.

Позивају се повериоци горе наведених да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања против истих код овог суда.

Р-178/46-1. — Од Среског суда у Тузли, 25 фебруара 1946 године. К 2514 1-1

СРЕСКИ СУД У КАЛИНОВИКУ**Konfiskacija imovine Гојковић Живка и других**

Срески суд у Калиновику врши конфискацију имовине доле наведених лица:

Гојковић Јове Живко из Пухарина, Ждрале Веса Благојева из Јажића, Нишић Милана Гаврова из Јажића, Ковач Мила Бранкова из Обља, Марић Јозе Ђуровог из Обља, Трнка Феђе Хаџина из Аргуд, Ковачевић Петра Милутина из Бреседовца и Рагуж Анђелка из Обља.

Позивају се сви повериоци именованих да своја потраживања пријаве у року од петнаест дана овоме суду.

Кфц. бр. 236—241, 267 и 266/46. — Од Среског суда у Калиновику. К 2515 1-1

НАРОДНА БАНКА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ФИЛИЈАЛА У ПЕТРОВГРАДУ

Окружни суд у Петровграду објављује овим да је данас донео следећи

Закључак

Поводом предње пријаве а на основу Закона о изменама Закона о Народној банци бивше Краљевине Југославије од 17 јуна 1931 године са изменама и доунама од 14 септембра 1940 године изгласаног од Савезне скупштине и Скупштине народа Установне скупштине на дан 15 јануара 1946 године обнародованом у „Службеном листу ФНРЈ“ бр. 6 од 18 јануара 1946 године и огласа своје Централне у Београду о регистровању промена назива фирме бр. 15533 2 од 1 фебруара 1946 године, потврђеног код Окружног суда за град Београд у Београду под Фв. бр. 52.46 од 5 фебруара 1946 године објављеног у „Службеном листу“ бр. 13 од 12 фебруара 1946 године наређује се да се у овосудски регистар за друштвене фирме у свесци V изврши следеће убележење: брише се досадашњи назив фирме „Народна банка Краљевине Југославије филијала у Петровграду“ а убележава се нови назив фирме „Народна банка Федеративне Народне Републике Југославије филијала у Петровграду“.

Надаље убележава се брисања имена досадашњих овлашћених на потпис фирме службеника Тодоровића Здравка и Чельуске Стевана, а убележавају се право колективног потписивања фирме банчине, и то: Борђу Томића в. д. управника филијале, Светолуку Попову, чиновнику, а у отсуству једног од њих Зорка Јазарева, чиновнику исте филијале, с тим да пословне потписе стављају испод штамбића фирме у исто онако како су их код суда депоновали и на основу истога настале промене спровео у свесци V овосудског регистра за друштвене фирме.

Бр. фд. 757/46/23. — Од Окружног суда у Петровграду, 23 фебруара 1946 године. 7997 1-1

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

МАЧВАНСКИ КРЕДИТНИ ЗАВОД У ШАПЦУ

Позива своје акционаре на двадесет први редовни годишњи збор, који ће се одржати у недељу 28 априла 1946 године у 10 часова пре подне у своме локалу Карађорђева улица број 3.

Дневни ред:

1) отварање збора са избором деловође, три акционара за бројење гласова и потписивање записника;

2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора са завршним рачунима за 1945 годину;

3) одлука збора о раду и давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;

4) предлози у смислу чл. 43 и 52 наших правила;

5) избор потребног броја чланова за Управни и Надзорни одбор према чл. 19 и 27 правила.

Акционари који желе учествовати на овом збору дужни су подложити своје акције или признанице од предавих акција овлашћеном заводу за чување вредних папира надаље на три дана пред збор и то до 24 априла 1946 године.

17 марта 1946 године, Шабац.

3267 1-3

Управа

БОЉЕВАЧКА ПРИВРЕДНА БАНКА А. Д. ИЗ БОЉЕВЦА

Одржаће XXXIII редовну годишњу скупштину својих акционара на дан 28 априла 1946 године у 10 часова пре подне у своме локалу у Бољевцу са следећим дневним редом:

1) избор деловође и три члана за оверу записника;

2) читање биланса са извештајем Управног и Надзорног одбора за рад и рачуне 1945 године;

3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне 1945 године;

4) избор 5 чланова Управног и 2 члана Надзорног одбора;

5) решавање о предлозима акционара који се поднесу на основу члана 42 тач. 7 правила банчиних.

Позивају се акционари да изvole депоновати своје акције у канцеларији банчиној до 2+ априла 1946 године закључно.

Ако се скупштина одређеног дана због недовољног броја акција и акционара не би могла одржати, онда ће се иста одржати 8 маја 1946 године, са оноликим бројем колико тада буде заступљено. Бољевац, 14 марта 1946 године.

9352 1-1

Управа

ДУНАВ А. Д. ЗА ПРОМЕТ МАШИНА, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, БЕОГРАД

Позива акционаре на своју VII редовну годишњу скупштину, која ће се одржати 28 априла 1946 године у 11 часова пре подне у друштвеним просторијама у ул. Јанка Вукотића 17, са следећим дневним редом.

1) избор деловође и двојице бројача гласова, који ће уједно бити и оверачи записника;

2) извештај Управног и Надзорног одбора о друштвеном раду и завршним рачунима за 1945 годину;

3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;

4) утврђивање награда члановима Управног и Надзорног одбора;

5) избор Управног и Надзорног одбора;

6) евентуалије.

Акционари који желе присуствовати овом збору, дужни су надаље до 24 априла 1946 године депоновати своје акције код Индустриске банке Југославије а. д. (Банкарско друштво а. д. у ликвидацији), Београд, и поднети уверење надлежних власти да нису лишени активног и пасивног изборног права и права заузимања изборних функција у друштвеним организацијама.

Београд, 19 марта 1946 године.

2980 1-3

Управни одбор

ЛАПОВСКА КРЕДИТНА БАНКА А. Д. У ЛАПОВУ

Лаповска кредитна банка а. д. у Лапову одржаће своју 19 редовну годишњу скупштину на дан 28 априла 1946 године у Лапову у 10 часова пре подне у својим просторијама са следећим дневним редом:

1) избор деловође и три члана за оверу записника;

2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду у пословној 1945 години;

3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;

4) читање биланса и решење о губитку;

5) решење о личним и материјалним издацима за 1945 годину;

6) питања и предлози.

Позивају се акционари да одређеног дана дођу на скупштину. Права на решавање имају они акционари који на три дана пре скупштине депоновају своје акције тј. 24 априла 1946 до 16 часова.

2928 1-3

Управа

ТАЛАСПАПИР А. Д. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕ- РАДУ ТАЛАСАСТОГ КАРТОНА И ХАРТИЈЕ У БЕОГРАДУ

Одржаће свој V редовни збор акционара на дан 26 априла 1946 године у друштвеним просторијама у Београду, Ђурићева ул. 26, у 11 часова пре подне са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође збора и 2 бројача гласова и оверача записника;
 - 2) извештај Управног одбора о раду у 1945 години;
 - 3) читање завршних рачуна и подела добити;
 - 4) извештај Надзорног одбора;
 - 5) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
 - 6) избор Управног и Надзорног одбора и
 - 7) предлози акционара, ако их буде било.
- Депоноване акција до 20 априла 1946 године закључно.

3005 1-3

Управа

АУТО ПРОМЕТ А. Д. БЕОГРАД

Одржаће своју редовну годишњу скупштину акционара, на дан 28 априла 1946 године у 10 часова пре подне у улици Булевар Црвене армије 17, лево, први спрат, у Београду, са следећим дневним редом:

- 1) конституисање скупштине;
- 2) читање биланса и извештаја Управног и Надзорног одбора и давање разрешнице;
- 3) евентуални предлози.

Позивају се акционари да депонују своје акције на друштвеној благајни до 25 априла 1946 године.

Сваки акционар је дужан донети потврду народне власти да није лишен бирачког права.

22 марта 1946 године, Београд.

3004 1-3

Управа

ВИС ТРГОВАЧКО И УГОСТИТЕЉСКО А. Д. У ЛИКВИДАЦИЈИ, БЕОГРАД

Позива акционаре на редован збор за 28 април 1946 године у 11 часова, Булевар Црвене армије 130, са овим дневним редом.

- 1) избор зборских функционера;
- 2) извештај одбора, са билансом за 1945 и прво тромесечје 1946 године;
- 3) давање разрешнице;
- 4) предлог о подели добити;
- 5) бирање чланова за оба одбора;
- 6) евентуални предлози.

Реверсе о депонованим акцијама предати у канцеларији друштва до 19 априла.

2885 1-3

Ликвидациони одбор

СМЕДЕРЕВСКА КРЕДИТНА БАНКА А. Д. БЕОГРАД

Одржаће свој 67 редовни збор акционара у суботу 27 априла 1946 године у 16 часова у банчином локалу у Београду, Теразије бр. 39 са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође и два бројача гласова и оверу, скупштинског записника;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду и завршним рачунима у 1945 години;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад у 1945 години, као и ранијим члановима истих одбора у 1944 години;
- 4) избор четири члана за Надзорни одбор; и
- 5) питања и предлози.

Акционари који желе да суделују на збору, имају депоновати акције или потврде банака, на банчиној благајни у Београду најдаље до 24 априла 1946 године до 12 часова закључно. Акционари ће уз

потврду банака, или уз акције поднети и уверене надлежних власти да нису лишени активног и пасивног права гласа.
2894 1-3

Управа

ЧИНОВНИЧКА БАНКА А. Д. БЕОГРАД

Одржаће 41 редовни збор акционара 28 априла 1946 године у 10 часова пре подне у банчином локалу Обилићев венац 27 у Београду са овим дневним редом:

- 1) избор часништва;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора са билансом за 1945 годину. Примање извештаја и давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;
- 3) решавање о предлозима по чл. 45 банчних правила;
- 4) бирање потребног броја чланова за Управни и Надзорни одбор.

Акционари, који желе да учествују на збору, имају депоновати акције или потврде банака Чиновничкој банци најдаље до 24 априла 1946 године.
2870 1-3

Управа

ДУНАВСКО ТРГОВАЧКО ДРУШТВО А. Д. БЕОГРАД

Позива акционаре на једанаести збор који ће се одржати 30 априла 1946 године у 11 часова Краља Петра 30.

Дневни ред:

- 1) избор деловође и три оверача и бројача гласова;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора за 1945 годину;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за 1945 годину;
- 4) избор једног члана за Управни и једног за Надзорни одбор;
- 5) предлози и решавања по њима, ако их буде било (члан 26 друштвених правила).

Позивају се акционари да депонују своје акције најдаље до 27 априла 1946 године.

2974 1-3

Управа

ТРГОВАЧКО ПРИВРЕДНА БАНКА А. Д. У СОКО БАЊИ

Одржаће свој XV редован годишњи збор акционара на дан 14 априла 1946 године у 10 часова пре подне у свом локалу са овим дневним редом:

- 1) избор деловође и три члана за бирање гласова и оверу записника;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора са билансом;
- 3) решавање о добитку и губитку;
- 4) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у минулој години;
- 5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор;
- 6) предлог Управног одбора о ликвидацији (престанку рада) и избор Ликвидационог одбора.

На збору могу присуствовати сви они акционари који на три дана пре збора своје акције депонују банци на благајни.

Ако не буде довољан број основне главнице пријављен држаће се други збор истога дана у 14 часова са istim дневним редом који ће решавати пуноважно означене предмете са овеликим бројем, колико их се буде пријавило.

26 фебруара 1946 године

2340 2-3

Соко Бања

Управа

„ЗВЕЗДА“ А. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ — БЕОГРАД

Одржаће ванредни збор акционара на дан 4 маја 1946 године у 16 часова после подне, у својим канце-

ларијама Фабрисова улица бр. 8 у Београду, са овим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
- 2) примање к знању биланса за 1945 годину који је поднео одређени делегат Министарства трговине и индустрије, као и читање извештаја Управног одбора;
- 3) бирање управе и то: четири члана за Управни одбор.

Позивају се акционари који желе учествовати на овом збору, да депонују акције код банке „Златибор“ а. д. у Београду најдаље до 30 априла 1946 године.

2371 2-3

Управни одбор

КЊАЖЕВАЧКА ЗАДРУГА ЗА КРЕДИТ И ШТЕДЊУ

Одржаће XXXVIII редовни Збор акционара на дан 14 априла 1946 године у 9 часова пре подне у своје локалу са овим дневним редом:

- 1) избор деловође и три акционара за бројање гласова и оверу записника;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду и рачунима за 1945 годину;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;
- 4) предлози ако их буде било;
- 5) бирање Управног и Надзорног одбора.

Акционари који желе збору присуствовати дужни су депоновати своје акције на благајни задруге на три дана пре саставка збора (односно потврде оних банака код којих се акције налазе у депоу).

Књажевац, 15 фебруара 1946 године.

5964 2-3

Управни одбор

ПРИВРЕДНО А. Д. „ПРИВАД“ У НИШУ

Одржаће свој I редовни збор акционара на дан 28 априла 1946 године у Нишу, у сали Удружења трговаца у ул. Пашићевој бр. 57, у 9 часова пре подне, са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође збора и 2 бројача гласова и оверача записника;
- 2) извештај Управног одбора о раду у 1945 години;
- 3) читање завршних рачуна и подела добити;
- 4) извештај Надзорног одбора;
- 5) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
- 6) предлог Окружног народног одбора о откупу акција од свих приватника и других акционара;
- 7) избор Управног и Надзорног одбора и
- 8) питања и предлози.

Позивају се акционари да најкасније до 25 априла 1946 године депонују своје потврде на благајни Привредног а. д. у Нишу, улица Обреновићева бр. 52.

Акционари ће уз потврду поднети и уверење надлежне власти о томе да нису лишени активног и пасивног права гласа.

2605 2-3

Управа

ТРГОВАЧКА БАНКА „ЛУВР“ — ЗАЈЕЧАР

Одржаће 25 редовни збор акционара 14 априла 1946 године у десет часова у баначком локалу са дневним редом:

- 1) избор часништва;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора са билансом, примање извештаја и давање разрешнице за рад и рачуне у 1945 години;
- 3) решавање о дневницама за дежурство и седнице;
- 4) предлози по члану 44 бирачких правила;
- 5) бирање Управног и Надзорног одбора.

Депонување акција до 10 априла 1946 године.

2614 2-3

Управа

СРПСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКА ПРЕДУЗЕЋА (СКРАЂЕНО „СРПСКО АДЕМП“) У БЕОГРАДУ

Одржаће свој двадесетшести редовни годишњи збор акционара на дан 28 априла 1946 године у 11 часова пре подне у својим просторијама у Београду, у Балканској улици бр. 21, са овим дневним редом:

- 1) избор секретара збора и три члана за оверу записника и бројање гласова;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду у 1945 години са читањем завршних рачуна за ову годину, претресање и решавање о истим;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;
- 4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор;
- 5) предлози акционара у смислу друштвених правила, ако их буде било.

Позивају се акционари, који желе да учествују на овоме збору, да депонују своје акције најдаље до на пет дана пре збора друштвеној благајни у Београду, Балканска улица бр. 21.

2541 2-3

Управа

РАДИО А. Д.

Одржаће 25 априла 1946 године у 11 часова, Кнез Михајлова 7, редовни збор акционара.

Дневни ред:

- 1) избор деловође и оверача;
 - 2) извештај Управног и Надзорног одбора за 1945 годину;
 - 3) разрешница одборима;
 - 4) избор Управног и Надзорног одбора;
 - 5) предлози акционара
- Депонување акција код Југословенског кредитног завода, Кнез Михајлова 36, најдаље до 20 априла.

2549 2-3

ИНДУСТРИЈСКА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ А. Д. БЕОГРАД

Одржаће на дан 14 априла 1946 године свој I редовни збор акционара, са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође збора и три акционара за овераче записника и бројаче гласова;
 - 2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду и завршним рачунима за 1945 годину и доношење одлуке о подели чисте добити;
 - 3) давање разрешнице члановима Управног и Надзорног одбора за њихов рад у 1945 годину;
 - 4) измене и допуне друштвених правила;
 - 5) избор Управног и Надзорног одбора;
 - 6) питања и предлози уколико их буде било.
- Збор ће се одржати у просторијама банке, Краља Петра ул. 21, у 10 часова

Сви акционари, који желе да присуствују збору, дужни су да своје акције депонирају на друштвеној благајни најдаље до 10 априла 1946 године у 12 часова

Београд, 2 марта 1946 године.

Управа

2001 3-3

А. Д. ЗА ТРГОВИНУ СА ИНОСТРАНСТВОМ У БЕОГРАДУ

Одржаће на дан 27 априла 1946 године у 16 часова по подне у својим просторијама у улици Обилићев Венац 17/II шести редовни збор акционара са овим дневним редом:

- 1) избор деловође и два оверача записника;
- 2) читање биланса и извештаја Управног и Надзорног одбора и давање разрешнице;
- 3) предлози чланова, који буду поднети до 20 априла;
- 4) избор 3 члана за Надзорни одбор.

Позивају се акционари, да депонују своје акције на друштвеној благајни до 24 априла у подне.

2812 2-3

Управа

„СТЕГ“ А. Д.

Одржаће IX редовни збор акционара на дан 8 априла 1946 године у 5 часова после подне у друштвеним просторијама, Ресавска ул. 62, Београд, са следећим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
- 4) избор Управног и Надзорног одбора;
- 5) промена правила;
- 6) евентуалије, питања и предлози.

Акционари који желе учествовати на овом збору дужни су депоновати своје акције на друштвеној благајни у Београду, најкасније до 4 априла 1946 године до 12 часова.

Београд, 28 фебруара 1946.
2032 3-3

Управа

КЊАЖЕВАЧКА ШТЕДИОНИЦА

Одржаће 52-гу редовну годишњу скупштину својих акционара на дан 28 априла 1946 године, у 9 часова пре подне, у своме локалу, са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође и три акционара за пребројавање гласова и оверу записника збора;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду и рачунима за 1946 годину;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;
- 4) решавање о ликвидацији Штедионице, као и оних акционара који су на пет дана пре скупштинског састанка писмено поднели Управном одбору;
- 5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор и три члана за ликвидациони одбор.

Акционари, који желе учествовати на овој скупштини, имају депоновати своје акције најдаље до 24 априла 1946 године.

5477 3-3

Управа

**ТРГОВАЧКО ИНДУСТРИЈСКО А. Д. „ИБАР“
У КРАЉЕВУ**

Одржаће на дан 14 априла 1946 године у 10 часова пре подне у просторијама гостионице „Централ“ у Краљеву своју прву редовну годишњу скупштину акционара са дневним радом:

- 1) отварање збора и бирање секретара збора и два оверача зборског записника који су у исто време и бројачи гласова;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду са билансом за 1945 годину;
- 3) решавање о пословном вишку;
- 4) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад у 1945 години;
- 5) решавање о предлозима Управног и Надзорног одбора и појединих акционара, који морају бити написмено поднети Управном одбору најмање на десет дана пре збора;
- 6) бирање нових чланова Управног и Надзорног одбора према одредбама Чл. 24 и 32 друштвених правила.

Позивају се акционари да изволе учествовати на овоме збору с тим да су дужни своје акције - привремене потврде о упису и уплати акција депоновати на друштвеној благајни најдаље на три дана пре збора тј. закључно до 10 априла 1946 године до 18 часова. Исто тако сваки акционар дужан је поднети уверење надлежне власти да није лишен активног и пасивног права у друштвеним организацијама, а у вези расписа Министарства трговине и снабдевања Србије, Трговачко одељење III број 29171/45.

Краљево, 8 марта 1946 године.
2281 3-3

Управни одбор

PREKOMORSKA PLOVIDBA D. D. SUŠAK

Saziva na temelju odobrenja Ministarstva trgovine i opskrbe u Zagrebu, odjela trgovine od 7. marta 1946. godine br. 2434/B izvanrednu glavnu skupštinu dioničara, koja će se održati na dan 3. aprila 1946 godine u 10½ sati prije podne u društvenim prostorijama u Zagrebu, Jelačićev trg 10a/III, sa slijedećim dnevnim redom:

- 1) izbor ravnateljstva;
 - 2) izbor Nadzornog odbora.
- Prema navedenoj odluci Ministarstva trgovine i opskrbe, mogu prava, koja proizlaze iz posjeda dionica, vršiti samo oni dioničari, čije su dionice propisno registrirane, te koji se mogu iskazati službenom potvrdom nadležnih vlasti, da nijesu osuđeni na gubitak političkih i pojedinih građanskih prava.

Dioničari koji žele vršiti pravo glasa, imaju se iskazati potvrdom o tome, da su položili svoje dionice najmanje 8 dana prije glavne skupštine kod Zemaljske banke za Hrvatsku u Sušaku ili Zagrebu.

Ako se ne bi ova glavna skupština mogla održati zbog toga, što ne bude zastupana najmanje petina društvene glavnice, održati će se nova izvanredna glavna skupština u smislu čl. 38. društvenih pravila sa istim dnevnim redom na dan 18. aprila 1946. godine na istome mjestu, u 10½ sati prije podne. Ta će skupština moći da punovažno odluči o svim tačkama dnevnoga reda bez obzira na dio društvene glavnice, koji će na njoj biti zastupan.

2513 3-3

УДРУЖЕНА БАНКА А. Д. ШАБАЦ

Одржаће III редован збор својих акционара на дан 28 априла 1946 године у 9 часова пре подне у банцином локалу, са дневним редом:

- 1) конституисање збора;
 - 2) извештаји Управног и Надзорног одбора;
 - 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
 - 4) предлози Управе;
 - 5) предлози појединих акционара који су благовремено поднети;
 - 6) избор чланова за Управни и Надзорни одбор.
- Депоновање акција до 24 априла 1946 године закључно,
8260 3-3

Управа

**ПОДРИНСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА БАНКА А. Д.
У ЛОЗНИЦИ**

Извештава своје акционаре да ће у недељу 7 априла 1946 године у 9 часова пре подне у банцином локалу одржати XXIII редовни збор акционара, са овим дневним редом:

- 1) избор деловође и три акционара за бројање гласова и оверу зборског записника;
- 2) извештај Управног одбора и Надзорног одбора о раду банке у 1945 години са закључним рачунима;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;
- 4) избор шесторице чланова Управног одбора и избор четворице чланова Надзорног одбора на основу чл. 11 и 20 банчних правила;
- 5) предлози Управног одбора и појединих акционара ако се пријаве на десет дана пред збор са тим предлозима.

Депоновање акција за акционаре чије акције нису депоноване код нашег завода до 2 априла 1946 године до 17 часова.

Ако се овог дана не јави довољан број акционара, други збор са истим дневним редом и на истом месту и у исто време одржаће се 17 априла 1946 године и одлуке овог збора биће пуноважне без обзира на број дошавших акционара.

26 фебруара 1946 године

Лозница

7157 3-3

Управа

УДЕОНИЧКА ЗАДРУГА А. Д. БЕОГРАД

Одржаће 41 редовну годишњу скупштину акционара на дан **25 априла 1946 године** у 11 часова пре подне у просторијама Јадранско-подоунавске банке у Београду, са овим дневним редом:

- 1) конституисање скупштине;
- 2) извештај о раду Управног одбора у 1945 години;
- 3) извештај о раду Надзорног одбора у 1945 години;
- 4) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;
- 5) избор чланова у Управни и Надзорни одбор;
- 6) евентуални предлози.

Акционари који желе учествовати на скупштини дужни су депоновати своје акције најкасније до укључиво 21 априла 1946 године и то на благајни Јадранско-подоунавске банке у Београду, где ће им се издати потврда и улазнице за скупштину.

Исто тако сваки акционар је дужан донети потврду народне власти, да није лишен активног и пасивног бирачког права.

2188 2-3

Управа

БРАЋА П. ДИМИТРИЈЕВИЋ А. Д. БЕОГРАД

Позива своје акционаре на пети редовни годишњи збор друштва, који ће се одржати у суботу, **27 априла 1946 године** у 17 часова после подне у друштвеним просторијама у улици Кнеза од Семберије број 10 са следећим дневним редом:

- 1) конституисање збора, избор деловође и двојице акционара за бројање гласова, који су уједно и оверачи записника;
- 2) извештај Управног одбора о раду друштва и читање биланса за 1945 годину;
- 3) извештај Надзорног одбора;
- 4) решавање о подели чисте добити;
- 5) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
- 6) избор четири члана Управног одбора на место отступелих којима је мандат истекао (чл. 33 друштвених правила);
- 7) избор једног члана Надзорног одбора, на место отступелог, коме је мандат истекао (чл. 38 друштвених правила).

Акционари, који желе да суделују на овом збору, морају у смислу члана 17 друштвених правила, да депонују своје акције на друштвеној благајни најкасније до 19 априла 1946 године, закључно.

2713 2-3

Управни одбор

БАЛКАН ОИЛ КОМПАНИЈА А. Д. БЕОГРАД

Позива акционаре на девети редовни годишњи збор на дан **27 априла 1946 године** у 17 часова по подне у Београду, Добрачнина улица број 2/1 са овим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора са завршним рачунима за 1945 годину;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
- 4) предлог Управног одбора за ликвидацију друштва;
- 5) избор Управног (Ликвидационог одбора) и Надзорног одбора;
- 6) евентуални предлози.

Позивају се акционари да депонују потврде депонованих акција друштвеној благајни најдаље на три дан пре збора.

2744 2-3

Управа

ЈАГОДИНСКА БАНКА, ЈАГОДИНА

Одржаће 36 збор акционара **28 априла 1946 године** у 9 часова у банчинима просторијама са овим дневним редом:

- 1) избор деловође и два оверача записника;
- 2) извештај оба одбора о раду и билансу за 1945 годину;
- 3) давање разрешнице одборима;
- 4) избор чланова оба одбора по члану 23, 27 и 35 банчинских правила;
- 5) предлози по члану 54 банчинских правила.

Депоноване акција вршиће се на банчној благајни до 25 априла 1946 године.

8345 2-3

БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА БАНКА А. Д. БЕОГРАД

Позива своје акционаре на 45 редовни годишњи збор, који ће се одржати на дан **28 априла 1946 године** у 10¼ часова пре подне у банчном локалу у улици Кнез Михајловој број 38 у Београду са овим дневним редом:

- 1) конституисање збора, избор деловође збора и три потписника записника;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду и завршним рачунима у 1945 години и давање разрешнице одборима;
- 3) решавање о евентуалној фузији;
- 4) решавање о евентуалним изменама и допунама банчинских правила;
- 5) предлози по члану 65 банчинских правила и
- 6) избор потребног броја чланова у одборе.

Акционари, који желе да суделују на збору, имају депоновати акције или потврде банака, на банчној благајни најдаље до 22 априла 1946 године закључно.

2316 3-3

Управни одбор

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ

ЛИЧНА КАРТА Борзош Данице из Јагодине, оглашава се неважећом. 2956 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Величков Миша број 53929 оглашава се неважећом. 2920 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 913842 издата на име Стојановић Р. Душана оглашава се неважећом. 2921 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 780278 издата на име Барбарић Драго оглашава се неважећом. 2922 1-1

ДОЗВОЛА за пиштољ калибар 9 мм, марке „Берета“ број 566948 оглашава се неважећим. — Штаб II инжењерске бригаде. 2924 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 00836 издата од Школе за везу Земун проглашава се неважећом. 2925 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од стране Среског народног одбора у Тополи под бр. 379 оглашава неважећом. — Божидар Јевтимијевић земљорад. из Гор. Трнавe 2926 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 792072 Пејновић Стевана и ВОЈНА КЊИЖИЦА број 731069 Бенка Самуила оглашавају се неважећим. 2923 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 877438 на име Модрић Божо оглашава се неважећом. 2901 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 461296 издата на име Даутбеговић Ахмет оглашава се неважећом. 2902 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 33442 издата на име Арнаутовић Јусуфа проглашава се неважећом. 2903 1-1

- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 31093 издата на име Иветић Боже оглашава се неважећом. 2904 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 03798 издата на име Ђурђевић Тодора оглашава се неважећом. 2905 1-1
- УВЕРЕЊЕ о демобилизацији број 87 издато на име Бебић Филипа Марије оглашава се неважећом. 2903 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 554097 на име Манић Милутина Миодрага из села Врбова Срез Врање, оглашава се неважећом. 2907 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 446641 издата на име Радић Милан оглашава се неважећом. 2910 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 524729 и УВЕРЕЊЕ о демобилизацији број 1395 издато на име Крезовић Драго оглашавају се неважећом. 2911 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 699952 издата на име Тош Станко оглашава се неважећом. 2912 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 240747 оглашава неважећом. — др. Лазар Станојерић 2937 1-1
- ПОТВРДУ за ношење признања храбрости и споменице из 1941 године оглашава неважећом. — Јово Станић. 5497 1-1
- ИНДЕКС и БАЧКИ ЛИСТ издате од Правног факултета у Београду оглашава неважећом. — Тахир Хаџић. 8421 1-1
- МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато од Дубровачке гимназије 1941 године оглашава неважећом. — Игор Палавичини. 2141 1-1
- ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ издато на име Тосо Илијина Милка оглашава се неважећом. 2913 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 391597 издата на име Антонија Леополд, оглашава се неважећом. 2914 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 899578 издата на име Радивојчевић Илија оглашава се неважећом. 2915 1-1
- ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 327447 издата на име Радовић Миливоја оглашава се неважећом. 2916 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 371 и УВЕРЕЊЕ о демобилизацији оглашава се неважећом. — Алић Хусеин Бајрин из села Шија Срез Тешањ. 2917 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 926600 издата на име Рибач Александар оглашава се неважећом. 2918 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Ановић Гавре бр. 5535 оглашава се неважећом. 2919 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 673162 на име Синчић Ивана оглашава се неважећом. 2908 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 940281 оглашава неважећом. — Бранко Ротко. 2909 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА и ДОЗВОЛА ЗА ГРАД издата на име поручника Ђорђевић Славка изгубљена су и оглашавају се неважећом. 8060 1-1
- ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ издато на име Цвијовић (Миленко) Милице, издато од Инвалидске комисије Војне болнице у Панчеву, изгубљено је и оглашава се неважећом. 7894 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Управног одсека Среског народног одбора у Куршумлији под бр. 1292 оглашава неважећом. 7430 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 573.191 издата од Мостарског војног подручја на име Ибрахимпаша (Алије) Есада изгубљена је и оглашава се неважећом. 7407 1-1
- ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ са РЕШЕЊЕМ О СТАЛНОЈ НЕСПОСОБНОСТИ издату од Лекарске комисије у Сремској Митровици 12 септембра 1945 године оглашава неважећом. — Урош Радић, Ковин. 7432 1-1
- ОКРУГЛИ ШТАМБИЉ Дирекције државног пољопривредног добра, Црвенка, ћирилицом, нестало је и оглашава се неважећом. 6707 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 721.438 издата на име Травина Миле изгубљена је и оглашава се неважећом. 7804 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 572.371 издата на име Антељевића Милана изгубљена је и оглашава се неважећом. 7804 а 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 715.848 издата на име Нодило Антуна изгубљена је и оглашава се неважећом. 7804 б 1-1
- БЕСПЛАТНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ КАРТЕ за превоз радника бр.: 314.016, 314.018 и 314.029 издате од VIII т. т. секција у Параћину на име Милићевића Предрага, Динића Душана и Павићевића Александра изгубљене су и оглашавају се неважећом. — VIII т. т. секција у Параћину. 7899 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 304.899 оглашава неважећом. — Илија Р. Домазст. 7554 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора у Крепољину изгубио сам, па је оглашава неважећом. — Милутин Ђорђевић из Крепољина, Срез хомељски. 7555 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 470.223 издата на име Жунића Стјепана изгубљена је и оглашава се неважећом. 7488 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 684.151 и ПЛАТНА КЊИЖИЦА бр. 77.593, серија »II« на име Јурчана Анте, капетана, оглашавају се неважећом. 7701 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО и легитимацију оглашава неважећом. — Добривоје Лазаревић, Каменица, Ниш. 8423 1-1
- БАЧКИ ИНДЕКС оглашава неважећом. — Тахир Хадровић, писар Округног суда, Мостар. 8421 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Народног одбора оглашава неважећом. — Ђорђе Пауновић, Ниш. 8424 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Ниша оглашава неважећом. — Госпођинка Стевановић, Цвијићева 22, Ниш. 8426 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ изгубио сам и оглашава је неважећом. — Славко Ј. Васић, из Ђуприје, Моравска бр. 29. 8046 1-1
- ОБЈАВА број 58052 издата на име Срејцев Александра изгубљена је и оглашава се неважећом. 7889 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 117274 оглашава неважећом. — Тодоровић Маринко, штаб IV прол. бригаде, II пролет. дивизије, Битољ. 8420 1-1
- ВОЈНИЧКЕ ИСПРАВЕ број 161 и 165 оглашава неважећом. — Урошевић Живадин, Ђуприја. 8422 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 194.918 оглашава неважећом. — Милутин Милетић, потпоручник, Београд. 8425 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 738493/45 оглашава неважећом. — Дренић Радован, Нови Сад. 8427 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 199.372 на име Петровског Трајана Кире изгубљена је и оглашава се неважећом. 7704 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 178897/45 на име Еминовског Абедина Шукри изгубљена је и оглашава се неважећом. 7963 1-1
- ВОЈНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 965493 оглашава неважећом. — Иван Ј. Јереб. 2342 1-1

- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 180011 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Крсто Дукић, Београд.
2350 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 101179, издату од Војне академије, сада Пешадиског војног училишта, оглашавам неважећом. — Демуш Гутић. 2346 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и ШОФЕРСКУ ДОЗВОЛУ бр. 105066 издату од Ауто пука у Београду изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Миладин Тирић, Београд. 2399 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 159579 издата на име Стошића (Петра) Радомира изгубљена је и оглашава се неважећом. 7939 1-1
- ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Радисава Милорадовића поручника бр. 183617 и Србислава Пиљојчића бр. 61254 изгубљене су и оглашавају се неважећим. 8042 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 859827 издата на име Јовановић Миливоја из Новог Милановца, Среза крагујевачког оглашава се неважећом. 8032 1-1
- ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА издата на име Пенић Ивана, потпоручника, изгубљена је и оглашава се неважећом. 8698б 1-1
- ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА број 26664 на име Шћепановић Милоша поручника, изгубљена је и оглашава се неважећом. 8698г 1-1
- ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА број 514115 на име Јовановић Боре потпоручника, изгубљена је и оглашава се неважећом. 8698д 1-1
- ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА на име Вучић Николе, потпоручника, изгубљена је и оглашава се неважећом. 8698ђ 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 388025 и УВЕРЕЊЕ о демобилизацији број 1134 издата на име Јокић Мике заставника, изгубљени су и оглашавају се неважећим. 8698а 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 298237 и УВЕРЕЊЕ о демобилизацији на име Сунајко Лепосаве оглашавају се неважећим. 8698 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324289 оглашавам неважећом. — Урош Љубисављевић. 7812 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324686 оглашавам неважећом. — Милутин Лукић. 7812а 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324761 оглашавам неважећом. — Трифун Рашковић. 7812б 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324413 оглашавам неважећом. — Богољуб Павловић. 7812в 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324475 оглашавам неважећом. — Душан Бјелотомић. 7812г 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ издату од XXXI бригаде оглашавам неважећом. — Драгољуб Петровић. 7812д 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324690 оглашавам неважећом. — Радомир Сремчевић. 7812ђ 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324795 оглашавам неважећом. — Србољуб Јовић. 7812е 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ издату од XXXI бригаде оглашавам неважећом. — Станоје Исаиловић. 7812ж 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324533 оглашавам неважећом. — Крстивоје Степић. 7812з 1-1
- ОБЈАВУ о демобилизацији изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Милорад Савић из Лесковца, пошта Ваљево. 7891 1-1
- ОБЈАВА бр. 35 Светомира Стевановића из Доњег Статовца, Среза пусторечког, оглашава се неважећом. 7908 1-1
- БЕЛУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ бр. 697, оглашавам неважећом. — Борислав У. Брадић, студент права, Београд. 2333 1-1
- ОБЈАВЕ серије »А«, жуте: бр. 76.008 — на име Филипи Никое Мирко; бр. 72.972 — на име Шарац Јована Мићо; бр. 72.533 — на име Стеља Николе Обрад. и бр. 72.394 — на име Дошен Мане Раде, оглашавају се неважећим. 7559 а 1-1
- ОБЈАВЕ серије »А«, црвене: бр. 71.333 — на име Бурма Марков Љубо; бр. 44.322 — на име Башић Јосипа Младен; бр. 71.331 — на име Микулић Рока Нико; бр. 71.459 — на име Шоца Шарић Марко; бр. 71.447 — на име Трбојевић Марка Петар и бр. 71.452 — на име Лукић Петар, оглашавају се неважећим. 7559 а 1-1
- ЛИЧНА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 51/45 издата од Поморске команде Средњег Јадрана; ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 993.257 издата од Политичког одељења Команде Југословенске морнарице; ПЛАТНА КЊИЖИЦА, серија Њ, бр. 42.040, издата од Финансиског одељења Команде Југословенске морнарице; ОБЈАВА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ Сплит—Београд и натраг, Серија »С«, бр. 75.651, издата од Команде Југословенске морнарице и ПРИВРЕМЕНА ПОТВРДА за ношење Споменице из 1941 године, издата од VIII. корпуса на име капетана Зуанића Ј. Томислава изгубљене су и оглашавају се неважећим. 8290 1-1
- БЕЛУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — Живојин Исаковић, Косанчићев Венац 9. 2279 1-1
- ЗАРОБЉЕНИЧКУ ОБЈАВУ издату од Прихватилишта у Суботици, ПОТВРДУ РАТНЕ ШТЕТЕ бр. 674/45 и УВЕРЕЊЕ издато од Општине пешчанске изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Влајко Јашаровић, Пешчаница, пошта Корман, Срез моравски. 6305 1-1
- ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ: бр. 392.448 — на име Коцет (Јосипа) Мирка; бр. 438.753 — на име Феиззлових (Шефкије) Шефкија и бр. 237.947 — на име Зункић (Тихомира) Љубише, изгубљене су и оглашавају се неважећим. 7552 1-1
- ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 239.120 издату од Управе војне болнице у Панчеву и УВЕРЕЊЕ О ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ издато од Санитетског одељења Команде позадине III Југословенске армије оглашавам неважећим. — Василија Т. Безбрадница, Војна болница лаких рањеника, Панчево. 7702 1-1
- ПЛАТНА КЊИЖИЦА издата од Команде Загребачког војног подручја — Финансијски отсек, на име Хорватић Максо оглашава се неважећом. 7594 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 101.189 издата капетану Пилиповићу Ђоки и ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 101.619 издата капетану Љубишићу Недељку оглашавају се неважећим. 6614 1-1
- ПЛАТНА КЊИЖИЦА бр. РД 61.001 издата од Финансиског отсека Команде позадине II пролетерске далматинске ударне бригаде на име поручника Марчетића Мићана оглашава се неважећом. 7994 1-1
- ПЛАТНА КЊИЖИЦА бр. РД 61.078 издата од Финансиског отсека Команде позадине II пролетерске далматинске ударне бригаде на име потпоручника Славица Анте оглашава се неважећом. 7994 а 1-1
- ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 216.132 издата на име Витаса Миленка изгубљена је и оглашава се неважећом. 8002 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 546.873 и УВЕРЕЊЕ бр. 1750 од 5 септембра 1945 године на име Етверт Јаромира из Дарувара оглашавају се неважећим. 7445 1-1

- ВОЈНА КЊИЖИЦА** бр. 546.507 издата на име Сабо Буро изгубљена је и оглашава се неважећом. 7405 1-1
- ЖУТЕ ПУТНЕ ОБЈАВЕ** серије »А«: бр. 57.294 — Иванковић Гаје; бр. 79.158 — Чвркића Бранка; бр. 57.220 — Топаловић Милице; бр. 57.224 — Митића Китана; бр. 57.264 — Кеглевића Мирослава; бр. 79.194 — Чернова Симеуна; серије „С“ бр. 84.823 — Мишића Миодрага; бр. 84.828 — Барловића Бранка; бр. 84.732 — Лазарева Лазе; бр. 84.633 — Ивановића Војислава; бр. 84.543 — Хајрудинова Александра; бр. 84.757 — Милановића Александра; бр. 84.796 — Кеглевића Мирослава; бр. 84.457 — Станковића Илије; бр. 84.718 — Јовића Боровоја; бр. 84.733 — Жикића Александра; бр. 84.680 — Костића Радосава; бр. 84.697 — Аризановића Сотира; бр. 84.764 — Ђирића Николе; бр. 84.854 — Спасића Александра; бр. 84.794 — Жуковског Јована, издате од Артилериског наставног центра бр. 2 — Крагујевац — оглашавају се неважећим. 7449 1-1
- ВОЈНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ**, Г. Пр. ОБЈАВУ О СТАЛНОЈ НЕСПОСОБНОСТИ, ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ — ОДЛУКУ, ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, ОРУЖНИ ЛИСТ и ЧЛАНСКУ КАРТУ УСАОЈ-а оглашавам неважећим. — Срећко Прокић, ученик VIII разреда гимназије, Крагујевац. 8274 1-1
- УПУТНИЦУ ЗА БЕСПЛАТНУ ВОЖЊУ** бр. 000.038 оглашавам неважећом. — Сестак Андрија, т. г. радник, Суботица. 8263 1-1
- ОБЈАВУ О ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ** издату од Нишког војног подручја оглашавам неважећом. — Боровоје Ничић, Ниш. 8265 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ** оглашавам неважећим. — Павловић Милорад, Ниш. 8272 1-1
- ПОТРОШАЧКЕ КЊИЖИЦЕ** бр. 4847 и 4848 оглашавам неважећим. — Цветко Станковић, Крагујевац. 8273 1-1
- МЕСЕЧНУ БАЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ** бр. 3/45 на име Надежде Брковић, ученице I разреда Ђилимарске школе у Нишу оглашавам неважећом. — Надежда Брковић, ученица I разреда Ђилимарске школе, Јована Ристића 43, Лесковац. 8275 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ и УВЕРЕЊЕ О ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ** оглашавам неважећим. — Јованка Петровић, Ниш. 8271 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО** о свршетом IV разреду основне школе у Доњој Трнави оглашавам неважећим. — Стојанка Радосављевић из Доње Трнаве, Срез алексиначки. 8270 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** издату од Среског народног одбора — Отсек унутрашњих послова у Алексинцу, бр. 2225/45 оглашавам неважећом. — Милица Милковић, Делиград — Алексинац. 8269 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ »Р-2«** оглашавам неважећом. — Борђе Борђевић, Милоша Обилића 4, Туприја. 8268 1-1
- КУЋНУ ЛИСТУ** оглашавам неважећом. — Стеван Настив, чиновник поште, Туприја. 8266 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** бр. 3786/45 издату од Команде града у Нишу оглашавам неважећом. — Алскеандар Вучковић, пензионер, Ниш. 8264 1-1
- СИДИКАЛНУ ЧЛАНСКУ КАРТУ** бр. 115.316/6816 оглашавам неважећом. — Новаковић Бранко, Туприја. 8230 1-1
- ПРИЈАВУ РАТНЕ ШТЕТЕ** оглашавам неважећом. — Боровоје Савић, Кушићево — Савлајнац. 8262 1-1
- ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ** бр. 327.606 оглашавам неважећом. — Јевтић Живорад, Ниш. 8261 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ »К«** оглашавам неважећом. — Сава Милојевић, Туприја. 6267 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 08939 издата на име Гајић Светомира изгубљена је и оглашава се неважећом. 2135 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ** број 45469 издату од Југословенске армије оглашавам неважећом. — Даринка Божиновић. 2103 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 361838 издата на име Шерифовски Адемов Алија изгубљена је и оглашава се неважећом. 4684 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 362777 издата на име Милошевски Е. Наум изгубљена је и оглашава се важећом. 4684а 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 361836 издата на име Давчевског С. Димитра изгубљена је и оглашава се неважећом. 4684б 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 361139 издата на име Лазевског Наумов Тоде изгубљена је и оглашава се неважећом. 4684в 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ** бр. 238727 издату од Војне болнице у Ковину оглашавам неважећом. — Борђевић Велибор, магационер. 3333 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ** бр. 769820 оглашавам неважећом. — Брезомир Цветковић. 7565 1-1
- АУТОМОБИЛСКУ ТАБЛУ** бр. 275 са аутомобила марке »Плимут« за 1946 годину Министарство иностраних послова оглашава неважећом. 2389 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** бр. 434 издату од Среског народног одбора у Трстенику изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Љубинко Илић, оланчар, Трстеник. 2391 1-1
- ЧЛАНСКУ КАРТУ** бр. 457 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Милан Крстић. 2388 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈА** за снабдевање бр. 33.472 Надежде В. Петковић оглашава се неважећом. 2334 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** издату од Команде града Београда оглашавам неважећом. — Војислав Ђураковић, Краљевића Марка 9. 2335 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** бр. 388/46 издату од Месног одбора у Кичеву изгубио сам и оглашавам је неважећом. Ајдар Осман, Зајас-Кичево. 2337 1-1
- 2 ПАСОША** за 2 коња оглашавам неважећим. — Божидар Филиповић. 2338 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ** радничко-наместничке задруге I рејона оглашавам неважећом. — Јован М. Гаћеша. 2339 1-1
- ДОЗВОЛУ** сталног боравка издату од IV рејона оглашавам неважећом. — Александар Микичић, Мачванска 22. 2341 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** бр. 234371 за снабдевање изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Банковић Љубинка, Босанска 14. 2343 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ** „Г“ бр. 87945.46 изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Надежда Живановић, Молерова 38. 2341 1-1

РАЗНО

Пошто ме је моја жена Ружица Живановић, рођена Бокић, напустила пре више од 2 године, то је се одричем и не признајем никакве дугове које је направила од дана када ме је напустила. — Љубисав Живановић, Земун. 3040 1-1

ке се внесат во даночната основица како приход за оваа година во која се наплатени;

г) (1) посредните даноци (општиот и вкупниот данок на работниот промет, данокот на луксуз и трошарина), таксите, царините и сл., под услов сите овие издатоци да се фактично направени или по сметка резервисава, да стоат во врска со работењето во дотичната година и да се содржани во бруто приходот. Ако овие издатоци се односаат на некоја порано работна односно даночна година, не можат да се признаат како одбиток од даночната основица за годината во која се извршени, до колку порано можеле да се предвидат и резервисат, а тоа не е направено.

(2) Социјалните доприноси за болесничкото или пензиското осигурување на наместениците се признаваат како одбиток само во висина во која претпријатието е обврзано да ги сноси по законот.

(3) Премиите за осигурување зградите односно просториите кои служат за обавување привредната дејност, премиите за осигурување дукјаните, стоката, строевите и сл. од пожар, провално крадење, провенева и др.

(4) Прирезите за односните комори, членарните за присилни удружења и други обврзни давачки и издатоци;

е) приходите од иностранство под условите предвидени во чл. 6 на Законот, т. е. под услов на реципроцитет и уз доказ да на нив во иностранство е платен соодветниот непосреден данок;

ж) пренесената добивка од претходните работни години, која векје порано е обваната со данокот;

з) сумите кои осигурителните претпријатија ги ставаат во премиски резерви по поедините гранки на осигурањата, како и каматите на такви резерви се додека тие суми не се употребат за други цели. Овие премии се појавуваат по билансите под назив „резервна премија“ („математичка резерва“, „премијска причува“) или под назив „преносна премија“ („фонд на преносната премија“).

(1) Како според постоеќите прописи за осигурување висината на резервните премии кај осигурувањето на животот мора секоја година да биде пресметана, тоа резервисањата на име оваа премија безданочно ќе се признаваат само до висина на пресметаниот износ. Доколку поради изванредните прилики некое биде возможно на осигурителните претпријатија за некоја година да ја извршат оваа пресметка, безданочно ќе се признава резервата најмногу до 80% од вкупно уплатените премии за односната година по одбиток на реосигурањата.

Но и во овој друг случај претпријатијата ќе бидат должни наредно да поднесат податоци за дефинитивна пресметка на резервните премии за односната година штом таа пресметка ќе биде готова. Овие податоци ќе се земат во оглед при разрезот на данокот за годината во која се поднесени.

(2) На име на премиските резерви кај осигурувањата против елементарните штети, доколку не ќе биде со посебен закон инаку одредена, може безданочно да се признае најмногу 40% од вкупно уплатените премии во текот на работната година по одбитокот на реосигурањето.

(3) И каматите на такви резервни фондови се одбиваат од даночната основица. Во овие камати спаѓаат само оние кои припаѓаат на резервната премија (на математичката резерва), и тоа само кај осигурувањето на животот, оти, обично на крајот на секоја година, на износот на резервната премија се додава камата најмногу 4—5% заради појакнување на таа резерва. Sprema ова, сите останали врсти камати кои друштвото ги прима се сметаат по приход на друштвото и подлежуваат на плаќање данок.

(4) Сите напред поброени врсти на премиските резерви, како и каматите на такви резервни фондови, се уважаваат при утврдувањето на даночната основица

се додека тие суми не се употребат за други цели. Да би можело ова да се контролира, осигурителните друштва ќе бидат должни по сметката на губиток и добивка за секоја работна година сите врсти на примените резерви од поминатата година да ги покажат како добиток (приход) по билансот на текујата работна година, а сите дотации на овие резервни фондови од приходот за текујата работна година друштвата имаат да ги покажат како долг (пасива) по билансот на таа година;

и) секој губиток и издатоци кој се чини на терет на векје оданочениот фонд.

(1) Да би можело ова во пракса правилно да се спроведе, треба да се знае да има фондови: 1) кои во целост се векје оданочени, 2) кои во целост се не оданочени и 3) кои делимично се оданочени а делимично се не оданочени.

Покрај тоа во секој конкретен случај треба да се утврди уште и:

да ли трошењето од некој од предните фондови е извршено во цели кои даночно се уважаваат, и

да ли трошењето од некој од предните фондови е извршено во цели кои даночно не се уважаваат.

Sprema тоа треба да се постапи на следните начини:

(а) ако трошењата се вршат во цели кои даночно се уважаваат, не можат да се внесуваат во даночна основица, без оглед на тоа да ли тие трошења се вршат на терет на оданочениот, не оданочениот или мешовитиот фонд;

(б) ако трошењата се вршат од оданочениот фонд во цели кои даночно не се уважаваат, нема да се внесуваат во даночна основица;

(в) ако трошењата се вршат од мешовитиот фонд во цели кои даночно не се уважаваат, мораат пропорционално да се поделат според односот на оданочениот и не оданочениот дел на фондот и да се уважи оној дел на трошењето што паѓа на оданочениот дел на фондот. На пример: во резервниот фонд од 100.000 д. е содржано 20.000 д. оданочени и 80.000 д. не оданочени резерви. Од тој фонд претпријатието покрива некој губиток од 10.000 д. Оваа сума најпрво има да се подели сразмерно на оданочените и не оданочените резерви ($X : 10.000 = 20.000 : 100.000$), според тоа отпаѓа од 10.000 д. на оданочените резерви износ од 2.000 д., а на не оданочениот износ од 8.000 д. Ако сега конкретно се работи за еден издатоци кој даночно не се уважава, тогај износот од 8.000 д. ќе се внесе во даночната основица.

(2) Кај народните одбори кои вршат разрез на данокот на правни лица ќе се води евиденција за состојбата на резервните фондови на секое претпријатие од односната територија, од која ќе се видат посебно износите на оданочените, не оданочените, и мешовитите фондови.

Од оваа евиденција мора да се види на каков начин се поставило при разрезот на данокот, односно при утврдувањето на даночната основица, со промените што настанале во текот на годината поради дотациите односно трошењето на резервните фондови. Во таа цел ќе се ползуваат податоците од евиденциите кои векје постоат, во противно ќе се утврди состојбата на фондовите и категорисањето со меѓусобно објаснување со даночниот обврзник;

ј) освен напред наведените одбитоци, се признаваат и сите други фактично направени издатоци кои служиле на стечување приход доколку не се изменени по чл. 34 на Законот. Овде довоѓаат нарочно: трошковите за огрев, осветлување, канцелариски материјал, поштански, телеграфски и телефонски трошкови, трошкови за одржување зградите и просторните кои служат за работење, ако со тоа не се уголемува вредноста на имотот, трошкови за одржување мртвиот и живиот инвентар, судски трошкови (ако не се во врска со утужувањето на барањата), адвокатски трошкови, трошкови за одржување скуп-

итниите (трошкови за огласуење, пријави на судот, штампање извештаите, огласуења на билансот), трошкови на реклама, патни трошкови кои фактично се направени во уобичаените граници и биле потребни за постигнуење добивка. Исто така ќе се признаат и сите други издатоци доколку се во врска со работењето и доколку се движат во уобичаените граници, што ќе се цени за секој конкретен случај. Што се однесуе до оснивачките трошкови, и оние начелно се признават како режија, но не можат одеднаш да се отпишат, туку најмалку во текот на пет година.

4) Кај приходот од имотните права се признаваат трошковите што се фактично направени во врска со постигнуење приходот. Во трошковите на оваа врста спаѓаат и амортизационите трошкови на алатот и материјалот, што се утрошени во создавањето изворите на приходот (на пример за создавање патенти и патентно право и сл.).

5) Кај приходот што начелно подлежуе на данок по одбиток не се признаваат никакви одбитоци на име режиските трошкови. Со исклучение, само кај приходот од односот на службата се признаваат накнадите на трошковите (онерозни принадлежности) кои се изземаат од даночната основица на донокот по одбиток.

Уз членот 34

Што не може се одбие од бруто приходот при утврдуењето чистиот приход

Не можат како одбитоци по членот 33 на Законот да се признаат:

1) сумите употребени од текуќите приходи за уголемуење претпријатието или дукјанот, за уголемуење работниот капитал или за израмуење долговите.

(1) Под уголемуење имотот се разбира како пораст на имотот во смисла на умножуење имотните предмети (на пример купујачка земјиште, зидане згради од текуќиот приход), така и уголемуење имотот во смисла на прошируење претпријатието (на пример улагање приходот во нови инвестиции, на мелнорации, а такугјере и на исплата долговите на претпријатието).

(2) Ако издатоците на уголемуењето имотот не се покриваат од текуќите приходи, туку за нив се употребуат сумите од основниот или позајмениот капитал или сумите од оданочените резервни фондови, тогај употребените суми не влегуат во даночна основица.

(3) Расходите за мелнорации се додаваат на чистиот приход доколку со нив се уголемуе вредноста на имотот. Да ли пак овие издатоци се јавуат како текуќи оправки (за нужно одржуење) или како издатоци за уголемуење вредноста на имотот, се решава во секој посебен случај според конкретните прилики. На пример бојадисуење оградата, кровот и сл. мора да се уважи, но замената на старата ограда, старниот кров со нов се смета како оправка која ја уголемуе вредноста на имотот и расходите за неа се додаваат на чистата добивка по билансот;

2) платените или резервисаните непосредни и месни даноци за своја или туѓа сметка. Непосредните даноци се данок на доходок и данок на наследство и подароци;

3) трошковите на стопанството на даночниот обвезник, макар во која форма;

4) каматите на целокуниот уложен сопствен капитал.

Како сопствен уложен капитал се сметаат само сопствените средства (имот) кои припаѓаат на даночниот обвезник, а кои се уложени во имотни предмети или имотно право, односно во привредно, тековинско работење како извор на данокот на подложниот приход. Така, на пример, сопствен е капиталот кај акционарските друштва и командитните друштва на акциј основната главница, општиот резервни фонд и сите останали прави резервни фондови со кои претпријатијата слободно располагаат,

потоа пренесената добивка од минатата година; кај задругите — сумата на уплатените удели на задругарите и сумата на нивната штелдња; кај друштвата со ограничена гаранција и рударските друштва — темелните уплати односно вредноста на куќ заедно со доплатите; кај останалите претпријатија, дукјаните и занимавањата — сопствените средства што се вложени во нив;

5) губитоците од предходните работни години.

Во смисла одредбите чл. 31, то, 2 буква ж) чл. 33 и точ. 5 чл. 34 Законот, приходите на секоја даночна односно работна година преставуат посебна даночна основица, на приходите од една година можат да бидат теретени само со оние издатоци кои ја теретат работната година чиј приход е предмет на оданочуењето. Во точ. 2 буква ж) чл. 33 Законот е предвидено да нема да се оданочуат приходите што се веќе оданочени во минатите години што, значи да ќе се оданочуат оние приходи од минатите години кои уште не се оданочени.

Од даночната основица не можат, демек, да се оданочени.

Од даночната основица не можат, демек, да се одбиат губитоците од предходните работни години, кои веќе настанале во предходните работни години, и оние издатоци кои постојале и биле познати или можеле да бидат предвидени. Sprema тоа, при утврдуење на даночната основица можат да се уважат издатоците кои се однесуваат на една порано работна година ако за нив даночниот обвезник не знаел нити можел да ги резервиса, и ако реално се направени во подоцната работна година;

6) накнадите или ползите кои правните лица ги исплатуваат макар во кој вид на оснивачите и другите членови во нивна полза или на нивните фамилии или нивните претпријатија;

7) тантисмите, дневниците и другите слични награди на членовите од управниот и надзорниот одбор, како и недоговорените тантисми на останалите службеници на претпријатието. Обвеза на претпријатието на исплата тантисмите на останалите службеници се утврдуе со статути и специални договори;

8) сите останали издатоци и губитоци кои не се во врска со работењето. Овде довоѓаат нарочно: подароците и недоговорените награди на намештениците и другите лица и секоеврсни други слични необезни издатоци кои не се во непосредна врска со работењето и кои не се движат во уобичаените граници.

Уз членот 35

Смалуење даночната основица

1) При разрезот на данокот се признаваат следни одлесуења:

а) кај земјишните засадници (селски, општински, племенски и слични) се смалуе даночната основица за 30%. Земјишните заедници ќе се оданочуваат како даночни обвезници на II група. И кај нив може да се утврдуе даночната основица помала односно поголема од катастарскиот чист приход (чл. 17 Законот и Правилникот);

б) кај останалите даночни обвезници — физичките лица, чија годишна даночна основица (доходок) не преминуе 60.000 д. се смалуе даночната основица за секоје малолетно дете за 5%. Исто така, кај даночните обвезници кои се постари од 60 години, а чија годишна даночна основица не преминуе 60.000 д., се смалуе даночната основица за 10%. И во едниот и во вториот случај данокот се разрезуе по стопата која одговара на смалената даночна основица.

2) При смалуењето на даночната основица треба да се придржуе на следните правила:

а) кај даночните обвезници на приходите од односот на службата:

(1) кај работниците и намештениците кои се должни да имаат даночна книшка, смалуењето на даночната основица ќе се уважуе дури тогај кога

На нивните даночни книшки ќе се убележат податоците за малолетните деца кои немаат самостоен доходок, односно за неговите години старости;

(2) кај останалите службеници, кои не се должни да имаат даночна книшка, ќе се ползуат расположивите податоци за бројот на малолетните деца (податоците според кои се исплатуе додатоците на децата). Доколку даночниот обвезник има малолетни деца за кои не прима додатоци одбитокот ќе се признае само ако се поднесат полноважни докази;

(3) лицата чии вкупни приходи од повеќе односи на служба не преминуат годишно 60.000 д., односно месечно 5.000, неделно 1.200 или дневно 200 д. имаат право на смалување данокот на основница при сите односи на службата;

(4) лицата чии вкупни приходи од повеќе односи на службата преминуат годишно 60.000 д., односно месечно 5.000, неделно 1.200 или дневно 200 д. немаат право на смалување даночната основница ни кај еден однос на службата. Во овој случај даночниот обвезник е должен да ги обавести сите работодаатели да приходите му ја преминуат назначената сума и да нема право на смалување даночната основница. Во противно ќе ги сноси законските последици;

(5) ако се таткото и мајката даночни обвезници, одбитокот за децата ќе се признае кај таткото; ако е само таткото или само мајката даночен обвезник, тогаш одбитокот ќе се признае кај оној родител кој е даночен обвезник. Ако пак родителите не живеат заедно, одбитокот ќе се признае на оној родител кој го издржава детето;

(6) промените кои настануваат во текот на годината поради смалувањето на даночната основница испод означениот цензус кај повеќе односи на службата или поради зголемувањето бројот на малолетните деца кои немаат самостоен доходок, даночниот обвезник е должен да ги пријави, а смалувањето на даночната основница по чл. 35 на Законот ќе му се признае од првата наредна исплата после пријавувањето. Кога намештеникот стои само во еден однос на службата, самиот работодаател ќе го врши смалувањето на даночната основница кога она ќе падне испод означениот цензус;

(7) исто така даночниот обвезник е должен да ги пријави и сите промени кои настануваат во текот на годината поради зголемувањето на даночната основница преку означениот цензус кај повеќе односи на службата или поради смалувањето бројот на малолетните деца кои немаат самостоен доходок. Во тој случај смалувањето на даночната основница престанува при првата наредна исплата која следи после настанувањето на тие услови. Во противно, ако тоа не пријави, ќе ги сноси законските последици. При зголемувањето на приходот преку означениот цензус од еден однос на службата самиот работодаател е должен да престане да го врши смалувањето на даночната основница.

б) Кај даночните обвезници за данокот на хонорари, награди и слични приходи надвор од односот на службата:

(1) кај приходите на оваа врста кои се на повратен карактер, т. е. кои се пресметаат во годишниот износ поради изнајдувањето на даночната стопа, треба во се да се придржуваат на предходните правила под а), кои важат за смалување даночната основница при разрезот на данокот на приходите од односот на службата;

(2) кај приходите кои немаат повратен карактер, кои по својата природа не можат да се пресметаат во годишен износ, туку кај кои се применува даночната стопа која одговара на нивниот износ, не можат да се применуваат одредбите на чл. 35 Законот.

в) Кај даночните обвезници на приход од улогите на штедња кај кредитните установи не може да се врши смалување на даночната основница по точ. 1 и 3 чл. 35 на Законот.

г) Кај даночните обвезници за данокот на приход од хартии од вредности и удели не може така гјере да се врши смалување на даночната основница по точ. 1 и 3 чл. 35 на Законот.

д) Кај сите предни даночни обвезници кои имаат и приходи од други извори поради кои на вкупните приходи (сем на приходите од улогите на штедња кај кредитните установи) се задолжуваат со данок по пријавата (IV група), во текот на годината, при смалувањето даночната основница на данокот по одбиток, во се ќе се постапи на предните начини, а при годишниот разрез на данокот по пријава ќе се постапи како кај даночните обвезници од IV група (види понатаму под е).

ѓ) Кај даночните обвезници од III група (по фиксниот став) не постои даночна основница па не може ни да се врши нејзиното смалување нити пак смалување на самиот данок.

е) Кај даночните обвезници кои се задолжуваат со данок по II и IV група, одбитокот ќе се признава според бројот на малолетните деца односно годишните старости на даночниот обвезник на денот 31 декември онаа година за која се врши разрезот на данокот, а при одредување аконтацијата на данокот кај новите обвезници — према состојбата на денот на почетокот на даночната обвеза.

ж) Прописите од чл. 35 Законот не се однесуваат на утврдување основница за разрез на данокот на наследствата и подароци.

з) Смалувањето на даночната основница поради малолетните деца не го исклучува истовремено и смалувањето и поради годишните старости на даночниот обвезник нити обрнато, туку обата ова смалувања можат да се спечалат истовремено кај еден даночен обвезник. Така, на пример, ако даночниот обвезник е стар преку 60 години а има две малолетни деца, неговата даночна основница се смалува за 20%.

3) Како малолетно дете се смета секое законито, позаконето, усвоено и ванбрачно дете до 18 години старост, кое нема самостоен доходок. Малолетното дете (до 18 години старост) ќе се смета да нема самостоен доходок, т. е. да родителот има право на смалување даночната основница поради малолетното дете во оној случај кога нему, на родителот, во државна или приватна служба му припаѓа право на примат додатоците на дете до 14 години старост. На даночните обвезници од II и IV група ќе се врши смалување на даночната основница поради малолетните деца испод 18 години старост под истите услови под кои би им се вршило тоа смалување кога би биле во државна или приватна служба, т. е. под кои би им припаѓало право на примат додатоците на деца до 14 години старост. За ванбрачното дете даночниот обвезник мора да докаже да го издржава.

4) Како доказ за малолетните деца ќе послужи крштеницата (извод од книгите на родените) или потврдата на надлежниот местен народен одбор, која може да биде дадена на даночната книшка на данокот по одбиток на приходите од односот на службата, во списокот на даночните обвезници од II група и на самата даночна пријава на обвезникот од IV група. Овие податоци не подлежат на такса.

Во случај на сумња, обвезникот е должен да даде писмена изјава оти децата, поради кои сака смалување на даночната основница, немаат самостоен доходок. Оваа изјава не подлежува на такса. За неточната изјава ќе се применат прописите од чл. 61 на Законот.

Уз членот 36

Кои даночни обвезници поднесуваат даночна пријава

Даночните пријави се должни да ги поднесуваат:

1) даночните обвезници од чл. 9 на Законот доколку имаат и други приходи кои во начело не подлежат на данок по одбиток (по I група);

2) обвезниците од II група (земљопоседниците) ако, осим приходите од пољоделниот и приходите од уло-

зите на штедња кај кредитните установи, имаат и други приходи;

3) обезвниците од III група под условите од ст. 2 чл. 20 на Законот;

4) Обезвниците од IV група — физички лица за сите свои приходи со исклучение за приходите од улогите на штедња кај кредитните установи, додека правните лица во своите пријави мораат да ги покажат и приходите од улогите на штедња кај кредитните установи.

Уз членот 37

Кои даночни обезвници се должни да водат работни книги и какви податоци поднесуат уз даночната пријава. Поднесување ликвидациониот биланс

1) Работните книги се должни да ги водат следните даночни обезвници:

а) правните лица, како што се: акционерски друштва, командитни друштва на акции, друштва со ограничена гаранција, привредни задруги, осигурителни друштва, штедилници, удружења, самостојни фондови и задужбини, државни тековински претпријатија, и тн.;

б) физичките лица кои се власници на индустриски, рударски, банкарски, бродарски и меѓународно-транспортни претпријатија и мењачници;

в) физичките лица на кои даночната основица на данокот на доход е утврдена со 200.000 д. или повеќе на територија на една народна република.

2) (1) Обезвата на водење работни книги за обезвниците од предната точка под в) почнуе од првиот ден на вториот месец по примањето извештајот за утврдената даночна основица и разрезајот данок. Оваа должност има да се истакне во споменатиот извештај.

Евентуално поднесената жалба не го лишуе даночниот обезвник од должноста на водење работни книги до одлуката на повисока инстанција.

(2) Должноста на водење работни книги од страна на даночните обезвници од точ. 1 под в) на овој член на Правилникот престануе на крајот на втората година по годината за која даночната основица е утврдена испод 200.000 д.

3) Даночните обезвници кои се должни да водат работни книги се обезвници уз даночната пријава да подесат завршни сметки.

4) Правните лица кои влегуат во ликвидација се должни да поднесат за тоа пријава во смисла членот 4 на Законот во рок од 15 дена од денот на влегуењето во ликвидација. Пријавата се поднесуе на оној народен одбор кај кого на тоа друштво се врши разрез на данокот.

(1) Ако правното лице наставуе со работењето и за време ликвидацијата, влегуењето во ликвидација нема никакво влијание на даночната обвеза. Во тој случај е должно да поднесуе даночна пријава за секоја даночна година како да не е во ликвидација.

(2) Правното лице ќе се смета да наставило со работењето во оние случаи кога обавуе нови работи (купувачка на стока, преработувачка на постојекјите и набавените сировини, давање нови кредити и сл.). Спрема тоа нема да се смета работењето да е наставено во ликвидација кога се врши распродавачка на замихите на стоката, наплатауење пораните барања и каматите во ним и сл.

(3) Ако правното лице не наставуе со работењето за време на ликвидацијата, е должно да поднесе даночна пријава за време од последниот оданочен биланс до денот на влегуењето во ликвидација. Пријавата се поднесуе во рок од 60 дена од денот на влегуењето во ликвидација. Реализираниот чист приход во тоа време ќе се смета како годишна даночна основица на онаа година во која ликвидацијата нестопила.

(4) По окончањето на самата ликвидација даночниот обезвник е должен да поднесе уз даночната пријава ликвидационен биланс во рок од 60 дена од денот на конечната ликвидација.

(5) Полазната точка на ликвидационата даночна

основица е неоданочениот вишок на имотот на крајот на ликвидацијата изнад имотот на последниот оданочен биланс (почетен ликвидационен имот), оти пораните губитоци биле веќе даночно признати. На тој вишок треба да се додадат сите одобруења односно издатоци за време од последниот оданочен биланс до свршетокот на ликвидацијата, кои по прописите чл. 34 на Законот не се признаваат како одбитоци, а од него да се одбиат сите за тоа време реализирани расходи, кои во смисла на прописите од чл. 33 на Законот даночно се признаваат. На тој начин добиената сума преставуе даночна основица на ликвидацијата.

Имотот на последниот оданочен биланс преставуе почетен ликвидационен имот од даночно гледање. Тој имот наставуе како разлика помеѓу активата и пасивата на последниот оданочен биланс. Кај тоа сметање не влегуат во актива пренесените губитоци од пораните години, а во пасива не влегуе уложената главница со пренесените добивки од пораните години и оданочените резерви. Према тоа корективните ставки, како на пример амортизационите фондови и останалите неоданочени резерви, влегуат во пасива.

Имотот кој во текот или на крајот на ликвидацијата се дели на акционерите или на другите власници на претпријатието или, по нивното пристапуење, на трети лица, преставуе конечна ликвидација на имотот.

Даночната основица на ликвидацијата се пресметуе по доле наведениот пример на овој начин:

Билансот на оданочената работна година бил следни:

а к т и в а	
земишта и згради	600.000
построења	1.000.000
залихи	200.000
вредносни папири	100.000
должници	270.000
благајна	30.000
губиток	500.000
	2.700.000
п а с и в а	
основна главница	1.000.000
слободни резерви	100.000
амортизациони фонд (неоданочени)	450.000
поверители	1.150.000
	2.700.000

По ликвидација на активата и пасивата, т. е. по реализирањето на сите активни делова на имотот и исплата на стварната пасива е добиена состојба:

а к т и в а	
благајна	580.000
губиток	520.000
	1.100.000
п а с и в а	
основна главница	1.000.000
слободни резерви	100.000
	1.100.000

Од ова излегуе да на акционерите може да се подели 580.000 д. (т.е. 1.100.000 д. од основната главница и слободните резерви помалку 520.000 д. губиток). Како чистиот имот по последното оданочуење на билансот износует 600.000 д. (т.е. основната главница 1.000.000 д. повеќу слободни резерви 100.000 д. помалку губиток 500.000 д.), излегуе да примањето на акционерите по ликвидациониот биланс е помало од чистиот имот на почетокот на ликвидацијата. Оваа разлика од 20.000 д. преставуе претрпен губиток за време ликвидацијата. Но, да би се утврдило да ли постом даночна основица, овој губиток има да се смали за износот на оние издатоци, извршени за време ликвидацијата, кои даночно не се признаваат. Ако во текот на ликвидацијата било поделено на акционерите 100.000 д., платено непосреден данок и местен данок 60.000 д., резервисано за непосреден данок и местен данок 30.000 д., исплатено

други издатоци кои даночно не се признаваат			
40.000 д., тогај неоданачениот вишок на ликвидациониот имот ќе износи:			
вишок за поделба на крајот на ликвидацијата	580.000		
поделен добиток во текот на ликвидацијата	100.000		
платен непосреден данок и местен данок	60.000		
резервисан непосреден данок и местен данок	30.000		
непризнати други издатоци	40.000	810.000	
помалку почетен ликвидацион имот		600.000	
ликвидацион вишок за одопачуење износите		210.000	

(6) Поделба имотот на ликвидираниот претпријатие помеѓу неговите членови не може да се изврши додека не се разреже и не плати ситот данок до престанувањето на даночната обвеза.

Уз членот 38 и 39

Кога, кому и како се поднесуе даночна пријава

1) Даночната пријава се поднесуе по општиот јавен позив и во рок во него предвиден. Рокот не може да биде покос од 30 дена нити подолг од 60 дена. Него го одредуат министерите на финансите на народните републики.

2) Правните лица на кои се врши разрез на данокот по билансот се должни да поднесат даночна пријава во рок од 60 дена по свршетокот на работната година, по влегувањето во ликвидација, односно по окончањето на ликвидацијата.

3) Даночната пријава се предава непосредно на оној народен одбор кај кого се врши разрез на данокот или посредно преку местниот народен одбор. Правните лица можат да предадат пријава и преку околинскиот (реонскиот) народен одбор на своето место на седиштето. Народниот одбор, кому пријавата е предадена, е должен да даде на даночниот обвезник потврда за поднесената даночна пријава.

4) Оние неписмени и недоволно писмени даночни обвезници, кои не се обвезни да водат работни книги, можат да поднесат пријава и усмено кај околинскиот (реонскиот) или месниот народен одбор. Усмените пријави се даваат во записник без такса и за нивната предавачка се издаваат потврди. За записник ќе се употребуе прописен образец на даночната пријава и на него ќе се означи „Усмена записничка даночна пријава“. На даночниот обвезник ќе му се поставуваат прашања по ред како во образецот се предвидени, а одговорите ќе се внесуваат во односните рубрики на образецот. Вака дадената даночна пријава ќе ја потпише даночниот обвезник, односно ќе стави отисак на својот кажипрст. Пријавата ќе ја потпише службеникот што ја потполнува и уште еден службеник или друго лице како сведок.

5) Даночната пријава не може да се предава преку пошта. Ако пак биде предадена преку пошта, се смета како ден на примање оној ден кога поштата ја предала на дотичниот народен одбор, без оглед на тоа да ли на поштата е предадена како просто или како препорачано писмо уз прост или повратен рецепис.

6) Физичките лица, кои на територија на еден околински народен одбор имаат повеќе извори на приходи, се должни во својата даночна пријава да го назначат поединечно секој извор на приходот, како по нивниот број и врстите така и по нивните места, како и висина на тие приходи.

7) Како едно место на извор на приходот се смета територијата на еден местен народен одбор;

8) Како посебни врсти на извор на приходот се сметаат:

(1) службен однос;

(2) хонорари, награди и слични приходи надвор од односот на службата;

(3) улози на штеѓња на правните лица кај кредитните установи;

(4) хартии од вредност (акции, облигации) и задругарски удели;

(5) земјиште;

(6) згради;

(7) сите други имотни предмети;

(8) претпријатија, дукјани и самостојни занимавања;

(9) имотни права (патенти, лиценци, ренти, алиментации, камати-освен оние под (3) — и сл.);

(10) сите други случајни приходи (коњуктурни добивки, лотариски згодитни и сл.).

9) Како посебни единици за извор на приходот се сметаат:

(1) секој службен однос посебно;

(2) сите хонорари, награди и слични приходи заедно;

(3) сите улози на штеѓња на правните лица кај кредитните установи заедно;

(4) сите хартии од вредност и задругарски удели заедно;

(5) сите земјишта (пољоделие) на територијата на еден местен народен одбор;

(6) секоја зграда посебно;

(7) сите други имотни предмети заедно;

(8) секое претпријатие, дукјан и самостојно занимавање посебно, доколку не се води едно работно книговодство за централата и гранките односно за сите извори на приходот;

(9) сите имотни права заедно;

(10) сите случајни приходи заедно.

10) При поднесувањето даночната пријава и разрезот на данокот по IV група, ќе се смета да потекнува од местото на домицилот на даночниот обвезник приходите по единиците на изворите на приходите, кои се наведени во претходната точка под (2) до (4), (7), (8) и (10).

11) (1) Физичкото лице кое има извори за приходот на територија на повеќе околински (реонски) народни одбори на истата народна република во која му е местото на домицилот, без оглед да ли е должно да води работни книги или не, ќе ги пријави по својата даночна пријава сите приходи кои има на територијата на околинскиот (реонскиот) народен одбор на своето место на домицилот, и тоа посебно по местото, бројот и врстите, како што е речено во точ. 6—10 на овој член од Правилникот (со исклучение приходот од улозите на штеѓња кај кредитните установи). Во таа пријава мораат да се назначат и изворите на приходот, такугјере по местото, бројот и врстите, кои даночниот обвезник ги има на територија на другите околински (реонски) народни одбори на истата народна република, не пријавувајќи ја висината на приходот од тие извори.

(2) Ако физичкото лице нема никакви извори на приход на територија од околинскиот (реонскиот) народен одбор на своето место на домицилот (освен приходите од улозите на штеѓња кај кредитните установи), пак е должно да поднесе даночна пријава на надлежниот околински (реонски) народен одбор на своето место на домицилот и да ги назначи изворите на приходот по местото, бројот и врстите, кои ги има на територија на други околински (реонски) народни одбори на истата народна република, такугјере не пријавувајќи ги приходите од тие извори.

(3) На секој друг околински (реонски) народен одбор, надвор од местото на својот домицил на територијата од истата народна република, е должен даночниот обвезник да поднесе даночна пријава за своите приходи, такугјере по местото, бројот и врстите, кои ги има на територија од дотичниот народен одбор и да го назначи надлежниот околински (реонски) народен одбор на своето место на домицилот.

12) (1) Физичкото лице кое има приходи од територија на една околина (реон) на народната репу-

блика во која нема домицил е должно да поднесе даночна пријава на дотичниот околински (реонски) народен одбор, назначувајќи ги приходите по место, бројот и врстите на нивниот извор.

(2) Ако физичкото лице има извори на приходите на териториите од повеќе околински (реонски) народни одбори на народната република во која нема свој домицил ќе поднесе даночна пријава на оној околински (реонски) народен одбор на чија територија има најголем извор на приход (најголем приход) и ќе ги назначи изворите на приходот кои ги има на териториите од другите околински (реонски) народни одбори на истата народна република.

(3) На секој друг околински (реонски) народен одбор на таа народна република ќе поднесе даночна пријава за приходите од територијата на дотичниот околински (реонски) народен одбор и ќе го назначи околинскиот (реонскиот) народен одбор, на чија територија има најголем извор на приходот. И во овие случаи ќе се назначи приходот по местото, бројот и врстите на изворот.

(4) Надлежноста на даночната комисија за утврдување даночната основица на територија на народната република во која даночниот обвезник нема свој домицил се утврдува спроти висината на пријавениот а не спроти висината на утврдениот чист приход. Ако пријавата не е поднесена, надлежноста ќе се утврди според даночната основица за предходната година, а кај новите даночни обвезници — според предложената даночна основица од страна на даночниот референт.

(5) Ако пак физичкото лице има извори на приходот на териториите на повеќе народни републики во кои нема свој домицил, ќе се постапи во се по предходната точка.

(6) Правните лица ќе ги назначат во својата даночна пријава вкупните свои приходи од територијата на целата држава. Оние се должни да поднесат даночна пријава на оној народен одбор на чија територија се наоѓа нивното седиште.

Овие лица се должни во даночната пријава да поднесат уште и следни прилози:

(1) еден примерок на завршните сметки (на билансот и на сметката на губитокот и добивката) за работната година според која се врши разрез на данокот, еден примерок на завршните сметки, за предходната работна година и еден примерок на друштвените правила. Завршните сметки мораат да бидат оверени од страна управата на претпријатието односно друштвото.

(2) странските друштва, кои имаат свои застапништва (филијали, агентури) на територија на нашата држава, може, во случај на потреба, надлежниот народен одбор да сака поднесување и централниот биланс, оверен од надлежната власт на дотичната држава и од страна на посланството или генералниот конзулат на нашата држава;

(3) записник од скупштинската работа со извештај на управниот и надзорниот одбор за работата и сметките за односната работна година;

(4) подробен преглед сметките на општите режиски трошоци (кирија, огрев, осветлување, канцелариски материјал, поштарина, државни и местни такси и тн.), како и спецификација на платените непосредни даноци и местни даноци;

(5) список на намештениците со назначување платите и додатоците и со назначување кој го плаќа данокот: самите намештеници или правното лице од своите средства;

(6) список на лицата на кои се исплатени договорените и недоговорените тантиеми, договорените и недоговорените награди и провизии, со назначување колку е кому исплатено;

(7) извод за вкупната сума на исплатените работнички надници;

(8) список на ненаплатените барања, ако таков расход се покаже по завршните сметки, и список

на евентуално наплатените побарувања на оваа врста од пораните години;

(9) преглед на приходот од непокретниот имот, со назначување приходот внесен во завршните сметки. Ако правното лице за свои потреби држи под закуп тугја зграда, ќе приложи оделен извештај: чија е зградата, колку и за кое време е платено на сопственикот на име кирија. За неточност на овие податоци следуат последните од чл. 58 Законот;

(10) преглед на приходот од каматите (движени) од хартии од вредност, по бројот и врстите на тие акти;

(11) список на гранките ако правното лице ги има, со назначување на кое место и народна република се навоѓаат;

(12) извод од сметките на фабрикација, експлоатација или стока составени по категориите на трошокот (расходи) и приходот;

(13) преглед хартиите од вредност со движењето на нивниот број во текот на работната година;

(14) прегледи за состојбата, движењето, дотирањето и потрошките во сметката на главницата и во сите останали постоечки прави и врзани фондови, со објаснување секоја изведена промена;

(15) преглед на каматите, накнадите, провизиите и тн., исплатени на домашните или иностраните поверители, на главните акционери, на финансистерите, оснивачите и тн.;

(16) список на должниците на кои не им се пресметани каматите;

(17) список на активните и пасивните прелосни ставки;

(18) список на поверителите (име, боравиште, основ и износ на долгувањето);

(19) список на членовите од управниот и надзорниот одбор на кои е исплатена тантиема, награда и дневница;

(20) список на необвезните награди и подароци (на сиромасите, друштвата и тн.);

(21) извод од сметката на инвентарот;

(22) сумарен список на бруто износот без никакви смалувања (вкупна сума на потражната страна): на обавениот промет на стоката, на осигурителните премии, камати, провизии и услуги. Во истиот список имаат оделно да ги искажат евентуално естерирањите работи, а кај осигурителните друштва и бонуси.

Освен напред побросните податоци, претпријатијата се должни да дадат објаснувања и да поднесат податоци за поедини други сметки, кога това од нив сака надлежниот народен одбор, а се должни на неговиот легитимисан испратеник да му дозволат увид и преглед на своето книговодство и работни документи во врска со конкретниот случај.

(23) Останалите даночни обвезници — физички лица, кои се должни да водат работни книги, уз даночната пријава се должни да ги поднесат и сите прилози кои ги поднесуваат правните лица, освен оние прилози на кои по природа на својата работа не можат да располагаат на пример од точ. 14 под (2).

(24) Даночните пријави ќе се поднесуваат во прописаните званични обрасци.

Даночната пријава ја поднесува даночниот обвезник. За правните лица даночната пријава ја поднесува нивниот претставник, а за лицата под старателство и маса воопште — нивниот старател, застапник или бранител. За малолетните деца даночната пријава ја поднесуваат родителите односно таторите.

Даночната пријава може да се поднесува и преку друго лице со уредно полноможе.

(25) Секоја примена пријава има да се заведе во списокот на примените пријави во хронолошкиот ред на примањето. Списокот има да се води по прописаниот образец, кај околинскиот и кај окружниот народен одбор.

На означеното место на даночната пријава мора да се означи со букви денот и месецот, а со цифра годината на приемот. Ако пријавата е поднесена преку пошта, на неја ќе се означи датата кога е пријавата примена од поштата и истиот ден има да се заведе во список.

На даночниот обвезник ќе се издаде потврда за предавање даночната пријава. Потврдата мора да ги содржи податоците од списокот на примените пријави означувајќи го денот и месецот со букви.

На последниот ден на општиот рок за поднесување даночни пријави списокот има да се заклучи со ознака колку даночни пријави е поднесено тој ден.

Во списокот на примените пријави ќе се заведат и даночните пријави кои ќе се поднесат после истекот на рокот по општо јавниот позив.

Уз членот 40

Утврдување на даночната основица кога не се поднесуе даночна пријава. Попис на даночните обвезници и нивните извори на приход

1) Ако даночниот обвезник не поднесе даночна пријава во прописан рок даночната основица ќе се утврди и без пријава. Ако пријавата е поднесена после прописаниот рок а пред донесената оценка, таа ќе се служи за утврдување на даночната основица како и да е поднесена во рок, ама даночниот обвезник ќе се лишуе од казната од чл. 58 на Законот.

2) Да би надлежниот народен одбор можел да контролира да ли сите даночни обвезници поднеле даночни пријави, односно да ли се задолжуат со данок по II група лицата која се бават со пољоделие на закупеното земјиште, ќе побарат од местните народни одбори да извршат попис на даночните обвезници и на изворите на нивните приходи. Пописот има да се обави најдоцна до крај на месецот февруари на даночната година.

3) Пописот на даночните обвезници ќе се обавуе по листовите на званичниот образец.

4) Пописот на даночните обвезници има да се изврши со обиколувањето од куќа до куќа. Мора да се попише секое лице кое има приход од имотни предмети (од згради, од земјишта и сл.), од обавување на некаква привредна дејност (од претпријатија, дукјани и занимавања), од имотни права (од лиценца, од патенти и сл.), камати од капитал (сем камати од улоги на штеѓња кај кредитните установи), ренти, хонорари, награди и сл. ван од односот на службата и тн., како и даночни обвезници који подлежат на данок по фиксниот став. Нема да се попишат лицата кои имаат само приходи од односот на службата, нити земјоделците кои се бават само со пољоделие на властитиот пољоделски имот, ама треба да се внесат лицата кои се бават со пољоделие на закупен имот или како уживатели на туѓ имот.

Местниот народен одбор ќе ги достави пописните листи на надлежниот околински (реонски) народен одбор уз список на пописаните лица.

5) Околинскиот (реонскиот) народен одбор ќе оснуе и ќе води катастар за секој даночни обвезник од IV група чии извори на приходот се најдуат на неговата територија. Катастарот се води по месните народни одбори, по улиците (селата) и куќните броеви посебно како група А за обвезници на кои се врши разрез на данокот кај дотичниот околински (реонски) народен одбор а посебно како група Б за даночните обвезници за кои даночната комисија дава само извештај за висината на приходите од територијата на дотичниот околински (реонски) народен одбор.

Катастарот ќе се води во вид на картици по прописаниот образец.

Катастарот на групата А ќе се нумериса посебно од катастарот на групата Б, па посебно и ќе се држат во евиденција.

Освен катастарот на групата А и групата Б ќе се води и катастар на зградите, такујере по прописан образец и тоа посебно за секоја зграда.

Поради полесно снајдување во катастарскиот операт ќе се води азбучен регистар по презимњата на даночните обвезници заедно за катастарот на групата А и катастарот на групата Б и за катастарот на зградите.

6) Даночните пријави односно реферати со сите податоци кои служиле за утврдување на даночните основици и разрез на данокот има да се улагаат во катастарот.

7) За уредното водење на катастарот и чувањето на даночните пријави односно реферати и останалите податоци материјално е одговорен референтот на даночната комисија

8) Пред да се пристани на сочинување на предлогот, референтот на даночната комисија е должен да го сравни списокот на пописаните даночни обвезници со катастарот, да ги уложи во катастарот поднесените даночни пријави, да оснуе катастар за нови даночни обвезници и да сочини индивидуални позиви на даночните обвезници кои не поднеле даночни пријави по општиот позив да ги поднесе во оставениот рок.

9) Ако даночниот обвезник не поднесе даночна пријава, или ако е поднесе непотполна или недолично исполнета, а околинскиот (реонскиот) народен одбор не располага со достатчни податоци за сочинување предлогот за утврдување на даночната основица, може да го повика даночниот обвезник да во одреден рок поднесе односно да ја дополни даночната пријава и другите податоци. Ако даночниот обвезник ни во овој рок не поднесе даночна пријава, односно не ја дополни поднесената пријава или не ги поднесе бараните податоци ќе му се земе како отежавајќја околност за одмерување на казната по чл. 58 на Законот, а даночната основица ќе му се предложи и утврди спрема расположивите податоци. За оние даночни обвезници кои воопшто не поднесат даночна пријава, ќе се предложи и утврди даночна основица по рефератот.

10) Едновремено со утврдувањето на даночната основица ќе се одмери и казната од чл. 58 Законот. Одлуката за висината на казната ја потпишуат претседникот и референтот на даночната комисија како финансиски органи на државната управа на која пријавата и се поднесуе

Уз членот 41

Должноста на надлештвата и установите, на правните и физичките лица да дадат податоци во предметите на тугјите даноци

1) Да би се постигнал правилен разрез на данокот, надлежните народни одбори ќе ги присобираат сите потребни податоци за даночните обвезници кои не поднеле даночни пријави, а освен тоа ќе ги присобираат, дополнуваат и проверуваат податоците по поднесените пријави.

Поради тоа сите надлештава, установи и правни и физички лица, кои располагаат со податоци потребни за утврдување на даночните основици на други даночни обвезници, должни се да ги дадат тие податоци на надлежниот народен одбор по неговото барање.

2) При собирањето односно давањето податоците потребни за разрез на данокот, народните одбори односно надлештвата, установите и приватните лица во главно ќе се придржуваат на следните напатствија:

(1) народните судови се должни да му ги доставуваат на околинскиот (реонскиот) народен одбор на местата на своето седиште сите решенија за промените во правото на сопственоста (власништво) на

поседот, плодоуживањата или наследниот закуп на непокретностите. Народните судови ќе ги доставуваат на околинскиот (реонскиот) народен одбор и сите решења за отворање и ликвидација на стечан со податоци на кој начин ликвидацијата е проведена, потоа пресудите за утужените побаруења, решењата за јавните продавачки, пресудите за рентите (алиментации, издржуења и сл.), решења за интитулација, решења за регистрирање фирми и промени во тој поглед и т. н. Овие судски одлуки има да се доставуваат на околинскиот (реонскиот) народен одбор истовремено кога и на интересентите (странките).

Освен тоа, народните судови се должни, на конкретно барање на надлежниот народен одбор, да му дадат обавестуења по сите други случаи, доколку спадат во судска надлежност а стон во врска со разрезот на данокот;

(2) државните надлежства и установи, како и установите под државна контрола должни се да ги доставуваат на околинскиот (реонскиот) народен одбор на местото на своето седиште податоците за извршените исплати во јавните работи за склоените правни работи со физичките и правните лица (со лифтерантите, предузимачите, посредниците, застапниците и т. н.);

(3) царинарниците, поштите, железниците, бродските претпријатија, како и сите други државни и приватни транспортни претпријатија должни се да ги доставуваат на средниот одбор на местото на своето седиште сите податоци за увозуење, извозуење и пренесуење на стока. За извозуењето на стоката во иностранство и увозуење од иностранство податоците ќе ги доставуваат само царинарниците.

Кај споменатите установи односно претпријатија можат народните одбори надлежни за местото на нивното седиште, да испратат свои специјални органи кои на лице место, од книгите и документите, да присеберат потребни податоци.

(4) Сите останали правни и физички лица, па и државни привредни претпријатија, должни се да ги дадат сите расположиви податоци по секое конкретно барање на надлежниот народен одбор за одреден даночен обвезник или за одредена врста работа (за намештеници, адвокати, лекари и др.);

(5) Надлежства кои издаваат одлуки за подигање и употребување на прагевини, односно за почетокот и престанокот на каква привредна дејност, должни се да ги доставуваат своите одлуки на околинскиот (реонскиот) народен одбор на своето место на седиштето истовремено кога и на заинтересираните лица (странки).

3) Ако надлежствата, установите, правните и физичките лица не ги пружат бараните податоци, ќе сносат законски последици од ст. 3 чл. 58 на Законот. Кај надлежствата и установите казната ќе ја сносат одговорните лица, а кај приватните физичките лица, подизбирајќи овде и државните привредни претпријатија, казната ќе ја сносат дотичните правни и физички лица.

4) Околинскиот (реонскиот) народен одбор е должен приобраните податоци да ги среди и уложи во катастар на групата А и групата Б порачи подземење при утврдувањето на даночните основици, односно поради давање извештај за обвезниците кои се задолжуваат кај некој друг народен одбор.

Податоците за обвезниците од катастарот на групата Б, кои се односуваат на изворите на приходите по кои се дава извештај за висината на даночната основица, ќе се достават на надлежните народни одбори на нивните места на домицилот заедно со извештајот на даночната комисија. Останалите податоци на овие обвезници и на обвезниците кои на подручјето на дотичниот околински (реонски) народен одбор немаат ни извори на приход ни место на домицил, ќе се доставуваат веднага на надлежниот народен одбор на нивното место на домицилот, односно на местата на седиштата на правните лица.

5) Со цел за приспособување податоци за утврдување на даночните основици можат да се сослушаат сведоци и вештаци, да се бараат разјаснуења и да се испитуваат работните книги.

Уз членот 42

Состав и надлежност на даночните комисији при околинските (реонските) и окружни народни одбори

1) За утврдување даночните основици на обвезниците кои се должни да поднесуваат даночни пријави (IV група), како и на сите обвезници на II група надлежни се даночните комисији, и тоа:

а) за физички лица кои се обвезници на IV група и за сите даночни обвезници на II група даночната комисија при околинскиот (реонскиот) народен одбор;

б) за правни лица-даночната комисија при окружниот народен одбор односно при околинскиот народен одбор во народните републики кои немаат окрузи. Министерството на финансите на народната република може да одреди да една даночна комисија биде надлежна за обвезниците-правните лица од територијата на повеќе окрузи односно околии. Со вакво решење мораат да бидат благовремено заознаени даночните обвезници.

2) (1) И даночната комисија при околинскиот (реонскиот) народен одбор и даночната комисија при окружниот народен одбор се состои од претседник и четири члена.

(2) Претседникот на комисијата е член на околинскиот (реонскиот) односно окружниот народен одбор кој раководи со финансиските работи на тој одбор.

(3) Од останалите четири члена на комисијата при околинскиот народен одбор која утврдува даночна основица по претходната точка под а), најмалку двајца членови мораат да бидат од територијата на месниот (реонскиот) народен одбор на чија територија е местото на домицилот на даночниот обвезник, односно најголем извор на приходот на даночниот обвезник чие место на домицилот не е во таа народна република. Сем, тоа, еден член на комисијата мора да биде од привредната гранка на даночниот обвезник.

(4) Како една привредна гранка се сметаат сите работења кои подпаѓаат под една привредна односно сталешка комора (пољоделска, занатска, трговинска, индустриска, апотекарска, адвокатска ит.н.). Како посебна привредна гранка се сметаат зградите и другите имотни предмети и права, исклучително пољоделството. Приходите кои подлежат на данок по одбиток и случајните приходи се сметаат уз онаа привредна гранка по која даночниот обвезник има најголеми приходи. Ако даночниот обвезник освен овие приходи нема други приходи кои ја повлекуваат неговата обвеза на плаќање данок по пријзна, ќе биде надлежна даночната комисија во оној состав во кој е надлежна за трговските работи.

3) Кај утврдувањето на даночната основица за обвезниците кои имаат приходи од повеќе извори, надлежна е комисијата во оној состав во кој е надлежна за предмет на најголемиот приход по пријзна на даночниот обвезник не земајќи ги во обзир приходите на кои се плаќа данок по одбиток. Ако пријавата не е поднесена, стварната надлежност се утврдува спрема предметот на изворот на најголемиот приход спрема задолжуењето за претходната година, односно кај новите даночни обвезници според предлогот на стручниот референт, такајќи не земајќи ги во обзир приходите на кои се плаќа данок по одбиток.

4) За чланови на даночната комисија при окружниот односно околинскиот народен одбор, која ги утврдува даночните основици по точ. 1 под б) на овој член на Правилникот не се прописани услови од претходните ставови, и не се бараат да бидат од ме-

стото на даночниот обвезник нити да се од неговата привредна гранка. За членови на оваја комисија ќе се поставуат првенствено лица кои ги познаваат привредните прилики на територијата на даночната комисија и, по можност, кои ги познаваат принципите на книговодството.

6) Членовите на комисијата ги поставуе и сменуе извршниот одбор на околинскиот (реонскиот) односно окружниот народен одбор при кои комисијата работи.

6) Да би можела работата на даночната комисија несметкавано да се обавуе, на секој редовен член на даночната комисија ќе се постави и негов заменик, под исти услови под кои се поставуе и редовен член. Заменикот на редовниот член на даночната комисија ќе учествуе во работата на даночната комисија кога редовниот член е оправдано спречен или не се одзвие на позивот да присуствуе на расправата на даночната комисија, како и тогај кога се утврдуе даночна основица на редовниот член или на некој од членовите на неговата фамилија.

7) Претседникот во отсуство и кога се утврдуе даночна основица за него или на некој од членовите на неговата фамилија го заменуе членот на околинскиот (реонскиот) односно окружниот народен одбор кога ќе го избере за негов заменик околинскиот (реонскиот) односно окружниот народен одбор. Ако околинскиот (реонскиот) односно окружниот народен одбор не заседава, заменикот на претседникот на комисијата ќе го избере извршниот одбор од дотичниот народен одбор.

8) Членовите на комисијата положуат заклетва пред почетокот на работата. Заклетвата се положуе пред претседникот на комисијата. За положената заклетва има да се сочини и овери записник.

Заклетвата гласи: „Ја, Н. Н., се заколнуам со честа на својот народ оти верно ќе му служам на народот, оти ќе ги чувам и бранам придобивките на народноослободителната борба, оти својата должност по законите и законските наредби ќе ја вршам совесно, марљиво и непристрасно“.

9) Функцијата на членовите на даночната комисија е почесна граѓанска должност. Републиканскиот Министер на финансите може да им одреди дневници како накнада за створените трошкови, односно изгубениот приход. Овие дневници се од оневозен карактер и неподлежуат на данок.

10) Местната надлежност на даночната комисија за утврдуење на деночните основици на обвезниците од II група и на физичките лица — на обвезниците од IV група се одредуе спрема местото на домицилот на даночниот обвезник односно спрема местото на најголемиот извор на приходот во народната република во која не се најдуе местото на домицилот. Ако даночниот обвезник има повеќе извори на приход на територијата од повеќе околии на една народна република во која му е местото на домицилот, тогај даночната комисија, која е надлежна за местото на домицилот на даночниот обвезник, ќе ја утврди висината на чистиот приход по секој извор на приходот на територијата од таа народна република. За давање извештај за висината на чистиот приход на вакви обвезници чистиот домицил се најдуе на територијата од другиот околински (реонски) народен одбор на истата народна република, месната надлежност на даночната комисија се утврдуе спрема местото на најголемиот извор на приходот.

Правилата од претходниот став имаат аналогно да се применуат и во случај кога еден даночни обвезник има повеќе извори на приход на територија од повеќе околии на една народна република во која нема место домицил, со тоа што месната надлежност на даночната комисија се утврдуе спрема местото на најголемиот извор на приходот.

За правни лица оваа надлежност се одредуе спрема седиштето на нивната управа.

11) При секоја даночна комисија постои стручен даночен референт и негов заменик. Стручниот референт и неговиот заменик за даночната комисија при околинскиот (реонскиот) народен одбор ги одредуе окружниот народен одбор, односно извршниот одбор на окружниот народен одбор, а референтот и неговиот заменик за даночната комисија при окружниот народен одбор го одредуе министерството на финансите на народната република.

Стручниот референт е должен во работата да ја помага даночната комисија. Тој мора за секој конкретен случај да поднесуе свој предлог. Предлогот мора да биде образложен и поткрепен со податоци собрани по чл. 41 на Законот или со непосредно разгледање на поедини извори на приходите на даночниот обвезник, прилики и услови под кои овој ги постигнуе приходите и под кои живее.

12) Претседникот на даночната комисија го утврдуе денот на седниците и дневниот ред. Утврдениот ред на расправите може да се промени само во изванредните случаи, но така да неодржаните расправи се стават на дневен ред дури после расправите кои векје се ставени на дневниот ред.

13) Даночната комисија се составуе во седници на позив на претседникот. Ако повиканот член е спречен да дајде на седница, должен е благовремено да го извести претседникот, кој тогај го повикуе односниот заменик

Уз членот 43

Утврдуење даночните основици од страна на даночните комисији

1) Постапката за собирање податоци за приходите од пољоделството поради утврдуење на даночната основица на обвезниците од II група прописана е во чл. 17 на Правилникот.

Објавуење списокот на предлогот ќе се врши на ист начин како и за обвезниците на IV група, на кој даночните основици им ги утврдуе даночната комисија при околинскиот (реонскиот) народен одбор.

2) Кај даночните обвезници од IV група се разликууат:

а) правните лица на кој даночната основица им ја утврдуе во прв степен даночната комисија при окружниот народен одбор и

б) физичките лица на кој даночната основица им ја утврдуе во прв степен даночната комисија при околинскиот (реонскиот) народен одбор.

И кај едните и кај другите даночни обвезници, како полазна основа за сочинуење на предлогот и утврдуење на даночните основици ќе служи редовно даночната пријава, прилози и докази на даночниот обвезник.

А) Правни лица

1) Правните лица редовно се обвезни на водење работно книговодство.

2) Како полазна основа за давање предлог и утврдуење на даночната основица ќе служи пријавениот чист приход (доходок), т. е. добивката која е покажана по завршните сметки. На оваа добивка (доходок) има да се додадат сите оние износи на кој чистиот приход (добивка) по завршните сметки е смален, а кој во смисла на чл. 34 на Законот не можат да се признаат како одбитоци. Исто така има од покажаниот приход (добивка) да се одбијат оние износи кои по чл. 33 на Законот се признаваат како одбитоци, доколку по завршните сметки не се векје одбиени.

3) Стварниот приход не е секогаш покажан по завршните сметки како добивка, туку истиот е многу често на разни начини и под разни називи уште пред заклучуењето на книгите поделен по пат на исплати или одобруење, резервисан преку текуќите сметки или под разни работни излатоци покажан како рожиски трошок. Да би се поделената или резервисаната добивка подвргнала на оданочуење, мора да

желно да се испита даночната пријава со завршните сметки и сите прилози. По потреба можат да се побараат од даночниот обвезник и накнадни докази и објаснуења.

4) Надлежната народна власт може да влезе и во испитуење на оцената на вредноста на сите постојекти залихи (материјал, сировини, узгредни производи, одрадоци, полупроизводи, готови производи и готова стока) кога најде оти е таа цена неоправдано пониска од набавната односно производната цена. При испитуењето на разлозите на пониската цена треба да се утврди набавната односно производната цена на залихите и да се земат во разгледане сите објаснуења кои претпријатието ги изнело за оправдање на пониските цени, па во оглед на околностите кои биле меродавни во моментот на оценуење на имотот, ќе се донесе заклучок. Ако после ова испитуење се утврди оти залихите неоправдано биле оценети знатно под набавната односно производната цена, тогаш овие и вака утврдени разлики ќе се внесат во даночната основница. Нема да се оспораваат оние пониски цени за кои постоат оправдани разлози како што се: расипуење во залихите, губиток во тежина, растурање во фабрикатите, сировини или материјали, и т. н.

Да биде можело да се поставува по предните одредби, даночниот обвезник е должен да во даночната пријава и во нејзините прилози соопшти точен износ на пониско оценуење на залихите, разлозите поради кој е пониско оцената извршена и да поднесе податоци од кои да се види над кој имот и како е пониска цена спроведена.

5) Разликите кој можат да настанат во оценуењето на залихите се утврдуваат на основа на набавната односно производната цена. Калкулацијата на набавната односно производната цена ќе се врши на начин предвиден во Одлуката за еднообразно сметководство. Даночниот обвезник е должен оваа калкулација да ја покаже на барање на даночните органи.

6) Да поедините неисправни или фиктивни книжења во сметките, кои служат за основица за калкулација на набавната односно производната цена, не би довеле до зголемување на овие цени, ќе се исклучат од калкулацијата сите оние ставки кои даночно не се признаваат а кои влегле во даночната основица, како: а) издатоци за нови инвестиции, набавки, мелiorација и т. н., кој се неисправно префрлени на см. на фабрикации на место на см. на имот; б) сите фиктивни и други книжења кои не представуваат трошкови на набавки или продукции и т. н.

Од истите разлози ќе се додадат во калкулацијата сите ставки, кои спаѓаат во калкулација на набавната односно производната цена, а кои се книжени во други успешни сметки кои не идат во оглед при калкулацијата на речените цени.

7) Хартните од вредност ќе се попишуваат исто така по набавните цени. Доколку даночниот обвезник ги пописува хартните од вредност по курсната вредност на денот на заклучокот на работните книги, нереализованите добитоци, кои од овој попис би можеле да резолтираат, нема да се внесуваат во даночната основица, а исто така и нереализованите губитоци нема да се признаат како одбитоци од даночната основица.

8) Ако се посумња да пријавената добивка не одговара на стварната состојба спрема обимот и врстата на работењето на даночниот обвезник, ќе се проба со прегледот на книгите и книжните документи да се пронајде стварната добивка.

9) Доколку надлежниот народен одбор, односно даночната комисија ни со преглед на книгите не може да дојде до правилна даночна основица, па поради тоа оправдано посумња во веродостојноста на книгите и книжните документи, ќе ја утврди даночната основица по своето слободно уверење, земајќи ја во обзир пријавата и собраните податоци.

Оправдана сумња во исправноста на книгите ќе се појави, на пример, во следните случаи:

(1) кога покажаниот бруто промет не одговара на висината на продукционите и административните трошкови, на висината на набавените и утрошените сировини, на исплатените надници;

(2) кога покажаниот бруто промет е многу помал од бруто прометот кај слични претпријатија кои работат под еднакви околности, а претпријатието не може веродостојно да ја оправда оваа разлика во прометот;

(3) кога спрема при собраните податоци обавениот промет бил поголем од покажаниот;

(4) кога книжењата во работните книги се вршени без веродостојни книжни документи или се документите сумњиви, а претпријатијето не ја докаже нивната истинитост;

(5) ако книжните ставки во книгите се бришани, страниците искинати, па се добие утисак оти претпријатието води уште и тајно книговодство;

(6) ако претпријатието го ускрати увидот или прегледот на книгите;

(7) ако претпријатието не ги води или не ги покаже помокните работни книги без кои не може да се изврши ефикасна контрола на работењето и на успехот.

10) По предното ќе се постапи и тогаш кога даночниот обвезник не поднесе даночна пријава.

11) Предлогот за висината на даночната основица на правните лица има технички да се обработи така од него да може да се видат пријавениот чист приход односно губитокот и поединично сите прибитни и одбитни ставки, сходно на образецот на решењето за разрез данокот на правните лица.

12) Правните лица уз потврда ќе се обавестат преку надлежниот местен (реонски) народен одбор за денот на расправата и висината на предлогот најмалку на 8 дена пред денот на расправата, со забелешка да можат да присуствуваат на расправата на даночната комисија при утврдуењето на даночната основица. Ова може да биде објавено уште и преку дневна штампа.

13) Кај даночните обвезници кои водат работно книговодство може министерството на финансиие на народната република да организира превентивна контрола на предлогот.

Б) Физички лица

1) При составуењето предлогот на физичките лица кои се должни да водат работно книговодство или го водат необавезно и барат да им се утврди даночната основица по него, ќе се постапи во све зналоно со одредбите изнесени напред под А за правните лица.

2) Кај останалите даночни обвезници референсот, на основа присобраните податоци, упоредуењата и личното сознање ќе установи да ли пријавениот приход одговара на стварната состојба, па ако најде да не одговара на стварната состојба ќе заснуе свој предлог:

а) на упоредуење со даночниот обвезник на кој предлогот е заснован или оцената донесена на состојбата во работните книги;

б) присобраните податоци по чл. 41 на Законот;

в) на упоредусье со даночните обвезници на кои им е предлогот заснован или оцената донесена на основа присобраните податоци.

При составуењето предлогот на било кој од предните начини треба да се има пред вид општите и месните прилики, местото каде се најде изворот на приходот, како и сите останали конкретни чиниеници кои се од утицај на правилното оценуење на приходите.

Кај физичките лица кои имаат приходи од повеќе извори, предлогот за доходок претставува собир на чистите приходи по одбитокот собирот на загубите, утврдени посебно по единиците на изворите на приходите. Што се смета под место и посебна едини-

ца на изворите на приходи објаснено е во точ. 6—9 чл. 38 и 39 на Правилникот.

3) На даночните обвезници кои не поднесат даночна пријава, ќе им се предложи даночна основица по рефератот на еден од предните начини.

4) И кај даночните обвезници кои не водат работно книговодство може Министерството на финансите на народната република да организира превентивна контрола на предлозите пред нивното објавување.

5) (1) Спрема утврдениот дневен ред на седниците на даночната комисија ќе се сочини список на даночните обвезници за секоја седница посебно. Списокот има да се сочини по прописаниот образец.

(2) Списокот на предлогот има да се достави на надлежниот местен народен одбор благовремено, така да овој може да го изложи на јавен увид во своето седиште и неговото излагање да го објави најмалку на осум дена пред денот на расправата.

(3) Местниот народен одбор на крај на списокот ќе стави потврда за денот на неговото излагање и ќе го врати на даночната комисија најдалеку до почетокот на работата на даночната комисија. Потврдата треба да гласи: „Предниот список беше изложен на јавен увид кај овој Местен народен одбор од ден — — — до ден — — — 194 — год. а неговото излагање било објавено на ден — — — 194 — г. преку — — —“ (на пр. со Барабанче, афиширање, весници).

(4) Да не биде задржавана работата на даночната комисија на местото на домицилот на даночниот обвезник поради чекање на извештајот на даночната комисија од друга околина, на чија територија даночниот обвезник има извори на приход треба да се придржуе на следните правила:

Одма по изработувањето на даночниот распоред и приемот на податоците од чл. 17 на Правилникот за даночните обвезници од II група, односно одма по заклучокот на приемот на даночните пријави од општиот позив за даночните обвезници од IV група, даночниот референт ќе ги сочини своите предлози за сите даночни обвезници чие место на домицилот не е на територијата на догичната околина (рејон), а кои на таа територија имаат извори на приход. Предлозите ќе се сочинат за даночните обвезници од II група во вид на список, а за даночните обвезници од IV група — индивидуално по даночните пријави односно реферати.

Овие предлози нема да се објавуваат преку месниот народен одбор оти предлогот на референтот на местото на домицилот даночниот обвезник ќе ги обврати и овие приходи.

Штом даночниот референт ги сочини своите предлози, претседникот на даночната комисија ќе ја свика даночната комисија. По секој предлог даночната комисија ќе го даде својот извештај (мислење) за висината на чистиот приход по поедините извори на приходот (по местата и единиците на изворот на приходот како се назначени под точ. 6—9 чл. 38 и 39 на Правилникот). Даночниот обвезник нема да се известуе за оваа одлука на даночната комисија па ни тој ни даночниот референт не можат да поднесат жалба.

Кога даночната комисија го даде својот извештај, даночниот оддел одма ќе го известува за тоа надлежниот околински (рејонски) народен одбор на местото на домицилот на даночниот обвезник. Во извештајот треба да се истакне колку е чистиот приход по предлогот на референтот, а колкав по оцената (мислењето) на даночната комисија и тоа посебно по единиците на изворите на приходот.

Кај околинскиот (реонскиот) народен одбор на местото на домицилот на даночниот обвезник, предлозите за даночните обвезници кои имаат извори на приходи на територијата на други околии (реони) ќе се обработуваат и објавуваат на крајот, т. е. пошто се примат извештајите на даночната комисија од тие околии.

Аналогно со предните правила ќе се постапи и кога даночниот обвезник има извори на приходи на територија од повеќе околии на една народна република од која нема место на домицил, со тоа што за утврдување даночната основица е надлежна даночната комисија на околината во кој даночниот обвезник има најголем извор на приход, а останалите даночни комисији ќе даваат само извештаји за висината на чистиот приход од својата територија.

В) Сувласнички извори на приход

Ако повеќе даночни обвезници имаат заеднички извор на приход (ортачки дуќани, заеднички куќи и сл.), секој од нив должен е да ги покаже по својата даночна пријава имињата и местото на домицилот на своите сувласници, целокупниот приход од тој заеднички извор, во кој дел на приходот учествуваат поедините сувласници и да го пријави својот дел на приходот од тој заеднички извор како и своите приходи од другите извори.

Сите прилози кои се однесуваат на заеднички извор на приход ќе ги поднесуе првиот сувласник уз својата даночна пријава.

Даночниот референт ќе ги сравни меѓу себе сите даночни пријави по кои е пријавен заедничкиот извор на приходот и ќе установи да ли се истиот слага во тој дел. Потоа по даночната пријава на првиот сувласник ќе го обработи својот предлог во поглед на целокупниот приход од заедничкиот извор и ќе назначи колку од тој приход припаѓа на овој даночни обвезник, а колку на поедините други сувласници. Припадајќиот дел на чистиот приход од заедничкиот извор има да се уделжи на соодветното место на предлогот по даночните пријави на сите сувласници, со назначување оти е предлогот заснован на податоци и докази уз даночната пријава на првиот сувласник.

Г) За работата на даночната комисија

1) На седниците на даночната комисија може да присуствуе даночниот обвезник или неговиот застапник, односно полномошник. Како застапник може да се појави: мажот за жената си, жената за мажот, родителите за децата, децата постари од 18 години за родителите, задругар за задругарот, сувласник за сувласникот, како и секое друго лице кое се обртно или за плата не бави со такво занимање. Како полномошници со уредно полномошје или со ополномошјувањето пред даночната комисија можат да се јавуваат правозастапници. За правни лица можат да се јавуваат нивните претставници односно полномошници, а за лица под стрателство и маси во општо нивниот старател, застапник. Исто така, на даночната комисија може да присуствуе, по нејзиното одобрување, и секое друго лице кое ги поднело такви податоци за приходите на даночниот обвезник најдоцна претходниот ден пред расправата на даночната комисија.

2) Даночниот обвезник односно неговиот застапник или полномошник нити други лица не можат да бидат присатни при донесувањето на самата оценка.

3) Претседникот односно неговиот заменик раководи со расправите на седницата и одговорен е за редот и правилното применување на Законот.

4) Даночната комисија решае полноважно ако се присатни претседникот односно неговиот заменик и барем уште двајца членови односно заменици, од кои кај даночната комисија прв околинскиот народен одбор мора да биде еден од местото на даночниот обвезник, а друг од неговата привредна територија.

Даночната комисија донесуе решења со мнозинство на гласови на присатните членови. (Референтот не гласа). Ако при гласањето не се постигне мнозинство за една оценка, ќе се доладе гласот кој за даночниот обвезник е најнеповолен на следното поповолно гласање дури така не се добне мнозинство на една оценка. На пример членот А гласа за даночната основица од 50.000.— д., членот Б за 45.000.—,

членот В за 42.000.—, а членовите Г и Д за 40.000.— д. Во овој случај гласот на членот А ќе се додаде на гласот на членот Б за 45.000.— д. но уште не се постигнало мнозинство, па обата овие гласови ќе се доддат на гласот В за 42.000 д. и така ќе се добие мнозинство за даночната основица од 42.000 д.

5) Кај даночните обвезници од IV група, кои се должни да водат работни книги, како и кај оние кои ги водат необвезно, даночната комисија ќе ја цени вистиноста на завршните сметки и спрема најдената стварна состојба ќе ја утврди даночната основица.

Ако во завршните сметки на физичките лица е покажан доходот од територијата на повеќе народни републики има истиот да се подели по износите кои одговараат на стварните приходи од нивните територии. Во таа цел мора и даночниот обвезник да даде потребни податоци.

6) Кај останалите даночни обвезници под IV група и кај сите обвезници од II група даночната комисија ќе ја утврди даночната основица по своето слободно уверење, земајќи ја во обзир даночната пријава, предлогот на референтот и собраните податоци.

7) Кај физичките лица кои имаат приходи од више извори по врстите и местото, мора да се утврди чистиот приход односно губитокот посебно по секоја врста и место на изворот на приходот, така да собирот на чистите приходи по одбитокот на собирот на губитоците преставуе вкупна даночна основица.

8) При оцената приходот од сувласничкиот извор даночната комисија ќе постапуе аналогно со одредбите од т.ч. В на овој член на Правилникот, т. е. ќе наведе колку изнесуе вкупниот приход од заедничкиот извор и во кој дел на приходот учествуе даночниот обвезник. При ова треба да се пази да вкупниот приход од заедничкиот извор мора да биде еднаков кај оите сувласници, а во даночната основица на секој сувласник мора да биде внесен соодветниот дел на вкупниот приход спрема делот на сувласничштвото односно делот на приходот.

Уз членот 44

Образложение на даночната комисија во записникот

1) За седниците на даночната комисија се води седнички записник, на заглавјето на записникот се запишуат имињата на председавајќиот, присутните членови и даночниот референт. Од записникот мора да се види колкав е чистиот приход односно губитокот утврден посебно по секој извор на приходот и колку изнесуе даночната основица. Уште истиот ден, по свршетокот на расправата, записникот го потпишуат председавајќиот и членовите кои присуствувале на расправата. Референтот на даночната комисија не го потпишуе записникот.

2) Решењата на даночната комисија за висината на даночните основици мораат во записникот да бидат образложени. Во образложението ќе се истакне начинот на кој е утврдена даночната основица и од кои разлози.

3) Кај даночните обвезници кај кои е предлогот на референтот заснован по работните книги а кај кои даночната комисија во целост го прими предлогот на референтот, доволно е да се наведе оти е предлогот примен од разлози во него изнесени и евентуално уште и од други разлози. Ако даночната комисија не прими во целост ваков предлог на референтот, ќе се наведе кои ставови на предлогот се примаат, а кои не се примаат и од кои разлози. Кај даночните обвезници на кои им се во целост одрлуе состојбата по работните книги, треба да се наведат разлозите за тоа и начинот на кој е утврдена даночната основица.

4) Кај сите останали даночни обвезници, на кои даночната основица им се утврдуе по слободното уверење, треба да се наведат сите конкретни факти

кои биле од влијанието за донесувањето на таква осена.

5) Ако во записникот нема доволно место за образложение, ќе се наведе во него да е образложение дадено на даночната пријава односно на рефератот кога пријавата не е поднесена.

Уз членот 45

Стечување на приходите од територии на повеќе околии

1) Кога даночниот обвезник — физичко лице — има извори на приход на територија од повеќе месливи народни одбори на една околица (реон) во кој му е местото на домицилот, тогај даночната комисија, во оној состав во кој е надлежна за местото на домицилот и врстата на најголемиот извор на приход, ќе го утврди чистиот приход посебно по поедините извори и вкупната даночна основица.

2) Кога даночниот обвезник — физичкото лице — има извори на приход на територија од повеќе околии на една народна република во кое му е местото на домицилот, тогај даночната комисија на околицата (реонот) во кое е местото на домицилот на даночниот обвезник, како и по претходната точка, ја утврдуе даночната основица во таа народна република. Даночните комисији на останалите околии (реони), во оној состав во кој се надлежни за местото и врстата на најголемиот извор на приход спрема пријавата на даночниот обвезник, ќе дадат извештај за висината на приходот по посебните извори од територијата на целата околица на пореската комисија на местото на домицилот на даночниот обвезник. Ако даночниот обвезник не поднел даночна пријава, ќе биде надлежна даночната комисија во оној состав во кој е надлежна за местото и врстата на најголемиот извор на приход спрема разрезот на данокот за претходната година, односно кај новите даночни обвезници спрема најголемиот извор на приходот по предлогот на референтот на даночната комисија.

3) Кога даночниот обвезник — физичкото лице — има извори на приход на територија од повеќе околии на една народна република во која не се најде неговиот домицил, надлежна е за утврдување на даночната основица во таа народна република даночната комисија на онаа околица (реон) во кој се најде најголемиот извор на приходот, и тоа во оној состав во кој е надлежна за местото и врстата на изворот на најголемиот приход. Во сето останало, како и во поглед на давање извештаи, од страна на даночната комисија при останалите околински народни одбори важат одредбите на претходните точки.

4) Местната надлежност на даночната комисија за утврдување даночна основица на правното лице се утврдуе спрема местото на седиштето на правното лице.

Уз членот 46

Разврстување на даночните обвезници по групи.
Разрезување данокот и одбиток на платениот данок по I група

1) Разврстувањето на даночните обвезници — физичките лица — по групи и разрез на данокот по даночни основици кои ги утврдила даночната комисија при околинскиот (реонскиот) народен одбор го врши финансискиот оддел на околинскиот (реонскиот) народен одбор на местото на домицилот на даночниот обвезник, односно местото на главниот извор на приходот ако се во дотичната народна република не најде домицилот на даночниот обвезник.

Исто така надлежниот финансиски отсек на предниот став врши разврстување на новите даночни обвезници — физички лица — и одредување аконтажијата на данокот во смисла на ст. 2 чл. 47 на Законот.

Разрезот на данокот по даночните основици кои го утврдила даночната комисија при окружниот на-

роден одбор го врши финансискиот оддел на надлежниот окружен народен одбор.

Финансискиот оддел на надлежниот окружен народен одбор врши разрез на данокот и одредува аконтацијата по ст. 2 чл. 47 на Законот во прв степен, а разврстување на даночните обвезници — физичките лица — и одредување аконтацијата на данокот во друг степен.

2) Разрезот на данокот во потесен смисол обвезника: одмерување на казната по ст. 1 и 2 на чл. 58 на Законот, смалување на даночната основица поради малолетни деца и години на староста на даночниот обвезник, применување I и II скала и соодветната даночна стопа од чл. 49 на Законот, пресметка на данокот, одбиток на платениот данок по I група.

3) На сите даночни обвезници од IV група, од кои во текот на годината е наплатен данокот по одбиток на приходи од односот на службата, на хонорари, награди и слични приходи ван односот на службата, на приходи од хартии од вредност и удели, ќе се одбие од вкупниот разрезан данок докажано платениот данок на овие приходи. Кај правните лица ќе се одбие и докажано платениот данок на приходи од улози на штеѓња кај кредитните установи.

4) Околинскиот (реонскиот) народен одбор ќе сочини посебен распоред на даночните обвезници од II група, а посебен распоред на даночните обвезници — физичките лица на IV група, за секој местен (реонски) народен одбор. Распоредите ќе се сочинат по званичните образци.

Ако известен посед на даночниот обвезник бил привремено ослободен од данок по поранешниот Закон за непосредните даноци, има во распоредот на данокот од II група да се покаже катастарскиот чист приход и на тој посед, билејќи од 1 јануари 1945 г. престанало да важи тоа ослободување (чл. 69 на Законот).

Ако територијата на местниот народен одбор не се поклопуе со територијата на катастарската општина, пак распоредот на данокот од II група ќе се состави спрема територијата на местниот народен одбор.

5) Смалувањето на даночната основица и пресметката на данокот кај даночните обвезници од II група ќе се врши во самиот распоред. На крајот на распоредот ќе се потпишат одговорните лица под клаузула оти смалувањето на даночната основица е правилно извршено, оти даночните стопи се правилно применети и данокот точно пресметан.

Кај даночните обвезници — физичките лица од IV група смалувањето на даночната основица поради малолетни деца и години на старост на даночниот обвезник, пресметката на вкупниот данок и одбитокот ќе се врши на самата даночна пријава, односно рефератот ако пријавата не е поднесена. Овие работи ќе ги потпише чиновникот кој ги извршил. Кај новите даночни обвезници смалувањето на даночната основица и пресметката на данокот ќе се врши во самата одлука за одредување на аконтацијата по ст. 2 чл. 47 на Законот. Одлуките за одредување аконтацијата можат да се внесуваат во распоредот ако тој не е заклучен и прокнижен во годишната даночна сметка, во противно ќе се внесува во месечниот преглед на прирастувањето.

Уз членот 47

Плаќање аконтација на данокот од II и IV група спрема задолжувањето за претходната година и одредување аконтација на нови даночни обвезници

1) Даночните обвезници од II и IV група плаќаат аконтација на данокот за текувката година спрема задолжувањето за претходната година.

2) На новите даночни обвезници додека не им се изврши првиот разрез на данокот, висината на аконтацијата ја одредува финансискиот орган на државната управа, и тоа:

(1) На правните лица — финансискиот оддел на оној окружен народен одбор на чија територија се најдуе седиштето на дотичното правно лице;

(2) На физичките лица — даночниот оддел на оној околински (реонски) народен одбор на чија територија се најдуе домицилот на даночниот обвезник, без оглед на местото каде се најдуе самиот извор на приходот на територијата на дотичната народна република. За одредување аконтацијата на даночните обвезници кои немаат домицил на територијата на народната република кај што се најдуваат изворите на приходот надлежен е оној околински народен одбор над чија територија обвезникот има најголем извор на приход.

Во случај кога новиот извор на приход на новиот даночни обвезник не се најдуе на територијата на околинската на местото на неговиот домицил, околинскиот народен одбор, на чија територија се најдуе изворот на приходот, ќе сочини писмен извештај за висината на аконтацијата која треба да се одреди за односниот извор на приходот и тој извештај ќе го достави на околинскиот народен одбор на местото на домицилот на даночниот обвезник. Аналогно ќе се постапува кога даночниот обвезник нема домицил на територијата на народната република во која стекнува извор на приходи, затоа што во овој случај аконтацијата ја одредува оној околински народен одбор на чијата територија се најдуе најголемиот извор на приходот.

Висината на аконтацијата се одредува со решење, сразмерно на векје задолжените слични извори на приходот. Од решењето треба да се види кога започнала привредна дејност или вршењето на занимавањето, односно кога е стечен имотниот предмет или право, па према тоа од кога почнува даночната обвеза.

3) Кај оние даночни обвезници кои во текот на годината, според векје постоежките извори, стекнат и некој нови извори на приход, нема да се утврдува висината на аконтацијата за ново стекнатиот извор на приходот, па за текувката година ќе се плаќа аконтација само спрема разрезот на данокот за претходната година.

4) На новите даночни обвезници во смисла на прописот од чл. 47 на Законот ќе се сметаат и оние даночни обвезници од I и III група кои во текот на даночната година стекнат некој извор на приход по кој се плаќа данок на доходок по II и IV група, доколку векје не биле обвезници по една од овие две групи. Од друга страна, кога даночниот обвезник од II или IV група престане во текот на годината да биде даночни обвезник по овие групи, а постане обвезник од I или III група нема натаму да плаќа аконтација за данок на II или IV група.

Уз членот 48

Соопштување разрезот на данокот на даночните обвезници

1) На обвезниците од II група им се соопштува разрезот на данокот со ставување распоредот на јавен увид за време од 30 дена. Распоредот се излага во просториите на надлежниот местен (реонски) народен одбор. Излагањето распоредот на јавен увид има на уобичаен начин да им се објави на даночните обвезници најмалку на еден ден пред неговото излагање.

Во овој рок од 30 дена секое лице може да го разгледа даночниот распоред без плаќање такса и да стави усмен или писмен приговор на грешки од сметковната природа, грешки во техничкиот состав на даночната основица и во разрезот на данокот. Утврдените грешки ќе ги исправи надлежниот финансиски орган одма по примањето распоредот од местниот народен одбор.

Жалба во поглед на висината на даночната основица може да се поднесе во овој рок и уште и во натамошниот рок од 30 дена по истекот на по-

следниот ден од јавниот увид. Пречекорување рокот не може да се правда (ст. 1 чл. 7 на Законот).

2) На обвезниците од IV група, кој не се задолжуат по работните книги, се издава извештај за утврдената даночна основица и висина на разрезаниот данок.

Во извештајот едновременно се доставува и налогот за плаќање на евентуалните разлики помеѓу разрезаниот данок и платената аконтација (ст. 3 чл. 53 на Законот). Извештајот и налогот за плаќање ќе се издава по прописаниот образец.

На Физичките лица кои се задолжуваат со данок спрема состојбата по работните книги ќе се издава извештај за разрез и налог за плаќање данокот во вид на решење по сличен образец.

Н а д а н о ч н а о		с н о в и ц а		Даночна
годишна	месечна	неделна	дневна	стопа
преку до	преку до	преку до	преку до	%
6.000—	500—	120—	20—	2,5
15.000—	1.250—	300—	50—	2,6
18.000—	1.500—	360—	60—	2,8
21.000—	1.750—	420—	70—	3,—
24.000—	2.000—	480—	80—	3,5
30.000—	2.500—	600—	100—	4,—
36.000—	3.000—	720—	120—	4,5
42.000—	3.500—	840—	140—	5,—
48.000—	4.000—	960—	160—	5,5
54.000—	4.500—	1.080—	180—	6,—
60.000—	5.000—	1.200—	200—	6,5
66.000—	5.500—	1.320—	220—	7,—
72.000—	6.000—	1.440—	240—	7,5
78.000—	6.500—	1.560—	260—	8,—
84.000—	7.000—	1.680—	280—	8,5
90.000—	7.500—	1.800—	300—	9,—
96.000—	8.000—	1.920—	320—	9,5
102.000—	8.500—	2.040—	340—	10,—
108.000—	9.000—	2.160—	360—	10,5
114.000—	9.500—	2.280—	380—	11,—
120.000—	10.000—	2.400—	400—	11,5
126.000—	10.500—	2.520—	420—	12,—
132.000—	11.000—	2.640—	440—	12,5
138.000—	11.500—	2.760—	460—	13,—
144.000—	12.000—	2.880—	480—	13,5
150.000—	12.500—	3.000—	500—	14,—
156.000—	13.000—	3.120—	520—	14,5
162.000—	13.500—	3.240—	540—	15,—
168.000—	14.000—	3.360—	560—	15,5
174.000—	14.500—	3.480—	580—	16,—
180.000—	15.000—	3.600—	600—	16,5
186.000—	15.500—	3.720—	620—	17,—
192.000—	16.000—	3.840—	640—	17,5
198.000—	16.500—	3.960—	660—	18,—
204.000—	17.000—	4.080—	680—	18,5
210.000—	17.500—	4.200—	700—	19,—
216.000—	18.000—	4.320—	720—	19,5
		4.320	720	20,—

3) По предната табела треба да се пресметува данок:

(1) на приходи од односот на службата, потоа на хонорари, награди и слични приходи ван односот на службата, кои имаат карактер на периодично поновување, слично на приходите од односот на службата (види точ. II:2 (2) чл. 10 на Правилникот), доколку сите овие приходи (од односот на службата и ван односот на службата) прејдуваат 60.000 — д. годишно, 5.000.— д. месечно, 1.200.— д. неделно или 200.— д. дневно и тоа по стопата која одговара на месечниот, неделниот односно дневниот приход. На предните приходи кои не ги прејдуваат овие цензуси данокот ќе се пресметува по следните табели со фиксниот данок;

(2) на хонорари, награди и слични приходи ван односот на службата, кои немаат карактер на периодично поновување, т. е. кои се јавуваат само од случај

Уз членот 49

Даночни скали и даночни стопи. Нивната примена

Во чл. 49 на Законот предвидени се две скали на даночните стопи на данокот на доходок: I и II скала. Обете скали се во проценти спрема годишната даночна основица.

1. — 1) Данокот на доходок по првата скала на чл. 49 на Законот се плаќа:

а) на приходи од односот на службата (плати и надници,

б) на хонорари, награди и слични приходи ван односот на службата, и

в) на приходи од улози на штедење кај кредитните установи.

2) Првата законска скала на даночните стопи, пресметана на годишни, месечни, неделни, дневни приходи, гласи:

до случај (види точ. II:2 (1) чл. 10 на Правилникот). Како овие приходи не се пресметуваат во годишен износ поради пронајдувањето на даночната стопа, туку стварниот приход се смета за годишна даночна основица, изнесена во рубриката I на предната табела, тоа данокот има да се пресмета по стопата која одговара на тој стварен приход;

(3) на приходи од улози на штедења кај кредитните установи. Ни овој приход не се пресметува во годишен износ поради пронајдување на даночната стопа, туку стварниот приход по еден улог се смета за даночна основица, изнесена во рубриката I на предната табела, па данокот има да се пресметува во текот на годината по стопата која одговара на тој стварен приход. Но на крајот на годината, при последната пресметка на каматите, се зема за годишна даночна основица стварно пресметаниот приход (камата) во текот на целата година, па спрема него има

и данокот да се пресмета (види точ. III чл. 10 на Правилникот);

(4) кога работникот или намештеникот, покрај редовните повратни приходи, прими од истиот работодавач, во текот на еден временски период (ден, недела, месец), уште и некоја награда од случај до случај која нема повратен карактер, тогаш повратниот приход ќе се пресмета на годишен износ. На овој годишен износ има да се додаде сумата од таа случајна награда и спрема нивниот собир, смален поради малолетните деца и годините на старост на даночниот обвезник, има да се установи соодветната даночна стопа, по која има да се пресмета данок на собирот на редовниот и повремениот приход, кои такугјере треба претходно да биде смален поради малолетните деца и годините на старост. На пример: на месечната плата од 3.000 д. одговара годишна сума од 36.000 д., на која има да се додаде износот на повремениот приход, на пример од 2.000 д. Ако обвезникот има две малолетни деца добиениот собир од 38.000 д. има да се смали со 10% (т. е. со 3.800 д.), на остатокот од 34.200 д. одговара даночната стопа од 4,5%. Собирот од редовниот и повремениот приход од 5.000 д. има такугјере да се смали со 10% (т. е. со 500 д.), па на остатокот од 4.500 д. ќе се пресмета данокот по установената даночна стопа од 4,5%. Данокот изнесуе заокружено 202 д.

4) При пресметуењето на данокот по предната табела треба да се пазат на одредбата на чл. 52 на Законот, по која данокот по повисоката стопа не може да биде поголем од данокот по најблиската пониска стопа, зголемена со разликата поради која би имала да се применуе повисока стопа (види го примерот во чл. 52 на Правилникот).

5) Да не би се вршило во секој конкретен случај пресметуење на данокот по соодветната даночна стопа на приходи од односот на службата и на хонорари, награди и слични приходи ван односот на службата, кои имаат карактер на периодично поновуење, доколку сите овие приходи не прејдуват 60.00 д. годишно, 5.000 д. месечно, 1.200 д. неделно и 200 д. дневно, предната скала на даночната стопа е пресметана во табелите со фиксниот данок, кои овозможуваат полесно и побрго пресметуење на данокот и вршење контрола, а чието отстапуење е незнатно во оглед на заокружуењето на данокот по чл. 8 на Законот (на приходи кои ги прејдуваат наведените цензуси ќе се пресметуе данок по претходната табела). Напатствието за примена на следните табели со фиксниот данок е дадено на крајот на табелите.

6) Пресметаните даночни стопи во табелите со фиксниот данок гласат:

- а) Табела на данок на дневни примања: (види го посебното издање на „Службениот лист“ — свеска 41)
- б) Табела на данок на неделни примања: (види го посебното издање на „Службениот лист“ — свеска 41)
- в) Табела на данок на месечни примања: (види го посебното издање на „Службениот лист“ — свеска 41)

7) Покрај оноа што е веќе речено во одредбите на чл. 9 и след. на Законот и Правилникот во поглед на утврдуењето даночните основици и применуењето на соодветните даночни стопи при пресметуењето на данокот по одбиток, се даваат уште следните напатствија за примена на претходните табели:

(1) при изработуењето табелите со фиксен данок земен се во оглед прописите на чл. 52 на Законот, с према кои данокот по повисоката стопа не може да биде поголем од данокот по најблиската пониска стопа, зголемен со разликата поради која би имала да се применуе повисоката стопа, така да овие табели можат да се применуваат без посебно утврдуење на тоа ограничуење;

(2) табелите се изработени за примањата на даночните обвезници кои немаат малолетни деца и за

оние кои имаат до шест малолетни деца кои немаат самостоен доходок. Ако даночниот обвезник има повеќе од шест малолетни деца кои немаат самостоен доходок, данокот може да се пресмета на тој начин што за бројот на децата преку 6 ќе се изврши одбиток по точ. 1чл. 35 на Законот и на остатокот на даночната основица ќе се најде во табелата соодветниот данок како за обвезникот кој има шест деца. На пример: даночниот обвезник има седум малолетни деца, а прима неделно 1.650 динари. Одбитокот за едно (за седмо) дете изнесуе 52,50 д. На остатокот од 997,50 за обвезникот со шест деца данокот изнесуе 31 д. Во овој пример може данокот да се пресмета и по табелата од точ. 1/2 на тој начин што ова неделно примање од 1.050 д. ќе се смали за 35% (за седум деца по 5%) и на остатокот од 682,50 д. ќе се пресмета данок по соодветната даночна стопа од 4,5% во сума од 31 д.;

(3) за даночните обвезници кои се постари од 60 години одбитокот по точ. 3 чл. 35 на Законот изнесуе 10%, т. е. колку и за обвезниците кои имаат две малолетни деца, па на нив данокот ќе се пресмета како на овие даночни обвезници кои имаат две малолетни деца. Но ако и овие обвезници имаат малолетни деца, данокот ќе се пресмета така како да имаат уште две малолетни деца. На пример, ако е обвезникот стар преку 60 години и има три малолетни деца, ќе му се пресмета данокот као на оној обвезник кој има пет малолетни деца. Ако во овој случај собирот на бројот два и на бројот на малолетните деца би го преминал бројот 6, данокот ќе се пресмета како во претходниот пример под (2).

(4) табелата на данокот на дневните примања се применуе при пресметуењето данокот на приходи кои се пресметуваат и исплатуваат дневно. На пример, на работник кој има три малолетни деца му се исплатуе за еден ден работа 150 д. Во табелата на данокот за дневни примања, најдуге да на примањето од 143 до 152 д. во рубриката од три малолетни деца, данокот изнесуе 6 д.;

(5) табелата за данок на неделни примања се применуе при пресметуењето данокот на приходи кои се пресметуваат и исплатуваат неделно, без оглед на тоа што тоа примање се однесуе може би на помалу од 6 дена или на 7 дена. На пример, на работник кој е стар преку 60 години и има две малолетни деца, му се исплатуе на крајот на неделата за пет дена работа 1.200 д. Во табелата за данок за неделни примања, во рубриката под 4 малолетни деца (одбиток за две деца 10% и поради години на старост 10%, сосем 20% како за четири деца), на примањето од 1.193—1.200 д. данокот изнесуе 53 д.;

(6) табелата за данок на месечни примања се применуе при пресметуењето данокот на приходи кои се пресметуваат и исплатуваат месечно, без оглед на тоа што тоа примање се однесуе може би на помалу и повеќе од 25 дена работа во месецот. На пример, на намештеникот кој е стар преку 60 години а нема малолетни деца му се исплатуе месечна плата од 3.500 д. Во табелата за данокот на месечни примања, во рубриката под две малолетни деца (одбитокот поради години на старост изнесуе 10% како поради две малолетни деца), на месечното примање од 3.500 д. данокот изнесуе 157 д.;

(7) кај исплатите кои не се вршат дневно, неделно или месечно, туку во некои други рокови, на пример на 15 дена, данокот има да се пресмета спрема табелата на данокот на неделни примања, и тоа посебно за секоја недела спрема приходот кој на неја паѓа. Но ако на исплатата не се пресметуе по календарските недели, туку од 1 до 15 и од 16, до последниот ден во месецот има примањето за петнаесет дена да се подели со бројот 2 и спрема добиената сума да се пресмета данокот како за две недели воколку се исплатата односуе на повеќе од 7 дена;

(8) на приходите од овие врсти, кои ги прејдуваат означените цензуси од точ. 1/6 на овој член на

Правилникот, не се дозволуат никакви одбитоци поради малолетни деца и години на старост на даночниот обвезник, па данокот има да се пресметуе по првата табела, изнесена под точ. 1/2 на овој член на Правилникот.

II. — 1) Данок на доходок по II скала на чл. 49 на Законот плаќаат:

- а) даночните обвезници на I група на приходи од хартии од вредност или удели,
- б) даночните обвезници на II група и
- в) даночните обвезници на IV група.

2) Втората законска скала на даночните стопи гласи:

на год. даночна основица преку	даночна до	даночна стопа ‰	на годишна основица преку	даночна до	даночна стопа ‰
1.000	2.000	12.—	30.000	42.000	20.—
2.000	4.000	12,5	42.000	54.000	21.—
4.000	6.000	13,5	54.000	60.000	22.—
6.000	8.000	14.—	60.000	84.000	23.—
8.000	12.000	14,5	84.000	108.000	24.—
12.000	15.000	15.—	108.000	138.000	25.—
15.000	18.000	16.—	138.000	144.000	26.—
18.000	21.000	17.—	144.000	162.000	27.—
21.000	24.000	17,5	162.000	186.000	29.—
24.000	30.000	18.—	186.000	216.000	32.—
		19.—	216.000		35.—

3) Во поглед на утврдување на даночната основица за пресметка на данокот на приходи од хартии од вредност и удели види ја точ. IV/2 чл. 10 на Правилникот.

4) При пресметувањето данокот треба да се пази на прописите од чл. 52 на Законот и Правилникот.

Уз членот 50

Изисе на данокот по фиксниот став

Даночните обвезници на III група плаќаат данок по фиксниот став, кој изнесуе:

1) за кукјните помошници и лицата кои не обавуваат привредна дејност во стален локал или на стална пазарска тезга, туку на јавните места или по кукјите (точ. 1 и 2 чл. 19 на Законот) 300 д. годишно односно 150 д. полугодишно;

2) за агентите кои патуат и трговските патници (точ. 3 чл. 19 на Законот) 2.400 д. годишно односно 1.200 д. полугодишно.

За наплатувањето на овој данок се зборуеше уз чл. 19 и 20 на Правилникот.

Уз членот 51

Стопи на данок на наследства и подароци

1) Во чл. 51 на Законот прописана е таблицата за данок на наследства и подароци. Данокот е изразен во проценти спрема чистата вредност на наследствата односно подарокот. Освен данокот предвиден во таблицата, нема место за наплата за некаква друга дажбина за пренесување на наследните односно подарените непокретности.

Наследниците односно подарокопримателите се сврсгани во 6 категории:

I категорија предвидена е за деца. Притоа нема никаква разлика помеѓу законитите, ванбрачните, усвоените и позаконените деца;

во II категорија идат натамошните потомци во правата линија (внуци, првнуци и т. н.) потоа мајкот и жената кои не биле разведени во часот на поставањето на даночната обвеза;

III категорија ги обваќа предците во правата линија (таќко, мајка, дедо, баба, прадедо, прабаба и т. н.);

во IV категорија спаѓаат браќа и сестри, мајкар само по еден родител, и нивните потомци во прв степен (братанец, братаница, сестрић и сестричина на поставањето односно дародателот);

во V категорија спаѓаат стриковци, вујковци, тетќи и нивните потомци само во првиот степен;

во VI категорија идат натамошните потомци од IV и V категорија и останалите роднини како на пример: тат, ташта, свекор, свекрва, зет, снаја очув, маќеа, поочув, помајка, пасторчад и сите други род-

нини кои не се предвидени во предните категории, како и сите друга лица кои не се во сродство со оставителот односно подарокодателот, потоа установи, задужбини и т. н.

2) Бидејќи да висината на даночната стопа на данокот на наследства и подароци зависи и од висината на данокот на доходок со кој е примателот на наследството односно подарокот задолжен во моментот на настанувањето на даночната обвеза, околинскиот народен одбор е должен да ги присобере податоците за висината на даночното задолжување на наследникот односно подарокопримателот на територијата на целата држава. Ако во тој момент не е извршен разрезот на данокот на доходок за годината во која настанала даночната обвеза на данокот на наследства односно подароци, има да се земе данок кој е разрезан за претходната година. Кај лицата на кои не им се врши годишен разрез на данокот, туку од нив се наплатуе само данок по одбиток (на приходи од односот на службата, на холорари, награди и слични приходи ван односот на службата, на приходи од улози на штеѓња кај кредитните установи, на приходи од хартии од вредност и удели), има да се земе соодветниот износ на годишниот данок спрема даночната основица која се смета за годишна во годината во која настанала даночната обвеза на данокот на наследства и подароци

3) Ако лицата од категоријата II до VI живееле во фамилијарна или привредна заедница со умрениот, плаќаат данок на наследства по претходната пониска категорија од онаа во која спаѓаат. На пример: лицата од II категорија ќе платат данок во тој случај по стопата која важи за I категорија. Ако децата живееле во заедница со умрениот, даночната стопа им се смалуе за 10%.

Под фамилијарна заедница има да се разбере водење на заедничко кукјанство односно заедница на работа и имот на членовите од крвното родбинство.

Како привредна заедница се смета секое заедничко привредно работење.

Лицата кои имаат право на оваа повластица и саќаат да се ползуат со неа, мораат за тоа да прибават уверење од местниот односно околинскиот народен одбор и да го достават на надлежниот даночен оддел уште пред разрезувањето на данокот.

Одредбите на последниот став на чл. 51 на Законот не можат да се применуат при разрезувањето на данокот на подароци.

Уз членот 52

Примена на пониски даночни стопи

1) При разрезот на данокот на доходок треба да се пази на тоа да данокот по соодветната даночна стопа не може да биде поголем од данокот по најблиската пониска стопа на неа соодветна најголема даночна основица, зголемен со разликата на даночната основица поради која би имала да се примени повисоката стопа.

На пример: на даночната основица од 163.000 динари данокот по стопата 21% би изнел 47.270 динари. Но како е овде разликата на даночната основица само 1.000 динари (т. е. 163.000 динари помалу 162.000 динари), тоа има да се примени даночната стопа од 27% на неа подложна најголема основица од 162.000 динари и на разрезаниот данок од 43.740 динари да се додаде разликата на даночната основица од 1.000 динари, така да вкупниот данок изнесуе 44.740 динари место 47.270 динари.

2) Предното правило важи и за разрез на данокот на наследства и подароци, со тоа што разликата на данокот на доходок на наследникот односно подарокопримателот не повлекуе примена на пониската даночна стопа, без оглед колкава е таа разлика, туку се зема во оглед само разликата на даночната основица.

вица (вредноста на наследството или подарокот) поради која би имало да се примени повисоката стопа.

На пример: ако непосредниот данок на наследникот (подарокопримателот), кој спаѓа во V категорија, е 10.100 д. а вредноста на применото наследство (подарок) изнесуе 520.000 д., данокот по стопата од 38% би изнел 197.600 д. но како е овде разликата на даночната основица 20.000 д. (т. е. 520.000 помалу 500.000 д.), тоа има да се примени даночната стопа од 32% на неја подложната најголема основица од 500.000 д. и на разрезниот данок од 160.000 д. да се додаде разликата на даночната основица од 20.000 д. така да вкупниот данок изнесуе 180.000 д. место 197.600 д.

Уз членот 53

Доспелост на данокот на II и IV група

1) Аконтациите на данокот од II група доспеваат за плаќање во два еднакви годишна оброка на 1 август и 1 ноември, а мораат да се платат во рок од 30 дена по доспелоста, т. е. до 30 август и до 30 ноември заклучно.

2) Аконтациите по данокот на IV група доспеваат за плаќање во 4 еднакви годишни оброки: на 1 јануари, 1 април, 1 јули и 1 октомври а мораат да се платат во рок од 30 дена по доспелоста, т. е. до 30 јануари, 30 април, 30 јуни и 30 октомври заклучно.

3) Денот на доспелоста на данокот го означуе денот кога започнуе да тече рокот во кој даночниот обвезник по Законот е должен да го плати доспелиот данок. Во текот на овој рок не може доспелиот данок да се наплатуе по принуден пат нити можат да се засметуат камати. Дури по истекот на последниот ден на одредениот рок за уплата на доспелиот данок може наплатата да се врши по принуден пат по чл. 55 и 56 на Законот и да се засметуе камата по чл. 54 на Законот.

4) Разликата помеѓу разрезаниот данок за даночната година и платените аконтации спрема разрезот на данокот за претходната година односно спрема одредената аконтација по чл. 47 Законот има да се плати во рок од 30 дена од денот на извршеното соопштење за разрезот на данокот.

Уз членот 54

Плаќање камати на неблагоприятно платениот данок. Вракјање на повеќе платениот данок

1) Даночните обвезници, како и лица кои се должни да вршат обустава на данокот по I група при исплатата односно пресметуењето на данокот на подложните приходи, кои не ќе го платат доспелиот данок најдалеку до последниот ден на законскиот рок на плаќање, должни се од тој ден до денот на плаќањето да платат и камати по годишната стопа од 6%.

Каматата се смета на државниот и местниот данок и одмерените казни од ст. 1 и 2 на чл. 58 на Законот.

2) Уплатените суми се засметуат најпрво за покриење на најстариот долг.

Повеќе платениот данок се засметуе на даночниот обвезник во отплата на уште нестасаниот данок за текуќата односно следната година. Ако е подмирено целото долгуење и стасаните аконтации на данокот, повеќе платениот данок му се враќа на даночниот обвезник, само по поднесената молба. Но ако се очекуе некако прирастуење на данокот, нема да се врши враќање.

3) Молбата за враќање се поднесуе на овој околински (реонски) народен одбор кај кој е извршено задолжуењето со данок, т. е. кај кој се покажуе повеќе платениот данок.

Овие молби не подлежуат на такса од т. бр. 1 на Законот за таксите доколку барањето за враќање се покаже како основано (точ. 5 чл. 6 на За-

конот за таксите). Ако се утврди оти е молбата неоправдана, накнадно ќе се наплати таксата за молбата и за решењето.

Уз членот 55

Редовна и принудна наплата на данокот

1) Наплатата данокот на доходок од обвезниците од I група се врши преку правните и физичките лица кои вршат исплата односно пресметка на приходот. Овие лица се должни наплатениот данок да го предадат на околинскиот (реонскиот) народен одбор по прописите на чл. 14 на Законот и Правилникот.

2) За наплатата данокот од даночните обвезници на III група речено е уз чл. 20 на Правилникот.

3) Индивидуалното книжење на разрезаниот и наплатениот данок по II и IV група на физичките лица се врши кај околинскиот (реонскиот) народен одбор на чија територија даночниот обвезник-физичкото лице има свој домицил, односно најголем извор на приход ако на територијата од таа изродна република нема домицил.

Индивидуалното книжење на разрезаниот и наплатениот данок по IV група на правните лица се врши кај околинскиот (реонскиот) народен одбор на чија територија се најдуе седиштето на правното лице односно најактиот работен уредбај. Во таа цел окружниот народен одбор ќе му го достави на надлежниот околински (реонски) народен одбор задолжуењето на правните лица, преку месечниот преглед на прирастуењето, поради индивидуалното книжење, задолжуење и наплата.

4) Редовната наплата на данок од даночните обвезници на II и IV група и данок на наследства и подароци го вршат околинските (реонските) народни одбори непосредно или преку местните народни одбори или преку чековни сметки кај Поштенската штедионица и нејзините филиали.

5) Индивидуалното книжење на разрезаниот и наплатениот данок од даночните обвезници на II и IV група може да се пренесе и на местните народни одбори чие седиште е ван местото на седиштето на околинскиот народен одбор, и тоа само ако местните народни одбори сакаат да ја превземат оваа должност. Во тој случај местниот народен одбор ќе поднесе писмена изјава на надлежниот околински народен одбор најдалеку до крај на октомври на претходната година. Одобрењето на три години ги издава министерството на финансите на народната република односно финансискиот оддел на Автономната покраина или финансискиот оддел на Обласниот народен одбор најдалеку до крајот на ноември на оваа група и данокот на наследства и подароци.

На местните одбори не може да им се дозволи книжење и наплата данокот на доходок по I и III група и данокот на наследства и подароци.

6) Кога на местниот народен одбор е пренесено книжењето на разрезаниот и наплатениот данок, тој е должен да наплатените суми ги предава во првата половина на месецот на надлежниот околински народен одбор најдалеку до 20-от ден на истиот месец, а наплатените суми во другата половина на месецот најдалеку до 5-от ден на следниот месец. Наплатените суми ќе ги предава по даночниот дневник на кој околинскиот народен одбор ќе му го потврди приемот под последниот реден број на дневникот до кој е предаден наплатениот данок.

Во овој случај околинскиот народен одбор, во поглед на сумарното задолжуење и одолжуење на дотичниот местен народен одбор, ќе постапуе како што постапуе окружниот спрема околинскиот народен одбор.

7) Данокот на II и IV група и данокот на наследства и подароци може да се плати и кај местниот народен одбор кој не ја презел должноста на книжење и наплата. Во овој случај местниот народен одбор ќе им издава на даночните обвезници

уредни потврди, а примените суми ќе ги уводи во список и ќе ги предава на околинскиот народен одбор во рокови предвидени во претходната точка. Околински народен одбор наплатените суми индивидуално ќе ги прокнижи од списокот во својот даночен дневник, ќе ги забележи во списокот редните броеви на даночниот дневник и на списокот ќе го потврди приемот. Вака наплатените суми ќе ги внесуе околинскиот народен одбор од даночната главна книга во даночните книшки во првата прилика кога даночниот обвезник ќе покаже својата даночна книшка на околинскиот народен одбор и ќе ги понижати потврдите кои ги издаа местниот народен одбор.

8) Околинскиот (реонскиот) народен одбор може да врши принудна наплата на данокот од покретностите на даночниот должник непосредно или преку местните народни одбори, а принудна наплата од непокретностите може да врши само преку судовите.

9) При принудната наплата на данокот од покретниот или непокретниот имот на даночниот должник односно гарант има да се наплатуат и стварно направените трошкови. Под стварно направените трошкови не се подразбираат трошковите околу издавање опомена и вршење попис на покретните или непокретните предмети, оти за овие работи е предвидена такса по т. бр. 50 и 51 на Законот за таксите. При принудната наплата на данокот најчесто ќе се појават трошкови околу пренесување, сместување, пакување и продавање на пописаните предмети. Во стварно направените трошкови во овој случај не влегуат ни патните сметки на органите кои вршат каква работа околу принудната наплата на данокот.

10) За даночна опомена се плаќа такса во готово по т. бр. 50 на Законот за таксите, а за попис во постапката за принудната наплата на данокот се наплатуе такса во таксени марки по т. бр. 51 на Законот за таксите.

11) Поблиски напатствија за книжењето на разрешениот и наплатениот данок ќе се пропишат со посебен Правилник.

Уз членот 56

Процесни работи и рокови кај принудната наплата на данокот

1) Во постапката за принудната наплата на данокот постојат три процесни работи:

- а) опомена која може да биде општа или поединечна, писмено издадена,
- б) попис, и
- в) продавање.

2) Помегѓу секоја од овие работи мора да потекне најмалку осум дена.

3) Постапката за принудната наплата на данокот ќе се пропише со посебен правилник.

Уз членот 57

Одобрување почекот за плаќање на должниот данок

1) Во оправдани случаи може по молба на даночниот обвезник да се одобри почек за плаќање на данокот. Молбата се поднесуе на надлежниот околински (рејонски) народен одбор кај кој се води даночното долгување. Како оправдан случај за давање почек ќе биде, на пример, кога во текот на годината се угаси некој извор на приход на даночниот обвезник (престанок на работата, отугување зградата и сл.), и тоа за дел на данокот (аконтација) кој сразмерно отпаѓа на угасениот извор на приходот.

2) Почек за плаќање на данок на наследства и подароци може да се одобри само во оправдани случаи. Под оправдани случаи се подразбират случаи кога половината на чистата вредност на наследството односно подарокот не е достаточна за покријќи на разрезаниот данок.

3) Доказите за тоа да се исполнети условите за почек на данокот мора да ги поднесе даночниот обвезник.

4) Почекот може да се одобри во целост или само делимично, а одобрувањето може да биде врзано за извесни услови (плаќањето да се врши во рати, во точно одредени неделини, петнаестодневни, месечни, двомесечни или тромесечни рокови), да даночниот долг се обезбеди со дополнување на регистрирани гарантни писма на сигурни парични заводи, државни хартии од вредност по курсот, со хипотекарно осигурување, и т. н., со тоа да одобрувањето на почекот престануе да важи кога не се исполнени еден од поставените услови (на пример: ако доспелата рата не се плати во одредениот рок или не се депонираат хартиите од вредност).

Органот кој го одобрил почекот може да го повлече даденото одобрување и да превземе мерки за наплата на должниот данок во оној случај кога постои страв оти даночното долгување би можело да пропадне ако би се чекало со наплатата во рокот на одобренит почек или кога се стекнат услови да може наплатата да се изврши.

5) Одобренит почек не го ослободуе даночниот обвезник од плаќањето на камати поради задоцнувањето.

Уз членот 58

Казни поради неподнесување даночни пријави и поради недавање податоци

1) Казните од чл. 58 на Законот се делат на две врсти: а) казни кои се одмеруат едновременно со разгледувањето на данокот на доходок односно данокот на подарок (ст. 1 чл. 58 на Законот) и б) казни кои се одмеруат со посебна одлука (ст. 2 и 3 чл. 58 на Законот).

2) Едновременно со данокот на доходок односно со данокот на подарок се одмеруе казна од 50.— до 5.000.— динари на оние даночни обвезници кои не поднесат даночна пријава во рок одреден со овој Закон, а кој пречекорувањето на рокот најповеќе до петнаесет дена не ќе го оправдат (ст. 1 чл. 7 на Законот).

Ако даночниот обвезник ни по индивидуалниот позив не поднесе даночна пријава, ќе му се земе тоа како отежавајукја околност при одмерувањето казната.

Како даночна пријава се смета не само онаа која се поднесуе на органот надлежен за местото на домицилот (седиштето) односно на најголемиот извор на приход, туку и сите оние пријави кои се поднесуат во местата на изворот на приходот. Исто така, како пријава се смета и усменото или писменото барање на даночните обвезници од точ. 2 и 3 на чл. 19 на Законот со кој бараат да име се издаде потврда за платениот данок по фиксниот став.

Оваа казна ја одмеруе финансискиот орган на државната управа кому се поднесуе пријавата по прописите на овој Закон. Кога даночната комисија ја утврдуе даночната основица, претседникот и референтот на даночната комисија, како финансиски органи на државната управа, ќе го испитат присатниот даночни обвезник за разлогите на неподнесувањето односно неблагоприятното поднесување на даночната пријава и ќе му одмерат казна. На отсатниот обвезник такагјере ќе му ја одмерат оваа казна, земајќи ги во оглед сите околности кои влијаат на нејзината висина (нарочно приликите во кои даночниот обвезник живее). Во останалите случаи, кога даночната основица ја утврдуе финансиски орган, ќе се одмери оваа казна со самата одлука со која се одмеруе данокот (аконтацијата).

Казната поради неподнесувањето или неблагоприятното поднесување на пријавата за разрез на данокот на подароци се одмеруе едновременно со разрезот на овој данок.

За одмерената казна се обавестуе даночниот обвезник едновременно и со истиот акт со кој се обавестуе за разрезот на данокот. На подарокодателят му се издава посебна одлука за одмерувањето на оваа казна.

3) Со посебна одлука на надлежниот финансиски орган на државната управа ќе се казни парично од 50.— до 5.000.— динари:

а) даночниот обвезник кој во законски рок не даде потребни податоци на барање на финансиските органи на државната управа;

б) даночниот обвезник од IV група — физичко лице — кој во даночната пријава не ги покаже сите извори на своите приходи, освен приходи од улози на штедња кај кредитните установи, а правните лица ако не ги пријават и овие приходи (чл. 22 на Законот);

в) даночниот обвезник кој е должен да ги води работните книги ако уз пријава не поднесе завршни сметки, односно ако не поднесе ликвидационен биланс (чл. 37 на Законот);

г) даночниот обвезник — физичко лице — кој има извори на приход на територија од повеќе околски (рејонски) народни одбори ако по својата даночна пријава не назначи каде му се најде доминицијот, односно каде му е најголемиот извор на приходот во народната република во која нема доминициј;

д) лицето кое во предметите на тугји даноци не даде потребни податоци, а кое е должно да ги даде по овој Закон;

Овде идат во оглед нарочно: одговорни службеници, надлештва и установи, физички и правни лица кои не дадат податоци по чл. 41 на Законот; физички и правни лица кои се должни да вршат обвеза на данокот при исплатата односно одобрувањето на приходот по чл. 13 на Законот ако не дозволат увид во своите работни книги или не дадат потребни податоци за примателите на приходот; одговорни службеници на местните народни одбори, кои не ќе поднесат извештај за смртта на некое лице и не извршат попис и процена на заоставштината по чл. 28 на Законот, и т. н.

4) Казна од претходната точка има карактер на административна казна за неуредност и пред одмерување на истата дотичното лице мора да се сослуша или мора да му се даде можност да се правда на сослушањето.

Во сето останало треба да се примени сходно одредбите на чл. 59—62 на Законот и Правилникот.

Уз членот 59

Одговорност на плаќачите на данок по I група

1) Ако физичките или правните лица, кои се должни по чл. 13 и 14 на Законот да при исплатата односно одобрувањето на приходот да обустават данок од обвезниците од I група не обустават данок воопште или не го обустават во законскиот износ или пак обуставениот данок не го предадат благовремено, ќе се казнат парично од 100.— до 10.000.— динари покрај плаќање на камати за време за кое предавањето на данокот е извршено после рокот.

Казната се одмеруе со решењето на финансискиот орган на надлежниот околски (рејонски) народен одбор.

Во постапката за изречење на оваа казна ќе се применуваат аналогно одредбите изнесени во чл. 61 и 62 на Правилникот.

2) Покрај казната по овој член, ќе се казнат уште и по ст. 3 чл. 58 на Законот од 50.— до 5.000.— динари физичките и правните лица кои не дадат потребни податоци во цел на контролата на наплатата на овој подарок.

Уз членот 60

Одговорност на кукјните помошници и нивните работодатели поради неблаговременото плаќање на данок

1) Кукјните помошници се должни да платат данок по фиксниот став (чл. 19, 20 и 50 на Законот и Правилникот) пред стапувањето во служба, односно најдалеку до 1 јануари на даночната година ако во текот на миналата година биле обвезници на овој данок и го продолжиле занимавањето во текот на текувата година. Ако тие во тој рок не платат да-

нок, подлежуваат на казна од 150.— динари. Оваа казна не ја исклучува наплатата на редовниот данок и камати.

2) И работодаделот, кој прими како кукјен помошник лице кое е платило данок какуѓере ќе се казни со истата казна од 150.— динари.

3) Во постапката за изречење казна ќе се применуваат аналогно одредбите изнесени во чл. 61 и 62 на Правилникот.

Казната се одмеруе со пресуда на финансискиот орган на надлежниот околски (рејонски) народен одбор.

4) Даночните обвезници од III група од точ. 2 и 3 на чл. 19 на Законот кои благовремено не се пријават за плаќање на данок, ќе се казнат по ст. 1 чл. 58 на Законот.

Уз членот 61

Даночна утаја и казнување на даночните кривци

1) За кривец на даночна утаја се смета лице кое во предметите на сопствениот данок, или како застапник на друг, во намера да се избегне плаќањето на законскиот данок, во даночната пријава или ван неа, одговарајќи на прашањата поставени му од надлежната страна, во поднесените податоци или во жалбата дава лажни или непотполни податоци, така да би спрела податоците кои ги дал тој можела да настани потполна или делимична даночна утаја.

За кривец на даночната утаја се смета и оној даночен обвезник односно негов застапник кој во намера да се избегне плаќањето на законскиот данок, затаи некој извор на приход кој подлежуе на данок по овој Закон.

2) Кривец на пореска утаја може да биде или само даночниот поседник или само неговиот застапник или обајцата истовремено.

(1) Правните лица ја изразуваат својата намера за даночна утаја преку своите претставници односно застапници, и сите овие претставници кои полноважно го претставуваат правното лице секогаш поединечно ќе се казнуваат по ст. 3 чл. 61 на Законот кога правното лице се казнуе по ст. 2 на истиот член на Законот.

(2) По ст. 3 чл. 61 на Законот ќе се казнат полномошниците на правните и физичките лица кои имале сознание за намерата на нивните властодавци да извршат даночна утаја и сами во тоа учествувале со својата работа.

(3) Доколку пак полномошниците (застапниците) на правните и физичките лица ќе направат нешто противно на исправните инструкции на своите властодавци во намера да извршат даночна утаја, ќе бидат само тие кривично одговорни.

(4) Кај физичките лица кои не се своевласни (малоумни лица, малолетни деца) не може да се смета да имале намера за даночна утаја, па само нивните застапници ќе се казнат по ст. 3 чл. 61 на Законот.

3) Во нарочно тешки случаи ќе се казнат физичките лица (како даночните обвезници така и нивните претставници односно застапници), покрај казната од ст. 2 односно 3 на чл. 61 на Законот, уште и со лишење од слобода од еден месец до една година уз губиток на политички и поедини граѓански права за време издржувањето на казната.

Ќе се смета, поради пример, како нарочно тешки случаи: ако откриеното лице се служело са лажењс финансиските органи на државната управа нарочно со погодни средства, особено во начинот на книжење и билансирање; ако делото на даночната утаја е правено низ повеќе години; ако во текот на претходните три години окривениот векје бил казнат за дело на даночна утаја.

4) Покрај другите одлеснувачки околности, како нарочно одлеснувачка околност ќе се смета ако кривецот создаде по законот соодветна состојба пред нешто финансискиот орган на народната власт на било кој начин ќе дознае за даночната утаја.

5) За изречување казни по одредбите на чл. 61 на Законот е надлежен народниот окружен суд кој е надлежен за местото на седиштето на окривениот (рејонскиот) односно окружниот народен одбор кај кого се врши редовен разрез на данокот на дотичниот даночен обвезник.

Уз членот 62

Претходни извигјања и разрез на данокот по делата на даночната утаја

1) Претходните извигјања по делата на даночната утаја од чл. 61 на Законот ги врши оној народен одбор кој е надлежен за разрез на данокот на дотичниот даночен обвезник кај кого настанала или може да настане даночна утаја. Окружниот народен одбор може да ги врши овие извигјања за правните лица и нивните застапници (претставници и полномошници) и преку надлежните околински (рејонски) народни одбори.

2) При претходните извигјања надлежниот народен одбор ќе се придржуе на следните правила:

(1) секој финансиски орган на државната управа, кога дознае за каква даночна кривица или кога, по неговото мислење, постои оправдана сумња за некаква кривица од чл. 61 на Законот, должен е да поведе кривична постапка, доколку е надлежен за разрез на данокот на дотичниот обвезник. Во противно, должен е да го обавести за тоа органот кој е надлежен за разрез на данокот.

Сите останали органи на државната управа, кога во вршењето на својата служба дознаат или запазат да некој приход делимично или во целост не е пријавен за разрез на данок, должни се тоа одма да го соопштат на органот кој е надлежен за разрез на данокот.

Ако даночната утаја се направи во жалбената постапка пред окружниот народен одбор, пред министерството на финансите на народната република, односно пред финансиското оделење на Автономната покраина или финансиското оделење на Обласниот народен одбор, или пак пред нивните даночни комитети, претходните извигјања ги врши надлежниот окружен народен одбор, кој може тоа да го врши и преку околинските (рејонските) народни одбори.

Пријавите (доставите) кои не содржат одредени чињеници или докази, нема, без претходна проверка, да се земаат како повод за отворање кривичната постапка.

(2) Кога надлежниот орган дознае за постоење на даночна утаја, должен е со акт да ги утврди сите познати или доставени чињеници и тој акт одма да го внесе во регистар на даночните кривици кои ќе го води секој околински односно окружен народен одбор. Името на пријавителот, ако тој тоа го бара, останува постојано званична тајна, сем кога окривениот се ослободи од кривична одговорност и го побара неговото име да би против него покренал судска кривична постапка.

По секое регистрирано дело ќе се повика окривеното лице на сослушање. Позивот се доставуе во затворен омот уз потврда за часот на приемот. Во позивот треба да се назначи: 1) кривичното дело, 2) денот, часот и местото кога и каде окривеното лице ќе дојде на сослушање, 3) кривичната постапка да ќе се спроведе и без сослушање ако на позивот не се одзива, 4) окривениот да го именуе својот застапник со кој ќе се спроведе кривичната постапка ако е тој со осаство или болест на подолго време спречен да се одзове на позивот.

Присатното лице може да биде сослушано одма без позив.

Ако приемот на позивот се одбие и тоа го потврдат двајца присатни граѓани, ќе се смета како да е позивот уредно предаден.

Во екстериторијалните простори доставуењето на позивот се извршуе преку Министерството за надворешните работи, ако е тоа потребно.

(3) На окривениот и на неговиот застапник ќе му се дозволи текот на извигјањето.

(4) При сослушањето на окривеното лице треба записнички да се утврдат неговите лични односи и прилики и потоа ќе му се покаже содржината на кривичното дело и сите разлози на сумња и ќе му се даде прилика да ги побија наводите кои го теретат, да ги изнесе чињениците кои зборуваат во негова полза, да поднесе докази за секоја врста, да бара сослушања на сведоци и вештаци.

(5) Извигјајниот орган може да бара од окривеното лице преглед на работните книги и извигјај на лице место и без претходното обавестување на окривениот, ама само по нарочно решење кое има да се покаже на окривениот (на неговиот застапник) пред прегледот односно извигјајот.

(6) Извигјајниот орган може да бара од другите органи на државната управа да му дадат по извесни прашања обавестувања или да извршат потребни сослушања на окривениот или на други лица.

(7) За секоја работа во постапката на извигјањето треба да се сочини уреден записник кој на секој табак го потпишуваат извигјајниот орган и заинтересираното лице. Неписмениот го потпишуе извигјајниот орган во присуство на двајца сведоци пред кои претходно ќе му го прочита записникот.

(8) Во постапката на извигјањето на даночните кривици, надлежните органи на државната управа ќе се придржуваат и на одредбите кои важат за извигјање кривични дела од страна на народните судови.

(9) Ако окривениот ја признае кривичната или извигјајниот орган утврди да нема кривица или најде оти со извигјајот достатчно е утврдено постоењето на кривичната ќе ги достави сите извигјајни списи на надлежниот окружен народен одбор, а окружниот народен одбор ќе ги достави на надлежниот јавен обвинител поради покренување судска постапка, односно поради обуставување на истрагата.

3) По окончање на извигјањето на даночната утаја, народниот одбор односно даночната комисија ќе ја утврди даночната основица на дотичниот даночен обвезник посебно по даночните години за кои се води даночна кривична постапка, и тоа во се по прописите на Законот кои важат за редовен разрез на данокот, ќе го пресмета вкупниот износ на данокот за поедини години по соодветните стопи и од така разрезаниот данок ќе го одбие данокот со кој даночниот обвезник е порано веќе задолжен и ќе го задолжи уште со покажаната разлика.

Доколку после окончувањето на предметот пред судот се утврди друга даночна основица од онаа по која е извршен разрезот на данокот на основа резултатот на извигјањето по претходниот став, ќе се изврши исправка на разрезаниот данок.

Уз членот 63

Гаранција на плаќачите на данок по одбиток

Физичките и правните лица, кои по овој Закон се должни да одбиват данок при исплатата односно одобрувањето на приходот, гарантираат за тој данок. На овие лица државата ја пренела должноста за наплата на данокот по одбиток и тие гарантираат за тој данок со целокупниот свој имот и приходите, па државата може да ја изврши наплатата на данокот од нив, не обраќајќи се затоа на примателите на приходот како на даночни обвезници.

Доколку едно лице обавуе работи преку акордант (предузимач), гаранцијата за наплатата данокот по одбиток на приходите од лицата кои стојат во однос на служба према акордантот (предузимачот) се протегнуе на лицето за члаја сметка акордантот (предузимачот) ги обавуе работите.

Натамо во поглед на гаранцијата важат одредбите на следниот член на Законот и Правилникот.

Уз членот 64

Првенствено право на државата за наплата данокот. Лична гаранција за данокот. Уверење за платениот данок кај преносот на имотот

1) По Законот е предвидена личната гаранција за наплата на должните даноци, кои се остваруат спрема целокупниот имот и приходите на даночниот должник, без оглед на изворот на прихот на кој што е данокот разрезан.

2) Државата има на доспелиот данок првенствено право за наплата од целокупниот имот и приходите на даночниот обвезник (односно гарант) за време од пет години по доспелоста.

3) За даночните долгови по разрезите извршени по стариот Закон, а за кои државата на ден 1 јануари 1946 година имала првенствено право на наплата, се продолжуе тоа право до истекот на рокот од пет години, сметајќи од денот на нивната доспелост по одредбите на стариот Закон за непосредните даноци.

4) За наплата на даночните долгови кои се постари од пет години државата има право по оној ред по кој е извршена интабулацијата (осигуруењето) односно по кој е поднесена пријавата на судот. За тоа е должност на финансиските органи на државната управа да, не подпирајќи се на законското првенствено право за наплата за последните пет години, да побарат кај надлежниот народен суд интабулација (укњижба) на непокретноста на даночниот обвезник (гарант) поради осигурањето на наплата на оние долгови чија наплата е несигурна.

5) Претходните одредби ќе се применуат и во поглед на данок на наследства и подароци, со тоа што околските (рејонските) народни одбори се должни — ако се во прашање непокретности кои се предмет на наследство или подарок — да го извршат обезбедуењето на разрезаниот данок со упис на заложното право на непокретностите одма по истекот на законскиот рок за плаќање (чл. 29 на Законот).

6) При пренесуењето на имотот преносителот на имотот е должен да му поднесе уверење на надлежниот финансиски орган на народната власт оти го исплатил сиот данок на доходок, кој доспеал до денот на преносот. Во противно, преносот на имотот не може да се изврши и се до преносот наплата на данокот може да се врши од тој имот. Органите кој го вршат преносот на имотот мораат на ова строго да пазат, оти во противно ќе бидат одговорни на државата за данокот кој не би бил наплатен. На уверењето мора да се истакне оти се издава во таа цел.

Ако е во овој случај разрезот на данокот спрема кој се плаќа аконтација, извршен спрема приходот кој не притекувал во текот на целата година, има да се изврши пресметка на данокот на износ кој одговара на годишниот приход. На пример: ако даночниот обвезник е задолжен за 1945 година на приход од 10.000.— динари кој го постигнал од новата зграда за време од 1 октомври до 31 декември 1945 година, па таа зграда ја продаде на 30 ноември 1946 година ќе плати данок до 30 ноември 1946 година спрема висината која одговара на годишниот приход од 40.000.— динари (чистиот приход од 10.000.— динари за три месеци одговара чистиот приход од 40.000.— динари за 12 месеци). На ист начин има да се постапи и во поглед на останалите извори на приходите кога е во прашање иселуење на даночниот обвезник од територијата на нашата држава. Данокот на наследства и подароци такугјере мора да биде исплатен кога е во прашање отугуење на предметот на кој што е овој данок разрезан.

Уз членот 65

Жалбени инстанции и рокови

1) Против сите првостепени решења, донесени по овој Закон, може да се изјави жалба во рок од 30 дена по нивното соопштење, а тоа само на една повисока инстанца, чие решење е правоснажно. Да-

ночниот обвезник има право на жалба против решењето на даночната комисија и против решењето на надлежните народни одбори. Даночниот референт има право на жалба само против решењето на даночната комисија.

2) Против решењето на околските (рејонските) народни одбори жалбата се поднесуе на окружниот народен одбор. Против првостепените решења на окружните народни одбори жалбата се поднесуе на Министерот на финансите на народната република односно на финансиското оделење на Автономната покраина или Обласниот народен одбор.

3) Против решењето на даночната комисија при околскиот (рејонскиот) народен одбор жалбата се поднесуе на даночната комисија при окружниот народен одбор. Против првостепените решења на даночната комисија при окружниот народен одбор жалбата се поднесуе на даночната комисија при Министерството на финансите на народната република односно на Даночната комисија при финансиското оделење на Автономната покраина или Област.

4) Даночната комисија при Министерството на финансите на народната република односно при финансиското оделење на Автономната покраина или Област се состои од пет члена, од кои е еден претседник. Нив и нивните заменици (види го чл. 42 на Правилникот) ги бира владата на народната република односно Главниот извршен одбор на Автономната покраина, односно Обласниот извршен одбор. Референтот при оваа комисија го поставуе Министерот на финансите на народната република односно Повереникот на финансите на Автономната покраина, односно Претседникот на Обласниот извршен одбор.

5) За време на жалбениот рок и во текот на жалбената постапка ќе му се дозволи на даночниот обвезник или на неговиот застапник разгледуење и препис на актите, доколку не се работи за актите чие разгледуење не може да се дозволи по причина на јавните интереси. Актите ќе се дават на разгледање само во присуство на чиновник и по наплата на таксата по Законот за таксите (тар. бр. 40).

6) Првостепените решења на даночните комисији ќе се соопштуват на даночниот референт уз потпис на решењето. Исклучително, ќе се смета решењата на даночната комисија за утврдените даночни основи на обвезниците од II група да му се соопштени со излагањето на распоредот на јавен увид и од последниот ден на јавниот увид започнуе да му тече рокот за жалба како и на даночните обвезници.

7) За поднесената жалба од страна на даночниот референт и за разлозите на истата ќе се обавести даночниот обвезник уз потарда со забелешка оти во оставениот му рок по ст. 2 чл. 7 на Законот (од 10 до 15 дена) може напишено да ги поднесе своите противразлози (приговор). Приговор на даночниот обвезник на жалбата на даночниот референт се предава на народниот одбор при кој заседае даночната комисија против чија одлука е поднесена жалбата. Приговорот подлежуе на такса по Законот за таксите како претставка (тар. бр. 1).

8) Поднесената жалба од страна на даночниот обвезник не ја задржуе наплата на данокот, а исто така жалбата на даночниот референт не ја дава право на државата на наплата данок од поголем износ од оној кој е утврден по решењето против кое е поднесена жалбата.

9) Жалбата на даночниот обвезник подлежуе на такса по т.бр. 5 на Законот за таксите.

Уз членот 66

Редовна и жалбена постапка кај народни судови по даночните кривици

Надлежните околски (рејонски) односно окружни народни одбори ќе се придржуат на прописите за судската кривична постапка кога год, спрема овластуењето на чл. 62 на Законот вршат претходни извигања по даночните кривици од чл. 61 на Законот.

Уз членот 67

За застарелоста на правото на државата за разрез на данокот, изречење и извршување на казната. За застарелоста правото на даночниот обвезник за плаќање погрешно платениот данок. Исправка на правоснажно а неправилно разрезаниот данок.

1) Право на државата на разрез и наплата на данок на доходак и данок на наследство и подароци, како и на изречење и извршување казната по овој Закон не застаруе воопште.

Спрема тоа, макар кога да се откриат изворите на приходите на кои не е застарело правото на државата на разрез и наплата данокот односно на изречување на казната, на ден 1 јануари 1946 година како ден на влегувањето во сила на овој Закон, тоа право на државата натамо не застаруе. Во тој случај се применуваат одредбите на пораниот Закон за непосредните даноци во поглед на утврдување даночната основица и разрез на данокот, односно во поглед на висината на казната и условите на одговорноста, доколку тие услови се послаби од условите по овој Закон.

2) Не застаруе ни правото на даночниот обвезник за враќање платениот данок кој не бил должен да го плати. Враќање на платениот данок се врши само по молба на даночниот обвезник (ст. 2 чл. 54 на Законот).

Спрема тоа, ако правото на даночниот обвезник на враќање платениот данок по пораниот Закон за непосредните даноци не е застарело на ден 1 јануари 1946 година тоа право натамо не му застаруе и ќе може да го исползуе во секое време после 1 јануари 1946 година.

3) Правоснажниот разрез на данокот може во рок од три години од денот на соопштењето да се измени во полза или на штета на даночниот обвезник, како во поглед на висината на даночната основица така и во поглед на разрезаниот данок, под услов да разрезот бил неправилно извршен.

(1) Ќе се смета разрезот на данокот да е неправилно извршен кога во извршениот разрез се утврдат:

грешки во висината на даночната стопа и разрезот на данокот, на пример: кога е примената поголема на место соодветната даночна стопа или обратно; кога е примената даночна стопа од II на место од I скала чл. 49 на Законот или обратно; кога од разрезаниот данок не е одбиен докажано платениот данок по I група или е одбиен во помал или поголем износ и сл; или

грешки во техничкиот состав на даночната основица, на пример: кога е оценет приходот од некој извор како да притечуел во текот на целата даночна година, а тој стварно притечуал само извесно време или обратно, доколку времето било од утицај на оцената на висината на приходот; кога е оценет приход од некој извор кого обвезникот воопште го нема или е пропуштено да се оцени приход од некој извор, а нема место на даночна кривична поставка; кога при составувањето на даночната основица по завршните сметки се пропуштени извесни прибитни или одбитни ставки; кога даночната основица не е смалена со одбитците по чл. 35 на Законот или е погрешно смалена; кога чистиот приход по поедините извори е погрешно сумиран во даночната основица и сл.; или

грешки во разврстувањето на даночните обвезници во групи на пример: кога даночниот обвезник е разврстан во II или III место во IV група или обратно; или

грешки во местната надлежност на органите кои ја утврдиле даночната основица и го извршиле разрезот на данокот, на пример: кога даночната основица ја утврдил во прв степен околинскиот (рејонскиот) народен одбор или даночната комисија при него во некое друго место, а не во местото на доми-

цилот односно во местото на најголемиот извор на приходот на даночниот обвезник, и сл.

(2) Правоснажниот а неправилно извршениот разрез на данокот може да се измени на штета или во полза на даночниот обвезник, без негово барање, по званична должност, преку решење кое има уз потврда да се предаде на даночниот обвезник. За решење е надлежен оној орган чија правоснажна одлука се менуе. Даночниот обвезник има право на жалба во рок од 30 дена по прописите на чл. 65 на Законот.

(3) Според превентивната контрола по чл. 42 на Правилникот, можат надлежните повисоки органи да вршат контрола и на правоснажно утврдените даночни основици и на разрезаниот данок.

(4) Во поставката на накнадниот преглед, како и по повод на решувањето на жалбите, може да се укаже потреба да се поведат извигај, да се бара дополнување на актите за разрез или објаснување во поедини прашања или да се нареди преглед на книгите.

Ако со накнаден преглед се утврди оти е извршен разрез на данокот во помал или поголем износ но што требело да се изврши, ќе се изврши исправка на разрезот.

4) Разрезот на данокот на наследства и подароци подложуе на накнаден преглед (цензура) од страна на Министерството на финансите на народната република.

Ако при ваков преглед се утврди оти поради погрешно разрезаниот данок или поради несправно применување на законските прописи помалу е одмерен данокот, ќе се исправи на основа на цензурното навогјање, доколку не поминале три години од денот на соопштењето на разрезот.

На основа на ова цензурно навогјање ќе издаде околинскиот народен одбор на даночниот обвезник решење да ја плати установената разлика во данокот.

Ако е разрезот извршен на штета на даночниот обвезник, може исправката да се изврши на самиот акт за разрезот и да се нареди отпис на повеќе разрезаниот данок, за кое што околинскиот народен одбор ќе го обавести даночниот обвезник.

Уз членот 68

Местен данок

1) На непосредните даноци, разрезани по овој Закон, можат, едино уз претходна согласност на Министерот на финансите на ФНРЈ, да се наплатуат местни даноци за покривање потребите на народните одбори. Местниот данок може да изнесуе најповеќе 100% од разрезаниот данок на доходок.

2) На данокот на приходите од односот на службата, на данокот на приход од улозите на штедња кај кредитните установи како и на данок на наследства и поклонии не може да се наплатуе никаков местен данок.

3) Сите физички и правни лица, кои вршат исплата односно пресметување на хонорари, награди и слични приходи ван односот на службата, приходи од хартии од вредност и удели, должни се, при наплата на данокот по одбиток, да обустават и го предадат на државната каса и припадајќиот местен данок по стопата која важи за територијата на околинскиот (рејонскиот) народен одбор кому се предава обуставениот данок.

4) Кај правните и физичките лица, кои покрај приходите од други извори имаат и приходи подложни на данок по одбиток, на кој не може да се разрезуе и наплатуе местен данок (данок на приходи од односот на службата и на приходи од улози на штедња кај кредитните установи), како основица за разрез на местниот данок ќе се земе соодветниот дел на данокот на приходите подложни на местниот данок. На пример: 1) ако даночниот обвезник има приход од зграда 24.000.— динари, а приход од

односот на службата 18.000.— динари, ке му се разреже данок на доходок на даночната основица од 42.000.— динари по стопата од 20% (II скала чл. 49 на Законот) во сума од 8.400.— динари. Соодветниот дел на данокот на приход од зграда (на 24.000.— динари) по истата стопа изнесуе 4.800 динари; на овој износ има да се разреже местниот данок; 2) ако даночниот обвезник има приход од зграда 12.000.— динари, а приход од односот на службата 36.000.— динари ке му се разреже данок на доходок на даночна основица од 48.000.— динари по стопата 5,5% (I скала чл. 49 на Законот, в. чл. 15 на Законот) во сума од 2.640.— динари. Соодветниот дел на данокот на приход од зградата (на 12.000.— динари) по истата стопа изнесуе 660.— динари. На овој износ има да се разреже местниот данок.

Кај оние пак, правни и физички лица, кои имаат приходи подложни на данок по одбиток, а на кои се наплатуе местниот данок (хонорари, награди и слично ван односот на службата, приходи од хартии од вредност и удели), ке се земе како основица за разрез на местните даноци вкупниот разрезан данок по IV група и од така разрезаниот местен данок ке се одбие местниот данок кои докажано е платен уз данокот по одбиток (како што се од вкупниот разрезан данок на доходок одбива докажано платениот данок по одбиток).

5) Во поглед на отписот на векје разрезаните самоуправни прирези за 1945 година по пораните одредби и разрезот на местните даноци спрема разрезаниот државен данок за 1945 година по овој Закон ке се применуат одредбите на чл. 72 на овој Закон и Правилник.

Уз членот 69

Престанок на даночните ослободуења кои важеле до 1 јануари 1946 година

1) На ден 1 јануари 1946 година престануат да важат сите даночни ослободуења ма која врста тие биле (стварни и лични) и ма кога биле прописани (пред војната или после ослободуењето, заклучно до 31 декември 1945 годна), доколку не се предвидени со овој Закон или со некој друг Закон донесен после 1 јануари 1946 година.

Даночните ослободуења по меѓународните договори заклучени до 6 април 1941 година и после ослободуењето, важат и итатуа во границите како се договорени.

2) Разрезот на данокот по овој Закон за 1945 година ке им се изврши на сите даночни обвезници на II и IV група кај кои постои даночна обавеза по овој Закон. Срема тоа, ке се задолжат со данок за 1945 година и оние даночни обвезници кои со пораните прописи биле ослободени или кај кои не постоела даночна обавеза, а кај кои престанало тоа ослободуење или постанала даночната обавеза по прописите на овој Закон.

3) На даночните обвезници од I група, доколку немаат приходи од други извори поради кои се должни да поднесат даночна пријава по IV група, нема да им се врши пресметање и наплата на данокот по I група за 1945 година по прописите на овој Закон, туку данокот за таа година ке им се разреже по пораните прописи доколку истиот не е векје разрезан (пресметан) и наплатен. Ако овие обвезници имаат и приходи од други извори, кои не подлежат на данок по I група, должни се да поднесат даночна пријава по IV група и од разрезаниот данок ке им се одбие данокот кој на односните приноања докажано го платиле по пораните прописи.

4) Од даночните обвезници на III група ке се наплатуе данок по овој Закон само почев од 1 јануари 1946 година, а за пораното време ке се наплатуе данок по пораните прописи, доколку истиот не е векје наплатен.

Уз членот 70

Овластуење на Министерот на Финансите на ФНРЈ да пропише Правилник за извршуење на овој Закон (Без нарочни напатствија).

Уз членот 71

Овластуење на Министерот на Финансите на ФНРЈ да издава напатствија за примена на овој Закон

Министерот на финансите на ФНРЈ овластен е за издавање напатствија за примена на овој Закон. Напатствијата кои ке бидат донесени на основа на ова законско овластуење обвезни се како и одредбите на Правилникот.

Уз членот 72

Отпис на разрезаните даноци за 1945 година по стариот Закон и разрез на данокот по новиот Закон

1) Разрезаните даноци за 1945 г. по стариот Закон за непосредните даноци, по Законот за данок на неженети лица и даночното ослободуење на лица со девет и повеќе деца, по Законот за општиот данок на работниот промет, по Уредбата за разрез и наплата данокот на луксуз ке се отпише, а уплатените суми на данокот по тие разрези ке се сметат за аконтација и ке се пресметат во отплатата на разрезаниот данок по овој Закон.

Отписот ке се изврши преку месечниот преглед на отписот дури кога ке се изврши разрез на данокот по овој Закон, доколку отписот не е векје извршен по некој друг основ.

Кај даночните обвезници кои имаат повеќе извори на приход на територија од повеќе околии (реони) на една народна република во која имаат место на домицил и кои за 1945 г. се задолжени со данок по пораните прописи во повеќе места, а по овој Закон ке бидат задолжени само во местото на домицилот, ке се отпишат во сите места задолжуења за 1945 г. а сумите, кои после тоа се покажат како преплати односно како долгови во местата ван местото на домицилот, ке се изравнат преку припис односно отпис по даночните книги на тие места и ке се пренесат како отписи односно приписи по даночните книги на местото на домицилот. На тој начин ке се изравнат нивните даночни сметки во местата во кои не се задолжуваат векје со данок.

На пример: еден даночен обвезник задолжен е за 1945 г. по стариот Закон во местата А, Б, и В на една народна република, а по овој Закон се задолжи со данок за 1945 г. на сите извори на приход само во местото А кај што му е местото на домицилот. Сите задолжуења, кои се извршени за 1945 г. по стариот Закон, има да се отпишат во местата А, Б, и В. Кога после тоа е извршен заклучокот на неговите сметки во даночните книги на местата Б и В, установено е оти во местото Б останал должен 520 д. данок. Овој долг ке му се отпише по даночните книги на местото Б преку месечниот преглед на отписот и на тој начин ке се ликвидира неговата даночна сметка во тоа место, а во местото А истата сума ке се стави во задолжние на неговата сметка преку месечниот преглед на приписот. Во местото Б, пак, установена е преплатата во износ од 750 д. Оваа сума ке се стави во припис по даночните книги на местото В и така ке се изравна сметката, а по даночните книги на местото А ке се стави во отпис и со тоа ке му биде призната за смалуење на даночниот долг.

Отписите и приписите ке се проведат преку надлежните окружни народни одбори

На ист начин ке се постави и кај даночните обвезници кои имаат извори на приход на територија од повеќе околии (реони) на народната република во која немаат место на домицил, со што разрезот на данокот ке се врши во местото кај што им е најголем извор на приходот, каде има да се пренесе состојбата на нивните даночни сметки од останалите места на начин изложен во горниот пример.

Ке се отпишат и казните по чл. 137 на Законот за непосредните даноци од 8 февруари 1928 г., кои се книжиле сумарно со даноците, додека казните кои се одмерени со посебни одлуки по чл. 138, 142 и 142а на споменатиот Закон не можат да се отпишат.

2) Предните одредби во се ќе се применуат и во поглед на отписот на разрезаните самоуправни прирези односно прирезите за покривање потребите на народните одбори и разрезите на местните даноци, со тоа што на разрезаниот данок по овој Закон за 1945 г. ќе се примени стопата на местните даноци кои важат за 1946 г., а покажаните заостатоци на тие места во местата ван местото на домицилот на даночниот обвезник, кои стварно ќе бидат само заостатоци за 1944 г. нема да се препосат во местото на домицилот, туку и натаму во тие места ќе се водат и наплатуат

На пример: еден даночен обвезник задолжен е со самоуправни прирези за 1945 г. по стариот закон во местата А, Б и В на една од народните републики, а по овој Закон се задолжуе за 1945 г. само во местото А кај што му е местото на домицилот. Сите задолжуења кои се извршени за 1945 г. по стариот закон има да се отпишат во местата А, Б и В. По заклучокот на неговите сметки во местата Б и В се установи оти во местото Б останал должен 240 дин. Овој долг нема да му се отпише туку обвезникот ќе биде должен во тоа место и да го исплати, бидејќи тоа е долг за 1944 г. Во местото В установена е преплата од 370 д. Оваа сума има да се стави по припис по даночните книги на местото В и така ќе се изравна сметката, а по даночните книги на местото А ќе се стави во отпис, бидејќи тоа стварно е дел на аконтацијата на местниот данок кој е разрезан во местото А, без оглед на тоа што е тој платен може би во полза на некој друг окружен народен одбор, а не во полза на окружниот народен одбор на местото на домицилот на даночниот обвезник.

Ако пак при разрезот на данокот за 1945 г. по стариот Закон била тангентирана основницата за разрез на самоуправните прирези во народната република во која даночниот обвезник нема место на домицил (седиште на правното лице), а по овој Закон ќе биде задолжен за 1945 г. само во местото на домицилот (седиштето на правното лице), тогај неговото задолжуење со самоуправните прирези за 1945 г. во таа народна република ќе се отпише, а покажаниот заостаток, кој е стварно заостаток за 1944 г., натаму ќе се води и ќе се наплатуе додека покажаната преплата ќе се стави во припис поради изравнуење на сметките и ќе се пренесе во местото на домицилот односно во местото кај што правното лице ќе биде задолжено со данок во таа народна република кај што таа сума ќе се стави во отпис.

3) Под правноснажните одлуки во смисла на прописите на ст. 3 чл. 72 на Законот се подразбираат сите случаи по кои даночниот оддел извршил одмеруење на наследната такса а оваа постанала правноснажна до влегуење во сила на овој Закон.

Тоа значи, да по сите оставински предмети по кои до 31 декември 1945 г. уште не бил извршен разрезот на таксата, односно и ако бил извршен а не станал правноснажен (не протекнал рокот од 15 дена по урочуењето на платниот налог), има да се изврши разрез на данокот по овој Закон.

Прописите на овој Закон ќе се применуат и на оние оставини по кои по досегашните прописи околинскиот суд бил надлежен да врши одмеруење и наплата на наследната такса. Вакви предмети (како и оние по кои судот уште не извршил разрез) судот ќе ги достави на околинскиот народен одбор поради одмеруење и наплата данокот на наследство, без оглед на времето на смртта на оставителот.

По оставинските предмети под ст. 3 чл. 72 на Законот, било да се веќе најдуват кај околинскиот народен одбор — даночниот одел — поради разрез на данок на наследство, било да по нив веќе започнала постапката кај судот, нема да дојде до привања на прописот од ст. 1 чл. 28 на Законот, бидејќи да привањата за смртта и пописот на имотот уследиле по порано важејќите прописи.

Утврдената вредност (која била на денот на станокот на даночната обвеза) по ваквите оставини ќе ја провери комисијата од ст. 2 чл. 28 на Законот и ќе донесе своја одлука (конечна проценка на заоставштината). Резултатот на оваа проценка нема да се доставуе на околинскиот суд бидејќи е предметот кај него веќе окончан или се најдуе веќе во текот на постапката. Оваа вредност служи само за разрез данокот на наследство.

Во оние пак случаи кај што е привањата на смртта и пописот на имотот извршен по пораните прописи а по нив уште не е започнала постапката, судот ќе побара од околинскиот народен одбор извештај за конечната проценка на заоставштината (постапка по ст. 2 чл. 28 на Законот).

Уз членот 73

Денот на влегуењето на сила на Законот и Правилникот

Законот за непосредните даноци е донесен на 26 октомври 1945 г. и објавен во „Службениот лист“ бр. 90 од 20 ноември 1945 година.

Овој Правилник за извршуење Законот за непосредните даноци влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применуе од 1 јануари 1946 г. како денот на влегуењето во сила на Законот за непосредните даноци.

Напатствието за наплатуењето данокот по одбиток III бр. 1010 од 10 февруари 1946 г. („Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 14 од 15 февруари 1946 г.) престануе да важи доколку е противно со одредбите на овој Правилник.

III бр. 1900

7 март 1946 година

Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

УКАЗИ

УКАЗ

Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија по предлогот на Владата на ФНРЈ, а на основа членот 74 точка 6 Уставот решуе:

Се установуе право на пензија на др. Софјана Будисављевиќ, др. Анте Мандиќ и инж. Душана Сернеќ во износ на нивните досегашни месечни принадлежности.

Пензиските принадлежности им припаѓаат од 1 јануари 1946 година.

У.бр. 145

21 март 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
М. Перуничиќ, с. р.

Претседник,
др. И. Рибар, с. р.

СОДРЖАЈ:

159. Правилник за извршуење Законот за непосредните даноци — — — — — 241